



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД. Р. ТИВ Р ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 602-3-291

Четврток, 30 декември 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. XXI

Цена на овој број е 270.— дин. Претплата за 1965 година изнесува 3.300.— дин. а за странство 4.340 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

928.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за сојузниот буџет за 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 399

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардсљ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

И. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Сојузниот буџет за 1966 година содржи:

приходи од	Динари 867.700.000.000
распоредени приходи од	Динари 856.159.000.000
нераспоредени приходи од	Динари 11.541.000.000

Член 2

Сојузните органи и другите корисници на средствата од сојузниот буџет се должни извршувањето на работите и задачите од својот делокруг да го организираат во границите на средствата што со овој буџет им се одобрени, раководејќи се од начелото за рационалност и штедење при користење на одобрените средства.

Сојузните органи не можат да преземаат обврски со кои би се товареле средствата на сојузниот буџет над износите утврдени за 1966 година, ниту да создаваат обврски за сојузниот буџет за наредните години, ако такви обврски не се утврдени со сојузен закон или друг акт на Сојузната скупштина односно акт на Сојузниот извршен совет.

Член 3

Средствата за вршење редовната дејност на сојузните органи можат да се зголемуваат само ако на сојузните органи им бидат изменети задачите или им бидат доделени нови задачи или им бидат изменети условите на работата, што бараат зголемување бројот на работниците или зголемување на материјалните трошоци.

За зголемување на средствата на сојузните органи, во смисла на ставот 1 од овој член, одлучува Сојузниот извршен совет, и тоа врз основа на барање и поднесена документација за видот, сложе-

носта и обемот на задачите односно за изменетите услови на работата.

Зголемувањето на средствата во смисла на ставот 1 од овој член, ќе се врши од буџетската резерва.

Член 4

Средствата за вршење редовната дејност на сојузните органи можат да се намалуваат само ако на сојузните органи им бидат намалени задачите или им бидат изменети условите на работата, што бараат намалување бројот на работниците или намалување на материјалните трошоци.

Ако врз основа на сојузните прописи се пренесуваат задачи од еден сојузен орган врз друг, се пренесуваат и соодветните средства.

Износот за кој средствата за вршење редовната дејност на сојузен орган се намалени во смисла на ставот 1 од овој член, ако тој износ не се пренесе врз друг сојузен орган во смисла на ставот 2 од овој член, се пренесува во буџетската резерва.

За намалување средствата на сојузен орган во смисла на ставот 1 односно за пренесување средствата од еден сојузен орган врз друг во смисла на ставот 2 од овој член, одлучува Сојузниот извршен совет, на предлог од Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи, по претходно прибавено мислење од органот на кој му се намалуваат средствата односно органот од кој се пренесуваат средствата и органот врз кој се пренесуваат средствата.

Член 5

Средствата што им се обезбедени на сојузните органи за посебни намени, можат да се користат само за потребите за кои се обезбедени тие средства.

Средствата распоредени за посебни намени во определени износи, се користат врз основа на претсметката што ја донесува старешината на органот, ако со овој закон не е определено поинаку.

Средствата распоредени за определени задачи, што органите не ги извршуваат непосредно, ќе се користат врз основа на програмите и писмените договори што врз основа на тие програми со соодветните организации ќе ги склучат сојузните органи — носители на тие средства.

Член 6

На сојузните органи кои со рационално користење на средствата за посебни намени што имаат карактер на материјални и функционални расходи ќе остварат заштеди, може да им се одобри дел од тие средства да користат за лични доходи, за набавка на опрема и за станбена изградба.

Учеството на органите во заштедите од ставот 1 на овој член се утврдува со завршната сметка на сојузниот буџет.

Член 7

Ако во текот на извршувањето на буџетот се утврди дека средствата распоредени за посебни намени нема да бидат во целина или делумно потрошени, Сојузниот извршен совет може средствата што не ќе бидат потрошени да ги пренесе во буџетската резерва.

Член 8

Ако сојузен орган на управата добие статус на установа, Сојузниот извршен совет ќе одлучи дали

средствата распоредени со сојузниот буџет за работа на тој орган ќе се користат за финансирање на определените задачи од програмата на установата.

Ако Сојузниот извршен совет не одлучи средствата распоредени за работа на укинатиот сојузен орган да се користат за финансирање на определените задачи од програмата на установата, тие средства се пренесуваат во буџетската резерва.

Член 9

Средствата предвидени во буџетот како помош од општествената заедница за извршување на определени задачи на општествено-политички организации и здруженија, ќе ги доделува Сојузниот извршен совет.

Член 10

Приходите што сојузните органи ги остваруваат со вршење технички, сметководствени, административни и слични услуги на органите и работните и други организации ќе се користат како средства за вршење на редовната дејност или за посебни намени, под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може на сојузните органи да им одобри користење на средствата што ќе ги остварат со вршење и други услуги и да им ги определи условите и начинот на нивното користење.

Приходите со кои сојузните органи врз основа на посебни прописи располагаат преку посебни сметки, и понатаму ќе се користат преку посебните сметки за целите и на начинот што се утврдени со тие прописи, а според програмата за користење на средствата што ја одобрува Сојузниот извршен совет.

Член 11

Средствата за потребите од членот 84 став 2 на Основниот закон за самоуправањето на работните луѓе и за средствата за работа на органите на внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/65) им се обезбедени на органите на внатрешните работи во републиката во рамките на средствата што на потесните општествено-политички заедници им припаѓаат од средствата на федерацијата за финансирање на општествените потреби на нивната територија.

Член 12

Носителите на средствата распоредени во буџетот за интервенции во стопанството, за научно-истражувачки дејности и за унапредување на стопанските области ќе му поднесуваат на Сојузниот извршен совет, на негово барање, извештај за потрошокот на средствата и за постигнатите резултати.

Член 13

Средствата предвидени со буџетот за интервенции во стопанството, се користат според прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може со прописите од ставот 1 на овој член да ги овласти носителите на тие средства да ги утврдуваат, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиските услови и начинот за користење на тие средства.

Член 14

Средствата распоредени за потребите во областа на нуклеарната енергија, за геолошко-рударски истражувачки работи, за унапредување на земјоделството и шумарството и за водостопанството, се користат врз основа на програмите кои, на предлог од носителот на средствата, ги донесува Сојузниот извршен совет.

Се овластуваат носителите на средствата заради извршување на програмите од ставот 1 на овој член да ги утврдуваат, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиските услови и начинот за користење на тие средства.

До донесувањето на програмите, а најдоцна до 31 март 1966 година, од средствата од ставот 1 на овој член може да се врши привремено финансирање врз основа на решение од носителот на средствата, донесено во спогодба со сојузниот секретар за финансии.

Член 15

Обврските настанати во 1965 година според прописите за регресите и премиите, а ненамирени до крајот на 1965 година, можат до 31 март 1966 година да се исплатуваат на товар на средствата од сојузниот буџет за 1966 година распоредени за исти намени, ако со тие прописи не се определени други рокови.

По исклучок, на корисниците на регресите и премиите во областа на земјоделството можат обврските настанати во 1965 година да им се исплатуваат до 30 јуни 1966 година, ако со прописите за регресите и премиите во областа на земјоделството не се определени други рокови.

Член 16

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1965 година за инвестиции, што не се потрошени до крајот на 1965 година и средствата одобрени за таа цел во текот на 1965 година од буџетската резерва, ќе се користат за истите цели до конечно извршување на програмите за кои биле наменети односно до роковите што за одделните од тие намени ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Одредбата на ставот 1 од овој член ќе се применува и во поглед на средствата што во буџетите од поранешните години биле распоредени за инвестиции, а не се потрошени до крајот на 1965 година.

Средствата распоредени во сојузниот буџет за 1966 година за инвестиции, ќе се користат за истите цели и по 31 декември 1966 година, ако до тој рок не бидат потрошени.

Член 17

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1965 година — за научноистражувачки дејности во областа на нуклеарната енергија (позиција 353), за геолошко-рударски истражувачки работи (позиција 397), за унапредување на водостопанството (позиција 234) и за унапредување на земјоделството и шумарството (позиција 235), што не се потрошени до крајот на 1965 година, се пренесуваат во 1966 година, и можат да се користат за намените предвидени со програмите донесени врз основа на одредбата на членот 17 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист СФРЈ“, бр. 5/65 и 51/65).

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1966 година за намените од ставот 1 на овој член, а кои не ќе бидат потрошени до крајот на 1966 година, се пренесуваат во 1967 година и можат да се користат за намените предвидени со програмите донесени врз основа на членот 14 став 1 од овој закон.

Потрошокот на тие средства посебно ќе се истраже во завршната сметка на сојузниот буџет за годината во која се пренесени средствата.

Член 18

Средствата доделени на сојузниот буџет за 1965 година од стопанските резерви на федерацијата за давање регреси на претпријатијата за производство на феро-легури, карбиди и абразиви, можат да се користат до 31 март 1966 година за намирување на обврските настанати до крајот на 1965 година.

Член 19

Заради обезбедување дополнителни средства на републиките и Автономната Покраина Косово и Метохија по пат на зголемено учество во приходот на сојузниот буџет од сојузниот данок на промет на стоки на мало што ќе биде остварен на територијата на тие општествено-политички заедници, Сојузниот извршен совет во текот на 1966 година ќе ги поднесе на Сојузната скупштина предлог за височината на тоа учество, како и за начинот за остварување на дополнителните средства од тоа учество.

Член 20

Прегледот на приходите на сојузниот буџет за 1966 година и нивниот распоред по основни намени се наоѓа во Билансот на приходите и општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1966 година, кој гласи:

Б И Л А Н С
НА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966
ГОДИНА

Класификационен број		П Р И Х О Д И	И з н о с	
на формата на приходи	на потформата на приходи		на потформата на приходи	на формата на приходи
1	2	3	4	5
11		Вид 1. Придонеси		
		Придонес од личниот доход од работен однос		114.900,000.000
22		Придонес од личниот доход од земјоделска дејност		14.100,000.000
		Вкупно видот 1. Придонеси		129.000,000.000
21		Вид 2. Даноци		
		Данок на промет		
	211	данок на промет на стоки на мало	400.000,000.000	
	212	данок на надоместоци за услуги	68.000,000.000	468.000,000.000
		Вкупно видот 2. Даноци		468.000,000.000
34		Вид 3. Такси		
		Конзуларни такси		2.200,000.000
35		Царински такси		950,000.000
36		Такси на странски друмски возила		650,000.000
		Вкупно видот 3. Такси		3.800,000.000
41		Вид 4. Царини		
		Царини		173.000,000.000
		Вкупно видот 4. Царини		173.000,000.000
54		Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи		
		Динарска противвредност на делот од странски средства		82.900,000.000
		Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни прописи		82.900,000.000
61		Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи		
		Приходи на сојузните органи		1.000,000.000
62		Други приходи		10.000,000.000
		Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи		11.000,000.000
		Вкупни приходи на сојузниот буџет за распоред (Видови 1 до 6)		867.700,000.000

Класификационен број		Општ распоред на приходите	И з н о с	
на распоредната група	на распоредната подгрупа		на распоредната подгрупа	на распоредната група
1	2	3	4	5
01—2		Основна намена 01 — дејност на училишта		
		Средства распоредени во определен износ:		
	01—2—2	За посебни намени	200,700.000	200,700.000
		Вкупно основната намена 01		200,700.000
02—2		Основна намена 02 — научна и културно-просветна дејност		
		Средства распоредени во определен износ:		
	02—2—2	За посебни намени	2.802,300.000	2.802,300.000
		Вкупно основната намена 02		2.802,300.000
03—2		Основна намена 03 — социјални грижи		
		Средства распоредени во определен износ:		
	03—2—2	За посебни намени	43.997,000.000	43.997,000.000
		Вкупно основната намена 03		43.997,000.000

1	2	3	4	5
04—2		Основна намена 04 — здравствена заштита		
		Средства распоредени во определен износ:		
	04—2—2	За посебни намени	7.463,000.000	7.463,000.000
		Вкупно основната намена 04		7.463,000.000
06—2		Основна намена 06 — работа на државните органи		
		Средства распоредени во определен износ:		
	06—2—1	За редовната дејност	41.136,378.000	50.072,000.000
	06—2—2	За посебни намени	8.935,622.000	50.072,000.000
		Вкупно основната намена 06		50.072,000.000
07—2		Основна намена 07 — народна одбрана		
		Средства распоредени во определен износ:		507.000,000.000
		Вкупно основната намена 07		507.000,000.000
09—2		Основна намена 09 — општи дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници		
		Средства распоредени во определен износ:		77.344,000.000
		Вкупно основната намена 09		77.344,000.000
10—2		Основна намена 10 — наменски дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници, органи и организации		
		Средства распоредени во определен износ:		8.000,000.000
		Вкупно основната намена 10		8.000,000.000
12—2		Основна намена 12 — дејност на општествено-политички организации и здруженија		
		Средства распоредени во определен износ:		2.500,000.000
		Вкупно основната намена 12		2.500,000.000
13—2		Основна намена 13 — нестопански инвестиции		
		Средства распоредени во определен износ:		5.260,000.000
		Вкупно основната намена 13		5.260,000.000
14—2		Основна намена 14 — интервенции во стопанството		
		Средства распоредени во определен износ:		103.000,000.000
		Вкупно основната намена 14		103.000,000.000
16—2		Основна намена 16 — буџетски обврски		
		Средства распоредени во определен износ:		16.700,000.000
		Вкупно основната намена 16		16.700,000.000
18—2		Основна намена 18 — нераспоредени приходи		
		Средства распоредени во определен износ:		11.541,000.000
		Вкупно основната намена 18		11.541,000.000
19—2		Основна намена 19 — посебни намени според сојузниот буџет		
		Средства распоредени во определен износ:		31.820,000.000
		Вкупно основната намена 19		31.820,000.000
		Вкупно распоредени и нераспоредени приходи (основни намени 01—19)		867.700,000.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 21

Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 1966 година во износ од 867.700.000.000 динари по носители, корисници и поблиски намени, во рамките на општиот распоред на приходите од членот 20 на овој закон, извршен е во посебниот дел на сојузниот буџет за 1966 година, кој е отпечатен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65 и е составен дел од овој закон.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 22

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

929.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Југословенската народна армија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 388

30 декември 1965 година
БелградПретседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Член 1

Во Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64) членот 70 се менува и гласи:

„Пополнување на постојаниот состав на Југословенската народна армија со граѓански лица се врши според потребата на службата, а во рамките на бројот на работните места предвидени за граѓански лица.

Граѓанско лице може да биде примено во служба во Југословенската народна армија ако ги исполнува општите услови од Основниот закон за работните односи и посебните услови за одделни видови служби во Југословенската народна армија.

Посебните услови за прием на граѓански лица во одделни видови служби во Југословенската народна армија, како и начинот и постапката за прием на граѓански лица во Југословенската народна армија, ги пропишува државниот секретар за народна одбрана.“

Член 2

Во членот 87, на крајот, зборовите: „двојно време на траењето на школувањето односно стипендирањето, но таа обврска не може да трае подолго од десет години“ се заменуваат со зборовите: „десет години ако школувањето односно стипендирањето траело до пет години, а двојно време на школувањето односно стипендирањето ако школувањето или стипендирањето траело над пет години“.

Член 3

Во членот 129 ставот 2 се брише.

Член 4

Во членот 186 став 4 зборот: „подофицерски“ се заменува со зборот: „воени“.

Член 5

Членот 193 се менува и гласи:

„На воено лице што за време на мирновремена состојба во вршење на службата или во врска со службата без своја кривица ќе се рани, повреди или озледи, та поради тоа кај него ќе настани оштетување на организмот од најмалку 20%, му припаѓа еднократна парична помош чија височина се определува според степенот на телесното оштетување. Степенот на телесното оштетување се утврдува според прописите за мирновремените воени инвалиди.

Ако воено лице загине или умре од повреди добиени под условите од ставот 1 на овој член, еднократна парична помош му припаѓа на неговото семејство.

Износите на еднократната парична помош што припаѓаат за случај на смрт и за одделни степени на телесно оштетување ги утврдува Сојузниот извршен совет.

Со исплатата на еднократна парична помош не се засега во другите права што военото лице односно членовите на неговото семејство ги имаат по други основи.“

Член 6

Во членот 218 став 2 по зборовите: „што му се изречени на активен“ се додаваат зборовите: „или резервен“.

Член 7

Во членот 235 зборовите: „контрола на воениот патен сообраќај,“ се бришат.

Член 8

Во членот 239 по зборовите: „за воените дисциплински судови“ се става точка, а останатите зборови до крајот се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Против правносилни одлуки на судовите на честа со кои е повреден законот, како и поради суштествени повреди на правилата на постапката што им претходела на тие одлуки, воениот обвинител на Југословенската народна армија може да подигне барање за заштита на законитоста за кое решава Вишиот воен суд на честа. Барање за заштита на законитоста на штета на осудениот може да се подигне во рок од шест месеци од денот на правносилноста на одлуката.“

Член 9

Во членот 258 ставот 2 се брише.
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.

Член 10

Во членот 259 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, кога особените потреби на службата го бараат тоа (ако е во прашање по исклучок важно работно место, или лице што има специјална стручна спрема или искуство, или на кое не може да му се најде соодветна замена), активно воено лице што поднесло молба за престанок на службата може да биде задржано во Југословенската народна армија додека потребите на службата го бараат тоа, но не подолго од три години од денот на поднесувањето на молбата за престанок на службата.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 11

Во членот 263 став 2 зборовите: „точ. 1 до 6“ се заменуваат со зборовите: „точ. 1 до 7“.

Ставот 3 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: „7 и“ си бришат.

Досегашниот став 5 станува став 4.

Член 12

Во членот 269 став 1 зборовите: „или со пропис на Сојузниот извршен совет“ се бришат.

Ставот 2 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Одредбите за самоуправавањето на работните луѓе од важечките прописи не се применуваат на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија, ако врз основа на членот 295 став 2 од овој закон не е определено тие прописи согласно да се применуваат во одделни воени установи.“

Член 13

Во членот 272 во точката 9 точката на крајот се заменува со точка и запирака и по тоа се додаваат нови точ. 10 и 11, кои гласат:

„10) за отстранувањето од должност (чл. 146 до 148 и член 277 став 2);

11) за привременото доделување на работа (член 144).“

Член 14

По членот 272 се додаваат петнаесет нови членови, кои гласат:

„Член 272а

Граѓанско лице се прима на служба во Југословенската народна армија на неопределено време.

По исклучок, прием во служба на определено време може да се врши ако извршувањето на работата трае определено време, кога привремено ќе се зголеми обемот на работите или кога треба да се замени привремено отсутно граѓанско или активно воено лице.

Приемот во службата се врши со решение на надлежниот старешина.

Член 272б

Работното време на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија му е рамно на редовното работно време на активните воени лица во единицата — установата во која се на служба, со тоа што нивното полно работно време не може да изнесува во просек повеќе од 42 часа седмично.

Ако е во единицата — установата во определен период поради поголем обем на работата воведено подолго работно време од работното време кое во смисла на Основниот закон за работните односи се смета како полно работно време, таквото работно време е задолжително и за граѓанските лица на служба во таа единица — установа со ограничувањата што се пропишани со членот 56 од Основниот закон за работните односи.

Ако обемот на работите го бара тоа или потребите од дополнување на работните места на кои се наоѓаат граѓански лица или активни воени лица — жени со скратено работно време, граѓанско лице може да биде примено во служба со пократко работно време од работното време што е со Основниот закон за работните односи утврдено како работно време.

Граѓанското лице е должно да работи подолго од полно работно време од причините наведени во членот 43 ст. 1 и 2 на Основниот закон за работните односи или ако е тоа неопходно заради обезбедувањет на борбената готовност.

Член 272в

Граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија — здравствен персонал — во воените здравствени установи, дежураат според редот што ќе го утврди старешината на установата.

Член 272г

Граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија под условите пропишани со членот 62 ст. 3 и 4 од Основниот закон за работните одно-

си, имаат право на годишен одмор во траење од 14 до 30 работни денови.

Должината на годишниот одмор во границите од ставот 1 на овој член зависи од работниот стаж, работното место, условите на работата и посебните социјални услови под кои живее граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија.

Одредбите на членот 195 ст. 2 и 3 и чл. 197 до 206 на овој закон за годишниот одмор и отсуствата на воените лица се применуваат и на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија.

Член 272д

Преместување на граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија може да се врши по потреба на службата, ако преместувањето не бара промена на местото на службувањето и ако поради преместување не се намалува месечниот износ на основната плата.

За преместување што бара промена на местото на службувањето или ако поради преместување на друго работно место се намалува месечниот износ на основната плата, потребно е согласување од односното граѓанско лице.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член за преместување во друго место не се однесуваат на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија, кои се запослени во воени единици — установи чија дејност бара работите на работното место да се вршат надвор од седиштето на единицата — установата (теренска работа).

Член 272е

Граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија на кое службата му престанува по молба, со негова согласност или без негово согласување, има право и должност да остане на работа од 30 дена до шест месеци, сметајќи од поднесувањето на молбата односно доставувањето на актот за престанок на службата (отказан рок), зависно од работниот стаж и работното место, доколку граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија и старешината на единицата — установата не се спогодат поинаку.

За тоа време старешината на единицата — установата е должен да му овозможи на граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија да излегува за време на редовното работно време заради барање друго запослување. Отсуствувањето од работа по тој основ може да трае до 12 часа седмично.

Член 272е

На граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија им припаѓа плата.

Платата се состои од основната плата, а под определени услови и од додатоци.

Платата се исплатува месечно наназад.

Член 272ж

Основната плата на граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија му се определува во границите на рамковниот износ утврден за работното место на кое е назначено или за група работни места.

Рамковните износи за определување на основната плата се утврдуваат според значењето и сложеноста на работите на работното место и според степенот и видот на стручната спрема потребна за вршење на тие работи. Во границите на рамковниот износ се определува основната плата според обемот и сложеноста на работите на работното место, работното искуство потребно за вршење на тие работи и степенот и видот на стручната спрема што ја има граѓанското лице што ги врши тие работи.

Рамковните износи на платите на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија од ставот 2 на овој член, ќе се утврдуваат во согласност со личните доходи на работниците од иста стручност што работат на соодветни работи во работните организации во местото каде што се наоѓа воената единица односно установата.

На работните места на кои е можно да се мери ефектот, платата може да се определи и според ефектот.

На истакнати стручњаци и други лица што ѝ се неопходно потребни на Југословенската народна армија може со договор да им се определи основната плата независно од утврдените рамковни износи за исти или слични работни места.

Член 272з

Додатоците на граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија му се определуваат според годините на службата поминати во Југословенската народна армија и условите на работата на работното место.

Член 272с

Основната плата на граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија не може да се намали додека тоа лице се наоѓа на работното место за кое му е определена таа плата.

Член 272и

На граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија што вршат служба вон границите на Југославија или се упатени во странство за усовршување, согласно се применуваат одредбите за платите на активните воени лица што се наоѓаат во странство.

Член 272ј

На граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија му припаѓа плата и за дните на државни и воени празници.

За часовите на ноќно работно време платата се наголемува за 12,5%, а за часовите работа над полното работно време платата се наголемува до 50% — според траењето на таа работа.

На граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија што во текот на месецот неоправдано ќе изостане од должност, платата му се намалува според бројот на изостанатите часови.

Член 272к

На граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија не му припаѓа плата за време на издржување казната затвор.

Член 272л

На граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија што работат на работите и работните места на кои поради природата на работата облеките и обувките се трошат повеќе отколку обично, им се даваат на бесплатно користење работни облека и обувки. Работни облека и обувки можат да им се дадат на бесплатно користење и на граѓански лица запослени во определени воени установи, ако тоа го бара потребата на службата.

Член 272љ

Државниот секретар за народна одбрана ќе донесе поблиски прописи: за приемот во служба на определено време; за условите кога е граѓанското лице на служба во Југословенската народна армија должно да работи подолго од полното работно време; за должината на отказните рокови; за работните места со зголемена опасност од повреди и заболувања; за утврдувањето на работите од членот 133 ст. 1 и 2 на Основниот закон за работните односи и за начинот на нивното извршување; за рамковните износи за определување на основната плата; за утврдувањето на групите и распоредот на работните места во групи; за начинот на определување на основната плата и за платата за работа над полното работно време; за платите и за стипендиите за време на престој во странство за додатоците и наградите и за поблиските услови за нивното определување односно доделување; за утврдувањето на нормите на работниот ефект и за плаќањето по

ефект; за начинот на преминување на исплата на платата месечно наназад; за работните места на кои се даваат на бесплатно користење работни облека и обувки, за видот на работните облека и обувки и за роковите на нивното траење, како и за другите прашања од работните односи кои во сојузните органи на управата се регулираат со општите акти на органите.“

Член 15

По членот 279 се додава нов член 279а, кој гласи:

„Ако граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија смета дека со конечното решение со кое е одлучено за неговите права и должности од работниот однос му е повредено некое негово право, може заради остварување на тоа право да поведе управен спор.“

Член 16

Во членот 289 ставот 2 се брише.

Член 17

Членот 294 се менува и гласи:

„На граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија ќе се применуваат одредбите од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62) и од Уредбата за армискиот додаток на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија и за посебниот додаток за работа на работите односно работните места штетни за здравјето на служба во Југословенската народна армија („Службени војни лист“, бр. 14/58, 9/59 и 1/61), освен одредбите од наведениот закон што се однесуваат на прашањата регулирани во членот 272 и 272к на овој закон, додека државниот секретар за народна одбрана не ги донесе прописите од членот 272љ од овој закон, но најмногу 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.“

Со денот на влегувањето во сила на прописите од ставот 1 на овој член граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија што се затекнале на располагање врз основа на членот 211 од Законот за јавните службеници, го задржуваат правото по тој основ, вклучувајќи го тука и правото од членот 213 став 2 од Законот за јавните службеници.“

Член 18

По членот 294 се додава нов член 294а, кој гласи:

„Службениците во воените единици и установи на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон според прописите за јавните службеници ќе им се одобри полагање посебен испит за здобивање со стручна спрема, можат тој испит да го полагаат и по влегувањето во сила на овој закон, но најдоцна до 30 јуни 1966 година.“

Член 19

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

930.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СРЕДСТВА-
ТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА**

Се прогласува Законот за дополненија на Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1966

година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 401
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64) во членот 44 се додава нов став 2, кој гласи:

„Средствата за заедничка потрошувачка на органот на управата се состојат и од средства внесени во фондот за заедничка потрошувачка наменети за организирање и користење на одмор на членовите на работната заедница.“

Член 2

Во членот 54 се додава нов став 2, кој гласи:

„Со општиот акт на органот на управата со кој се регулира формирањето на средствата за заедничка потрошувачка и користењето на тие средства може да се определи средствата за користење годишен одмор да можат да им се исплатуваат на членовите на работната заедница и во готови пари и да се утврдат мерилата по кои на членовите на работната заедница ќе им се вршат исплати во готови пари.“

Член 3

По исклучок од одредбите на чл. 11, 45 став 1 и членот 78 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, во 1966 година можат средствата за заедничка потрошувачка издвоени за таа година, да се користат за организирање и користење одмор на членовите на работната заедница, и тоа до 1,5% од вкупно исплатените лични доходи, со тоа по завршната сметка за 1966 година, од остварените средства што конечно се распределуваат со завршната сметка, да се издвојат и соодветни средства за покривање на износот користен во текот на 1966 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

931.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за издавање нови банкноти и ковани пари, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на сед-

ницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 381
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ

Член 1

Во Законот за издавање нови банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) членот 9 се брише.

Член 2

Во членот 10 бројот: „9“ се заменува со бројот: „8“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

932.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРКИТЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за мерките на кредитната политика во 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 385
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА МЕРКИТЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1966 ГОДИНА

Член 1

Во вршењето на својата функција на обезбедување потребна количина пари за несмеќавано вршење производство и промет, во согласност со барањата за стабилност на стопанството, Народната банка на Југославија во 1966 година ќе презема соодветни мерки за регулирање на кредитниот потенцијал на деловните банки и вкупниот обем на краткорочните кредити.

За таа цел, а зависно од движењето на производството и прометот, Народната банка на Југославија може во согласност со законот да бара од деловните банки да го ограничат обемот на давањето на краткорочните кредити.

Член 2

Покрај кредитите за промет на стоки и кредитите за залихи, предвидени во членот 100 односно 101 од Законот за банките и кредитните работи „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 29/65, деловните банки (во понатамошниот текст: банките) мо-

жат, врз основа на депозитите по видување и кредитите добиени од Народната банка на Југославија, да даваат краткорочни кредити и за следните работи односно намени:

- 1) за производство на стоки за извоз;
- 2) за увоз на стоки под определени услови;
- 3) за производство на земјоделски производи;
- 4) за производство и промет на филмови;
- 5) за приготвување и за залихи на определени изданија книги и други публикации;
- 6) за продавање книги на кредит на библиотеците од страна на издавачките и книжарските претпријатија.

Банките можат од изворите на средствата од ставот 1 на овој член да даваат краткорочни кредити и за привремено покривање вишокот на расходите над приходите според завршната сметка на фондовите на социјалното осигурување.

Член 3

Кредити за производство на стоки за извоз банките можат да даваат за производство на стоки за извоз што се произведуваат по порачка и чиј производно-технолошки процес трае подолго од шест месеци (бродови, машини-постројки, градежни конструкции и друга опрема).

Банките можат, во случаите што ќе ги определи Народната банка на Југославија, да даваат кредити и за производство на стоки за извоз по порачка чиј производно-технолошки процес трае пократко од шест месеци.

Банките можат да им даваат кредити за производство на стоки за извоз на работните организации што ќе организираат производство за извоз на определени производи што ги произведуваат граѓани.

Кредити за производство на стоки за извоз банките можат да даваат до височината на трошоците за производство на односните стоки.

Роковите за враќање на кредитите од овој член ќе се усогласат со договорените рокови за испорака на стоките, со тоа да не можат да бидат подолги од една година. По исклучок, кредити за производство на стоки за извоз чиј процес на производство трае подолго од една година, можат да се даваат со рок за враќање кој му одговара на траењето на производството, но не подолг од две години.

Член 4

Кредити за увоз на стоки под определени услови банките можат да даваат за стоки што се увезуваат во количини со кои се подмируваат потребите на поголем број потрошувачи односно потребите за подолго време.

Поблиските услови за давање и роковите за враќање на кредитите од ставот 1 на овој член ги определува гувернерот на Народната банка на Југославија, во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за надворешна трговија.

Член 5

Кредити за производство на земјоделски производи банките можат да им даваат на земјоделските организации со средства во општествена сопственост — за нивното сопствено производство и за производство во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Кредити за производство на земјоделски производи можат да се даваат:

- 1) за покривање вредноста на материјалот потребен за производството;
- 2) за покривање вредноста на услугите заправка и ремонт на земјоделски машини;
- 3) за покривање вредноста на услугите извршени со сопствени земјоделски машини при обработка на земја на индивидуални земјоделски производители, врз основа на договор за кооперација;
- 4) за давање парични аванси на индивидуалните земјоделски производители, врз основа на договор за кооперација, а до височината предвидена со сојузни прописи, во согласност со закон.

По исклучок, на земјоделските организации од ставот 1 на овој член чие производство бара ангажирање поголем број работници, кредити за производство на земјоделски производи можат да им се даваат и за исплата на аконтации на личните доходи.

Роковите за враќање на кредитите од овој член треба да бидат усогласени со траењето на производството што се кредитира, со тоа што тие да не можат да бидат подолги од една година. По исклучок, кредити за производство на двегодишни земјоделски култури и кредити за одгледување добиточен подмладок можат да се даваат со рок за враќање кој му одговара на траењето на производството, но кој не може да биде подолг од две години.

Член 6

Кредити за производство и промет на филмови банките можат да им даваат на претпријатијата за производство на филмови:

1) за производство на домашни филмови и за производство на филмови во копродукција со странски филмски производители — со рок за враќање од 12 месеци;

2) за промет (експлоатација) на домашни филмови и филмови произведени во копродукција со странски филмски производители — со рок за враќање до три години.

Поблиските услови за давање на кредитите од овој член ги определува гувернерот на Народната банка на Југославија во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за образование и култура.

Член 7

Кредити за приготвување и за залихи на определени изданија книги и други публикации банките можат да им даваат на издавачките претпријатија, новинските претпријатија и заводите за издавање учебници, како и на други работни организации што исклучиво или претежно се занимаваат со издавање учебници и други книги и публикации.

Кредитите за приготвување изданија можат да се даваат со рок за враќање до една година. По исклучок, кредитите за приготвување изданија од научна и стручна литература, одбрани и собрани дела, речници, лексикони и енциклопедии можат да се даваат со рок за враќање до две години.

Кредитите за залихи на одделни изданија можат да се даваат со рок за враќање до три години.

Поблиските услови за давање на кредитите од овој член ги определува гувернерот на Народната банка на Југославија, во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за образование и култура.

Член 8

Кредитите за продавање книги на кредит на библиотеките банките можат да им ги даваат на издавачките и книжарските претпријатија со рок за враќање до три години.

Поблиските услови за давање на кредитите од овој член ги определува гувернерот на Народната банка на Југославија, во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за образование и култура.

Член 9

Кредитите за привремено покривање вишокот на расходите над приходите според завршната сметка на фондовите на социјалното осигурување, банките можат да ги даваат со рок за враќање до една година, а до височината на делот од расходите кој според завршната сметка на фондот не е покриен со приходите на фондот според предвидените стопи на придонесот за социјално осигурување и не може да се покрие од расположивите средства на наменските фондови.

Како расположиви средства на наменските фондови, во смисла на ставот 1 од овој член, се подразбираат и средствата што фондот на социјалното осигурување ги вложил кај банките во орочени депозити, обврзници и благајнички записи.

При одобрување овие кредити на фондовите на социјалното осигурување банките се должни претходно да прибават докази за посебните извори на приходите од кои вишокот на расходите над приходите ќе биде покриен, па, во согласност со роковите во кои вишокот на расходите треба да се покрие, ќе ги утврдат поблиските рокови за враќање на одобрените кредити во границите на максимален рок од една година.

Член 10

Кредити за подмирување разлики настанати поради нерамномерно притекување на предвидените приходи во однос на предвидените расходи на општествено-политичките заедници, фондовите за школоство, фондовите на социјалното осигурување и заводите за запослување работници, како и на установите што имаат сопствени извори на приходи, банките не можат да им одобруваат на барателите кои своите парични средства ги вложиле кај банките во орочени депозити, обврзници и благајнички записи, до височината на овие средства.

Член 11

Банките основани со закон на републиката и банките во чие основање учествува автономна покраина можат од орочените средства на задолжителниот дел од резервниот фонд на стопанските организации да им даваат само кредити на заедничките резерви на стопанските организации за покривање на загубите во стопанството. Роковите за враќање на овие кредити не можат да бидат подолги од осум години.

Член 12

Народната банка на Југославија во 1966 година ќе ѝ дава краткорочни кредити на федерацијата во случај на нерамномерно притекување на приходите, как и на Дирекцијата за сировини и Дирекцијата за исхрана, за формирање во 1966 година на повремените пазарни резерви, според одредбите на чл. 103 и 105 од Законот за банките и кредитните работи.

Член 13

Заради понатамошно подобрување на структурата на финансирањето на инвестициите, банките се должни од вкупниот износ на исплатите во 1966 година по инвестиционите кредити најмалку 25% да дадат за вложувања во трајни обртни средства.

Одредбата на ставот 1 од овој член не се однесува на:

1) средствата добиени од општествено-политичките заедници за определени намени и без обврска за враќање;

2) средствата орочени од средствата на задолжителниот дел на резервниот фонд на стопанските организации и од средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

3) средствата со кои банките учествуваат во кредитирањето на инвестициите, и тоа: на објектите на енергетиката, црната металургија, обоената металургија, базичната хемиска индустрија, на модернизацијата на железничкиот сообраќај, на изградбата на поморски и речни бродови, на проширувањето на обработливите површини на општествениот сектор, на изградбата на хидромелиорациони системи за одводнување и наводнување, на изградбата на патишта и подигањето на долгогодишни плантажи.

Одредбата на точката 3 од ставот 2 на овој член ќе се применува и на кредитирањето на инвестициите од таа одредба кое се врши од средствата на фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта.

Член 14

Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната банка на Југославија, може да определи, да можат банките, покрај кредитите предвидени во членот 2 на овој закон, да даваат краткорочни кредити и за други определени работи односно намени. Роковите за враќање на овие кредити не можат да бидат подолги од три години.

Член 15

Гувернерот на Народната банка на Југославија може да определи поблиски услови под кои банките ќе даваат краткорочни кредити.

Во рамките на условите од ставот 1 на овој член, гувернерот на Народната банка на Југославија може да ја ограничи височината на кредитите и да определи соодветно учество на корисникот на кредитот односно банката.

Член 16

Гувернерот на Народната банка на Југославија може, како услов за користење краткорочни кредити, да определи корисниците на кредитите:

1) определен минимум обртни средства од својот деловен фонд да не можат да ги зложуваат во основни средства и во други видови финална потрошувачка;

2) во согласност со зголемување обемот на своето работење, да мораат да ги зголемат и соодветните извори за финансирање на неопходните трајни вложувања во обртни средства.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Одлуката за давање кредити за определени работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/65 и 35/65);

2) Наредбата за условите за одобрување кредити за подготвување и за залихите на определени изданија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/63 и 12/64);

3) Наредбата за одобрување кредити за производство и промет на филмови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/63);

4) Наредбата за одобрување на издавачките претпријатија кредити за продажба на книги на кредит на библиотеките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64);

5) Наредбата за кредитите што можат од банкарските средства да им се одобруваат на самостојните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63).

Член 18

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

933.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за општествената контрола на цените, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 378

30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ- СТВЕНАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Член 1

Во Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62 и Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65) по членот 45 се додава нов член 46, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може заради спроведување стабилизација на пазарот и зачувување нивото на цените и тарифите:

1) да ги пропишува продажните цени или тарифи за определени производи и услуги и начинот на формирањето на тие цени и тарифи;

2) да го ограничува нивото на цените и тарифите во комуналното стопанство.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

934.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ СТОКИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА (КОНТИНГЕНТИРАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО)

Се прогласува Законот за задолжителна испорака на сировини, репродукциони материјали и други стоки заради обезбедување определени потреби од интерес за целата земја (контингентирање во производството), што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 396

30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ СТОКИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА (КОНТИНГЕНТИРАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО)

Член 1

Заради обезбедување определено производство што е од интерес за целата земја, во 1966 година може да се утврдува задолжителна испорака на определени количина сировини, репродукциони материјали и други стоки (контингентирање).

Член 2

Условите под кои определени стопански организации ќе бидат должни утврдените количини сировини, репродукциони материјали и други стоки да им ги испорачат на определени стопански организации и други корисници ќе ги пропише, по потреба, Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може да го овласти сојузниот секретар за индустрија и трговија тој,

според условите што ќе ги определи Советот, да го врши контингентирањето.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

935.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 393

30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАСОЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 1966 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување стабилноста на стопанството и развојот на стопанството во согласност со економската политика во 1966 година, определени средства на работните организации и средствата на определени општествени фондови можат да се користат според одредбите на овој закон.

I. Средства на работните организации наменети за инвестиции

Член 2

Работните организации можат во 1966 година да користат за вложување во основни средства најмногу 80% од средствата што според важечките прописи можат да ги користат за инвестиции во стопанството.

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува на средствата од поранешните години според состојбата на тие средства на 31 декември 1965 година, како и на средствата што работните организации ќе ги остварат во 1966 година.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесуваат и на инвестиционите вложувања што се вршат во сопствена режија.

Член 3

Одредбите на членот 2 од овој закон нема да се применуваат:

1) на инвестиционите вложувања што според инвестиционите програми односно според претсметките на работите во текот на 1966 година не го надминуваат вкупно износот од 10,000.000 динари;

2) на средствата на банките од кои се врши кредитирање на инвестиции, освен на средствата што банките ги користат за вложувања во сопствени инвестиции;

3) на средствата на инвеститорите наменети за инвестиции, што служат за исплатување на инвестиционата опрема набавена во странство, ако е договорот за испорака на опремата склучен со странски испорачувачи до денот на влегувањето во сила на овој закон;

4) на средствата на работните организации што не користат краткорочни кредити кај банките.

Работните организации што користат краткорочен кредит кај банките во износ помал од износот на своите средства кој не можат да го користат според одредбите на членот 2 од овој закон, можат разликата помеѓу износот кој се добива со примена на стопата од 20% врз нивните средства наменети за инвестиции и износот на кредитот кај банката да ја користат за вложувања во основни средства.

Член 4

Износот од 20% од средствата на работните организации кој во смисла на членот 2 од овој закон во 1966 година не може да се користи за вложувања во основни средства не може во таа година да се депонира кај банките.

Износот од ставот 1 на овој член работните организации можат да го употребат за вложување во трајни обртни средства.

Член 5

Сојузниот секретар за финансии може да го пропише начинот за пресметување, издвојување и уплатување на средствата од чл. 2 до 4 на овој закон.

II. Средства на корисниците на општествен имот што се користат за инвестиции

Член 6

Одредбите на чл. 28 до 33 и чл. 35 до 39 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), ќе се применуваат и во 1966 година.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, одредбите на членот 29 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година нема да се применуваат на исплатите што се однесуваат на инвестиционите вложувања за обнова на општествените административни и управни згради и на стопанските капацитети оштетени од поплавите во 1965 година на териториите на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Словенија и Социјалистичка Република Србија.

Член 7

Давачите на кредити и инвеститорите не плаќаат на средствата издвоени во смисла на членот 6 став 1 од овој закон интерес според Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65).

Член 8

Средствата што давачите на кредитите и инвеститорите според членот 6 став 1 на овој закон во 1966 година ќе ги издвојат на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство задолжително се депонираат кај Југословенската банка за надворешна трговија.

Југословенската банка за надворешна трговија може средствата од ставот 1 на овој член да ги употреби само за кредитирање на извозот на опрема, изведувањето на работи во странство и извозот на други инвестициони добра (капитални добра) на кредит.

Југословенската банка за надворешна трговија на средствата депонирани според ставот 1 на овој член, ќе плаќа интерес по стопа од 4% од 1 јануари 1967 година, а ќе им ги става на располагање на депонентите во еднакви годишни отплати во рок од 10 години, со тоа првата отплата да стасува на 1 јануари 1968 година.

Член 9

Давачите на кредити и инвеститорите од членот 7 на овој закон можат при издвојување на

средствата според чл. 6 и 7 од овој закон, наместо задолжително да ги депонираат да ги внесат тие средства во кредитниот фонд на Југословенската банка за надворешна трговија.

III. Средства на кредитните фондови на специјализираните банки

Член 10

Југословенската инвестициона банка, Југословенската земјоделска банка и Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги користат во 1966 година средствата на своите кредитни фондови првенствено за намиравање на обврските по веќе склучените договори за кредити за намените утврдени во чл. 6 до 10 од Законот за употребата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).

IV. Средства на инвеститорите во стопански недоволно развиените републики и краишта

Член 11

Инвеститорите во стопански недоволно развиените републики и краишта определени во Законот за републиките и покраините чиј стопански развој ќе се кредитира од средствата на фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65) во 1966 година нема да пресметуваат и да полагаат гарантен износ на инвестиционите вложувања во чие кредитирање и финансирање учествува Југословенската инвестициона банка или Југословенската земјоделска банка со средствата на своите кредитни фондови односно со средствата што им ги обезбедува федерацијата.

Одредбите на ставот 1 од овој член се однесуваат и на инвеститорите што вршат инвестициони вложувања за мелиорации на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија чие финансирање го започнала Југословенската земјоделска банка пред влегувањето во сила на овој закон.

V. Средства на банките и инвеститорите за покривање на пречекорувањата на договорените обврски

Член 12

Банките и другите корисници на општествен имот можат да даваат кредити односно да користат средства што според важечките прописи можат да ги употребат за инвестиции, за изградба на нови инвестициони објекти и за реконструкција на постојните објекти дури откако ќе обезбедат средства за намиравање на своите договорни обврски настанати по основот на зголемување на трошоците за инвестициона изградба на објектите во чие финансирање веќе учествуваат.

Од одредбата на ставот 1 од овој член се изземаат средствата на кредитните фондови на банките пренесени од укинатите фондови за станбена изградба.

VI. Средства на инвеститорите за изградба на објекти на енергетиката

Член 13

Заради обезбедување средства за кредитирање на продолжена изградба на објектите на енергетиката чија изградба започнала пред влегувањето во сила на Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65), корисниците на општествен имот во 1966 година од средствата наменети за инвестиции ќе издвојуваат и уплатуваат 2,5% на износот на секоја исплата за инвестиции.

Издвојување и уплатување средства според ставот 1 на овој член нема да се врши од средствата исплатени за изградба на објекти на енергетиката.

Издвоените средства од ставот 1 на овој член ќе се уплатуваат на посебна сметка кај Југословенската инвестициона банка.

Член 14

На средствата од членот 13 на овој закон Југословенската инвестициона банка од денот на депонирањето на средствата ќе плаќа интерес по стопа што ќе ја определи Сојузниот извршен совет.

Средствата од членот 13 на овој закон Југословенската инвестициона банка ќе им ги стави на располагање на депонентите во еднакви годишни отплати во рок од 10 години, со тоа првата отплата да стасува на 1 јануари 1968 година.

Член 15

Корисникот на општествен имот од членот 13 на овој закон може издвоените средства според тој член наместо задолжително да ги депонира да ги внесе во кредитниот фонд на Југословенската инвестициона банка.

VII. Средства на задолжителните резерви на фондовите на стопанските организации**Член 16**

Стопанските организации можат средствата на задолжителните резерви на фондовите што ги издвоиле во 1961, 1962 и 1963 година, да ги употребат за вонредно отплатување на кредитите кај банката, по следниот ред:

- 1) кредитите за трајни обртни средства добиени од краткорочните банкарски средства;
- 2) кредитите за почетниот фонд на обртните средства;
- 3) краткорочните кредити.

Член 17

Средствата на резервите на фондовите што ќе преостанат по исплатата на кредитите од членот 16 на овој закон можат стопанските организации да ги користат само за вложувања во трајни обртни средства.

Член 18

Средствата што стопанската организација ќе ги употреби во смисла на членот 16 од овој закон за отплатување на кредитите се дел од нејзиниот деловен фонд за трајни обртни средства.

Член 19

Републиките можат да пропишат употреба на средствата од посебните задолжителни резерви на фондовите, издвоени според републичките прописи на начинот предвиден во чл. 16 до 18 од овој закон.

VIII. Средства од доходот на железничките транспортни претпријатија**Член 20**

Заради обезбедување средства за финансирање на неопходните инвестиции во областа на железничкиот сообраќај, железничките транспортни претпријатија можат во 1966 година средствата на доходот остварени во таа година, по одбивање на делот употребен за лични доходи на работниците, да ги користат за финансирање на инвестициите за кои се употребуваат средствата на деловниот фонд.

IX. Средства на определени општествени фондови**Член 21**

Средствата на фондовите за научна работа, средствата на фондовите за школство и средствата наменети, врз основа на сојузни прописи, за обнова и изградба на Скопје, во 1966 година можат да се употребуваат во полн износ за намените предвидени со прописите за тие фондови односно средства.

Одредбите на ставот 1 од овој член ќе се применуваат и на средствата на Фондот на федераци-

јата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта.

X. Средства од посебната буџетска резерва формирана од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници во 1964 и 1965 година**Член 22**

Средствата од посебната буџетска резерва на општествено-политичките заедници формирани врз основа на членот 35 став 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година и средствата што од 1 април до 31 јули 1965 година се формирани по основот на дополнително издвојување во резервниот фонд на општествено-политичките заедници врз основа на членот 25а од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, а што не се употребени за целите предвидени во членот 25 став 2 и чл. 25б и 25в од тој закон, не можат да се трошат ниту во 1966 година.

Член 23

По исклучок од одредбата на членот 22 од овој закон, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Србија, како и општините и околиците во тие републики што беа поплавени во мај и јуни 1965 година, можат средствата од посебната буџетска резерва од членот 22 на овој закон да ги користат во 1966 година за отстранување на последиците од поплавите настанати во мај и јуни 1965 година.

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина и општествено-политичките заедници на нејзината територија можат средствата од ставот 1 на овој член до износот од 2.500 милиони динари да ги користат и за подмирување на другите потреби во областа на општествените служби.

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина ќе донесе прописи за начинот на користење на средствата од ставот 2 на овој член од страна на општествено-политичките заедници на нејзината територија.

XI. Средства на стопанските резерви на федерацијата**Член 24**

Средствата на федерацијата од приходите што не се распоредени според важечките прописи, средствата на федерацијата за финансирање на инвестициите во стопанството што ќе бидат остварени во износ поголем од износот на расходите предвиден со сојузниот буџет, средствата што ќе бидат наплатени по кредитите дадени од стопанските резерви на федерацијата, непотрошените средства на стопанските резерви на федерацијата од поранешните години и средствата од странски заеми за увезени земјоделски производи во износ од 20.000 милиони динари, сочинуваат средства на стопанските резерви на федерацијата за 1966 година.

Средствата на стопанските резерви на федерацијата се користат врз основа на посебни одлуки на Сојузната скупштина за извршување на целите на економската политика.

XII. Материјални резерви на федерацијата**Член 25**

За потребите на материјалните резерви на федерацијата во 1966 година Народната банка на Југославија ќе им стави на располагање на Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за исхрана износ од 17.500 милиони динари од средствата на странски заеми за увезени земјоделски производи.

Сојузниот извршен совет ќе ги распореди средствата од ставот 1 на овој член на наведените дирекции и ќе го определи начинот за користење на тие средства.

Член 26

Сојузниот извршен совет ќе пропише да можат позитивните разлики што во 1965 година ги оствариле Дирекцијата за исхрана и Дирекцијата за суровини во работењето со државни материјални резерви, да се употребат во височина до 7.000 милиони динари за изградба на складови за државни материјални резерви.

Член 27

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

936.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за употребата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 391

30 декември 1965 година
БелградПретседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1966 ГОДИНА

Член 1

Средствата на федерацијата наменети за инвестиции во стопанството во 1966 година, чија употреба се регулира со овој закон, изнесуваат 365,9 милијарди динари.

Средствата од ставот 1 на овој член се формираат од интересот на фондовите во стопанството, од странските заеми на федерацијата и од вишокот на интересот по кредитите што ги дава Народната банка на Југославија.

Член 2

Средствата од интересот на фондовите во стопанството ќе се употребат:

1) за пренос во Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — износ од 2% во височина од вкупниот доход на општественото стопанство кој ќе се оствари во 1966 година — со тоа од тој износ во 1966 година да можат да се употребат 126.000 милиони динари;

2) за пренос во кредитните фондови на банките — износот од 72.700 милиони динари, и тоа во кредитниот фонд на: Југословенската инвестициона банка — 32.700 милиони динари, Југословенската земјоделска банка — 20.000 милиони динари, Југословенската банка за надворешна трговија — 15.500 милиони динари и Народната банка на Југославија — 4.500 милиони динари.

Југословенската инвестициона банка, Југословенската земјоделска банка и Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги издвојат овие средства на посебна сметка во рамките на своите кредитни фондови и на таа сметка ќе ги книжат сите пласмани и отплати на кредитите одобрени од овие средства;

3) за финансирање на инвестициите без обврска за враќање — 49.000 милиони динари;

4) за отплатување на заемите и кредитите што ги склучила федерацијата во странство за финансирање на инвестициите во стопанството, а чии средства се употребени за финансирање без обврска за враќање — износот од 17.300 милиони динари.

Во износот од 126.000 милиони динари од членот 1 на ставот 1 на овој член, содржани се средствата за продолжување и довршување кредитирањето на гарантираните инвестиции во 1966 година во износ од 12.500 милиони динари. Овие средства Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта ќе им ги стави на располагање на инвеститорите преку банките на Социјалистичка Република Црна Гора и Социјалистичка Република Македонија и Автономна Покраина Косово и Метохија.

Средствата од ставот 2 на овој член во износ од 12.500 милиони динари се пренесуваат во кредитните фондови на оние банки во кои се пренесени средствата за гарантирани инвестиции во смисла на членот 11 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), според распоредот што го донесува управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта.

Член 3

Од средствата на странските заеми на федерацијата ќе се употребат 16.700 милиони динари за финансирање на инвестициите без обврска за враќање, така што за финансирањето на инвестициите без обврска за враќање, заедно со средствата од членот 2 став 1 точка 3 на овој закон, ќе се употребат вкупно 65.700 милиони динари.

Член 4

Средствата на странските заеми на федерацијата што ќе преостанат по намиравањето на обврските од членот 3 на овој закон и средствата на вишокот од интересот по кредитите што ги дава Народната банка на Југославија ќе се употребат за отплатување на другите заеми и кредити што ги склучила федерацијата во странство — до износот од 84.200 милиони динари.

Отплатувањето на заемите и кредитите од средствата од членот 2 став 1 точка 4 на овој закон ќе го врши Југословенската инвестициона банка.

Член 5

Средствата од членот 2 став 1 точка 3 на овој закон ќе се употребат:

1) за финансирање на инвестициите во областа на сообраќајот преку Југословенската инвестициона банка — до износот од 29.000 милиони динари;

2) за финансирање на изградбата на хидропроектот Дунав—Тиса—Дунав преку банката што ќе ја определи Социјалистичка Република Србија — во износ од 12.000 милиони динари;

3) за финансирање на мелiorациите во Социјалистичка Република Македонија преку Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија — во износ од 8.000 милиони динари.

Член 6

Средствата од членот 3 на овој закон ќе се употребат за финансирање на инвестициите во областа на сообраќајот преку Југословенската инвестициона банка во износ од 16.700 милиони динари, така што за финансирањето на инвестициите во областа на

сообраќајот во 1966 година, заедно со средствата од членот 5 точка 1 на овој закон, ќе се употребат вкупно 45.700 милиони динари.

Износот од 45.700 милиони динари од ставот 1 на овој член претставува учество на федерацијата од 85% од височината на вложувањата во 1966 година за соодветните објекти. Остатокот од 15% од вкупните вложувања ќе го обезбедат републиките на чии територии се градат тие објекти.

Се овластува Сојузниот извршен совет средства-та од ставот 1 на овој член да ги распореди на од-делни намени односно објекти и да ги пропише условите за користење на средствата што ќе ги рас-пореди за финансирање на работите на изградбата на авто-патот „Братство-единство“ на територијата на Социјалистичка Република Србија.

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој член, износите што ќе се употребат за финансира-ње на пловните патишта и за студии и истражувања во областа на сообраќајот претставуваат учество на федерацијата од 100%.

Член 7

Југословенската инвестициона банка, Југосло-венската земјоделска банка и Југословенската банка за надворешна трговија во 1966 година ќе ги упо-требуваат средствата што според членот 2 став 1 точка 2 од овој закон ги внесуваат во своите кре-дитни фондови, за вложувања во вид на кредити во основни средства и трајни обртни средства според одредбите од овој закон.

Член 8

Југословенската инвестициона банка ќе ги упо-требува средствата што ѝ се даваат според членот 2 став 1 точка 2 на овој закон за намирување на обврските по веќе склучените договори за давање кредити, а првенствено за извршување на обврските по договорите за изградба на објекти на енергети-ката, како и за учествување во кредитирањето на инвестициите во Нов Белград до износот од 2.000 милиони динари.

Член 9

Југословенската земјоделска банка ќе ги упо-требува средствата што ѝ се даваат според членот 2 став 1 точка 2 од овој закон првенствено за учеству-вање во кредитирање на завршувањето на објектите чија изградба започнала пред влегувањето во сила на овој закон, за зголемување на обработливите по-вршини на работните организации, за воведување комплетна механизација во производството на пчен-ка, шеќерна репка и во индустриското производство на храна за добиток.

Член 10

Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги употреби средствата што ѝ се даваат според членот 2 став 1 точка 2 од овој закон за учествување во кредитирање на извозот на опрема и изведување инвестициони работи во странство на кредит.

Средствата од ставот 1 на овој член Југословен-ската банка за надворешна трговија може да ги употреби како учество во кредитите по новите дого-вори што ќе ги склучи во 1966 година најмногу до 80% од вредноста на извозот на опрема односно од вредноста на инвестиционите работи што се изве-дуваат во странство.

Член 11

Народната банка на Југославија од средствата што ќе ги оствари со реализација на странските заеми на федерацијата и од средствата на вишокот од интересот по кредитите што таа ги дава (член 4) ќе ги отплатува заемите и кредитите што ги склу-чила федерацијата во странство — до износот од 84.200 милиони динари.

Член 12

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

937.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-гославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-нот за установување на интересот на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 383

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНО-ВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65) во членот 4 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако стопанската организација за покривање на загубата искажана во завршната сметка добила посебен санационен кредит, а е должна на плаќање интерес на деловниот фонд, ќе го плати овој инте-рес на износот на деловниот фонд намален за оној дел од добиениот посебен санационен кредит кој го надминува износот на задолжителниот резервен фонд.“

Досегашниот сав 2 станува став 3.

Член 2

Во членот 14 став 1 на крајот се става записка и се додаваат зборовите: „како и поблиски пропи-си за тоа кои дејности, согласно со прописите за распоредување на стопанските дејности, се сметаат како дејности од членот 7 став 1 на овој закон“.

Член 3

Овој закон ќе се применува и на пресметува-њето на интересот според завршната сметка за 1965 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

938.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 379
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 20/65) во членот 22а, во третиот и дванаесттиот ред, по бројот: „1965“ се додаваат зборовите: „и 1966“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

939.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за формирање дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 28 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 390
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Законот за формирање дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) по членот 3 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 3а

Средствата формирани според членот 1 на овој закон се депонираат во височина од 50% кај банките на републиките.

Банката на републиката ќе плаќа на средствата од ставот 1 на овој член интерес по стопа од најмногу 4% годишно од денот на депонирањето. Средствата од ставот 1 на овој член банката на републиката ќе ги врати во еднакви годишни износи во рок од 10 години од 1 јануари 1967 година.

Банките на републиките ќе депонираат кај Југословенската банка за надворешна трговија 50% од средствата од ставот 1 на овој член.

Југословенската банка за надворешна трговија на средствата од ставот 3 на овој член ќе плаќа интерес по стопа која е за 1% поголема од стопата што банката на републиката ја плаќа на средствата од ставот 1 на овој член.

Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги врати средствата од ставот 3 на овој член во еднакви годишни износи во рок од 10 години од 1 јануари 1967 година.

Одредбите од овој член се применуваат на сите средства остварени според членот 1 од овој закон, со тоа депонирањето да отпочне од 1 јануари 1966 година.

Член 3б

Средствата од членот 3а став 1 на овој закон, по одбивање на средствата од ставот 3 на истиот член, републичките банки ќе ги употребат за покривање на обврските и настанатите пречекоривања.

Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги употреби средствата од членот 3а став 3 на овој закон за кредитирање на извозот на опрема и изведување на инвестициони работи во странство на кредит.“

Член 2

Во членот 4 став 1 зборовите: „Дополнителните средства ќе им се даваат“ се заменуваат со зборовите: „Остатокот од дополнителните средства ќе им се дава“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

940.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

Се прогласува Законот за измени на Законот за општествено книговодство, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Ор-

ганизационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 395
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65) членот 31 се менува и гласи:

„За извршување на задачите и работите од својот делокруг Службата на општественото книговодство наплатува надоместок од корисниците на општествените средства и од други корисници на нејзините услуги според тарифата што ја донесуваат генералниот директор и советот на работната заедница на Службата на општественото книговодство во рамките на највисоките износи на надоместоците што ги определува Сојузниот извршен совет.

Како основ за утврдување на надоместоците во тарифата служи платниот промет на корисниците на општествените средства што се врши преку Службата на општественото книговодство.“

Член 2

Членот 38 се менува и гласи:

„Приходите на Службата на општественото книговодство се:

1) надоместок што Службата на општественото книговодство го наплатува од корисниците на општествените средства и од други корисници на нејзините услуги според тарифата од членот 31 на овој закон;

2) други приходи што Службата на општественото книговодство ќе ги оствари со своето работење.

Од остварените приходи Службата на општественото книговодство ги подмирува трошоците на работењето и обезбедува средства за лични доходи на своите работници — во согласност со движењето на личните доходи на работните луѓе во работните организации, како и средства потребни за издвојување во своите фондови.

На надоместокот од ставот 1 на овој член Службата на општественото книговодство не плаќа данок на промет.

Службата на општественото книговодство не плаќа интерес на своите фондови.“

Член 3

Членот 39 се менува и гласи:

„Вкупните средства потребни за извршување на своите задачи и работи Службата на општественото книговодство ги утврдува и ги распоредува со финансискиот план согласно со статутот пред почетокот на годината на која се однесува планот.

Наредодавец за извршување на финансискиот план на Службата на општественото книговодство е генералниот директор.“

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

941.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за данокот на промет, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 392
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65 и 33/65) во членот 16 став 1 точката 4 се менува и гласи:

„4) на прометот на производите што Југословенскиот црвен крст ги добива без надоместок или ги набавува непосредно од производителите или трговските организации на големо, а што ги користи за целите заради кои е основан;“

На крајот на точката 9 точката се заменува со записка и се додава точка 10, која гласи:

„10) на туристичкиот пропаганден и информативен материјал (проспекти и влошки, ценовници, возни редови, туристички карти-мапи, планови на места и краишта, плакати, налепници, пресликачи, фотографии, дијапозитиви, дијафоли, водичи и сл.), што бесплатно им се дели на патниците и туристите.“

Член 2

Во членот 23 став 1 точка 3 зборот: „земјоделски“ се брише.

Во точката 5 зборовите: „списанија и весници“ се заменуваат со зборовите: „весници, списанија, картографски производи, музикалии, уметнички репродукции, каталози на книги, музеи, ликовни галерии и изложби, како и грамофонски плочи за учење странски јазици“.

На крајот на точката 7 точката се заменува со точка и записка и се додаваат шест нови точки, кои гласат:

„8) на прометот на лигнит, мрк јаглен, брикет од мрк јаглен, камен јаглен — асортиман „грашок“ и на прометот на огревно дрво;

9) на прометот на вода, топла вода и водена пара;

10) на прометот на електрична енергија;

11) на прометот на гас добиен со дестилација на јаглен и на прометот на масло за горење и на бутан пропан гас;

12) на прометот на воена униформа и нејзини делови;

13) на прометот на стоки што ги вршат производителските или трговските стопански организации на начинот предвиден за вршење промет на големо (од склад или транзитно, со задолжително издавање фактура и по цени пониски од малопродажните), освен за продажбата на стоки извршена непосредно на граѓаните.“

Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 3

Во членот 25 ставот 1 се менува и гласи:
„Даночна основица на републичкиот односно општинскиот данок на промет на стоки на мало е про-
дажната цена на производот, која ги содржи и сите
споредни трошоци што продавачот му ги засметал
на купувачот.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во даночната основица не влегуваат транспорт-
ните и други трошоци, што продавачот ги платил по
налог и за сметка на купувачот, а за кои постои
соодветна документација.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 4

Во членот 30 ставот 3 се менува и гласи:

„Во даночната основица не влегуваат транспорт-
ните и други трошоци, што продавачот ги платил по
налог и за сметка на купувачот а за кои постои
соодветна документација.“

Член 5

Во членот 34 став 1 по зборовите: „занаетчиски
услуги“ се става записка и се додаваат зборовите:
„освен за услугите извршени на стопанските и други
работни организации“.

Член 6

Во членот 35 по зборовите: „комунални услуги“
се става записка и се додаваат зборовите: „освен за
занаетчиските услуги извршени на стопанските и
други работни организации“.

Член 7

Во членот 40 став 2 зборовите: „до 10-иот“ се
заменуваат со зборовите: „до 20-тиот“.

Член 8

Во членот 41 став 2 зборовите: „до 10-иот“ се
заменуваат со зборовите: „до 20-тиот“.

Член 9

Членот 43 се менува и гласи:

„Обврзникот на данокот на промет што придо-
несот од личниот доход од самостојно вршење зана-
етчиски и други стопански дејности го плаќа според
годишна паушална основица или во годишен
паушален износ, го плаќа и данокот на промет според
годишна паушална основица или во годишен
паушален износ, а може да се утврди за една или
повеќе години. Начинот за утврдување, пресметува-
ње и наплатување на данокот на промет ќе го про-
пише општинското собрание.“

Член 10

Во членот 45 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Аконтацијата на данокот на промет според ставот 1 на овој член се уплатува во височина на една
третина од пресметаниот данок на промет во изми-
натиот месец, и тоа за првата декада до 15-тиот во
месецот, за втората декада до 25-тиот во месецот, а
за третата декада до 5-тиот во наредниот месец. Во
пресметката на аконтацијата од данокот на промет
не влегува данокот на надоместоци за услуги од
членот 33, ниту данокот на промет на стоки на мало
од членот 57 ст. 3 и 4 на овој закон, кои се плаќаат
до 20-тиот во месецот за целиот промет извршен во
изминатиот месец.“

Данокот на промет за целиот изминат месец се
уплатува врз основа на пресметката извршена според
членот 40 од овој закон, со тоа што од вкупниот
износ на данокот по пресметката се одбиваат упла-
тените аконтации од ставот 2 на овој член.“

Член 11

Во членот 49 по зборот: „основица“ се додаваат
зборовите: „или во годишен паушален износ“, а по
зборот: „уплатата“ се додаваат зборовите: „во рок
од 7 дена“.

Член 12

По членот 72 се додава нов член 73, кој гласи:
„За 1966 година стопите на републичкиот данок
на промет на стоки на мало и стопите на општин-
скиот данок на промет на стоки на мало заедно не
можат да бидат поголеми од 6%, освен на прометот
на алкохолни пијачки во трговијата на мало и во
угостителството ако со посебен сојузен закон не е
пропишано поинаку.“

Член 13

Овој закон влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

942.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија
на Законот за Тарифата на сојузниот данок на про-
мет, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година
и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декем-
ври 1965 година.

П. Р. бр. 373

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ****Член 1**

Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на
промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) во чле-
нот 8 точка 2 по зборот: „списанија“ се става записка,
а зборовите: „и весници“ се заменуваат со збо-
ровите: „весници, музикалии, картографски произ-
води, уметнички репродукции, каталози на книги,
музеи, ликовни галерии и изложби, како и грамо-
фонски плочи за учење странски јазици“.

Во точката 6 на крајот по зборот: „дрво“ се до-
даваат зборовите: „и камен јаглен — асортиман
„графок“ и точката се заменува со точка и записка.

По точката 6 се додаваат три нови точки, кои
гласат:

„7) на прометот на вода, топла вода и воде-
на пара;

8) на прометот на гас добиен со дестилација
на јаглен;

9) при увозот на производи за кои е според
одредбите на членот 35 од Царинскиот закон и чле-
нот 18 од Законот за царинската тарифа предвидено
ослободување од плаќање царина. Данок на промет
нема посебно да се пресметува и да се плаќа ни
кога се врши царинење според одредбите на чл. 11
и 12 од Законот за царинската тарифа.“

Член 2

Во членот 9 став 3 на крајот по зборовите: „ра-
ботни организации“ се става записка и се додаваат
зборовите: „како и на научноистражувачки инсти-
тути и заводи, што имаат лаборатории, експеримен-
тални работилници или погони за унапредување на
производството.“

Во ставот 4 зборовите: „погонски материјал“ се заменува со зборовите: „погонско гориво“

Член 3

Во членот 10 став 1 зборовите: „фактурата за купување“ се заменуваат со зборовите: „копијата од фактурата за продажба“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако репродукционен материјал купен без плаќање данок на промет му се продаде на купувач кој според членот 9 од овој закон нема право на набавка на тој материјал без плаќање данок на промет, продавачот е должен на тој материјал да пресмета и да уплати данок по пропишаната стопа.“

Член 4

Во членот 11 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „под условите од членот 10 на овој закон“.

Во ставот 2 зборовите: „исклучително канцелариски механиографски машини од средна и висока механизација“ се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако опрема и делови од опрема, купени без плаќање данок на промет, му се продадат на купувач кој во смисла на овој член нема право на набавка на опрема без плаќање данок, продавачот е должен да пресмета и уплати данок по пропишаната стопа.“

Член 5

Во Тарифата на сојузниот данок на промет се вршат следните измени и дополненија:

1) во тар. број 4, во забелешката по точката 7 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„8. Извозниците на алкохолни пијачки при чие производство е употребен алкохол (етанол), имаат право на враќање на платениот данок на промет на тој алкохол што го содржат алкохолните пијачки што се извезени.“

Барањето за враќање на платениот данок по извршениот извоз се поднесува според одредбите на членот 14 од овој закон. Кон барањето за враќање се прилага доказ за извезените количини алкохолни пијачки и потрошените количини алкохол (етанол), според декларацијата и евиденцијата од точката 5 на оваа забелешка.

9. Другите видови алкохол, освен етанолот, спаѓаат во тар. број 1 на оваа Тарифа.“

2) во тар. број 6, во забелешката, во точката 1 ставот 2 се менува и гласи:

„На прометот на теренски автомобили данокот се плаќа според тар. број 1 од оваа Тарифа.“

3) во тар. број 8, во забелешката, во точката 3 по зборот: „препарати“ се додаваат зборовите: „и ветеринарни лекови“;

4) во тар. број 11, во забелешката се додава нов став 2, кој гласи:

„Даночен обврзник е производителот односно продавачот на големо кој им продава кибрит на продавниците на мало (на трговијата, угостителството и др.) или на крајните потрошувачи.“;

5) во тар. број 12, во забелешката, по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3. По исклучок, на производите од сребро изработени од филигран, како и на производите од сребро што се комбинирани од валано сребро со филигран (табакери, жардиниери и сл.) данокот се плаќа по стопа од 12%.“;

6) во тар. број 16, во забелешката, се додава нов став 2, кој гласи:

„Даночен обврзник е производителот односно продавачот на големо кој им продава сол на продавниците на мало или на крајните потрошувачи.“;

7) во тар. број 17, во забелешката, во точката 3 третата алинеја се менува и гласи:

„— на приход што деловни здруженија на производителски организации ќе го остварат во вршењето на надворешнотрговски работи за своите членови“;

Се додава нова алинеја 4, која гласи:

„— на надоместоци од работите на увоз и извоз на книги и други публикации.“;

8) во тар. број 18, во забелешката, точката 3 се менува и гласи:

„3. На надоместоци од вршење промет на прехранбени производи на големо во Југославија и на надоместоци од вршење промет на книги и други публикации на големо во Југославија, не се плаќа данок на промет според овој тар. број.“;

9) во тар. број 20, во забелешката, точката 6 се менува и гласи:

„6. За внатрешни менични заеми на државни органи, установи, стопански и други работни организации, како и за менични заеми дадени за подигање станбени згради на работниците, ќе се употреби меничен бланкет определен за вредност над 100.000 динари, без оглед на износот на меничниот заем.“

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

943.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на височината на придонесите и даноците на граѓаните за 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 394

30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1966 ГОДИНА

Член 1

По исклучок од членот 16 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), височината на придонесите односно даноците за 1966 година може да се утврди според прописите за определување на основниците и стопите што општествено-политичките заедници ќе ги донесат до 31 јануари 1966 година.

Член 2

Од личните доходи од кои се плаќа придонес при исплатата на личните доходи (придонеси по одбивање) исплатени пред денот на влегувањето во сила на прописите од членот 1 на овој закон, ќе се плаќа придонесот по стопите што важеле на 1 јануари 1966 година.

Член 3

Роковите за облог на придонесите и даноците на граѓаните од членот 133 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните се продолжуваат за 30 дена за обврзниците на кои придонесот односно данокот за 1966 година им се обложува однапред.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

944.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА РЕПУБЛИКИТЕ И ОПШТИНИТЕ МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Се прогласува Законот за дополние на Законот за највисоката граница до која републиките и општините можат да ја утврдуваат височината на придонесот од личниот доход од работен однос, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 380
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА РЕПУБЛИКИТЕ И ОПШТИНИТЕ МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Во Законот за највисоката граница до која републиките и општините можат да ја утврдуваат височината на придонесот од личниот доход од работен однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) во членот 4 по завршената заграда се додаваат зборовите: „при облогот на придонесот за 1965 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

945.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за измени на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата из Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 382
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65 и 35/65) во членот 6 бројот: „1,200.000“ се заменува со бројот: „2,000.000“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:
„Придонесот од вкупниот приход на граѓаните се плаќа по следните стопи:

Ако основицата на придонесот изнесува динари над		Се плаќа на име придонес	
	1,000.000	3%	
1,000.000	1,500.000	30.000 + 6%	на вишокот над 1,000.000 до 1,500.000
1,500.000	2,000.000	60.000 + 9%	„ „ „ 1,500.000 до 2,000.000
2,000.000	2,500.000	105.000 + 12%	„ „ „ 2,000.000 до 2,500.000
2,500.000	3,000.000	165.000 + 15%	„ „ „ 2,500.000 до 3,000.000
3,000.000	3,500.000	240.000 + 20%	„ „ „ 3,000.000 до 3,500.000
3,500.000	4,000.000	340.000 + 25%	„ „ „ 3,500.000 до 4,000.000
4,000.000	5,000.000	465.000 + 35%	„ „ „ 4,000.000 до 5,000.000
5,000.000	6,000.000	815.000 + 45%	„ „ „ 5,000.000 до 6,000.000
6,000.000	7,000.000	1,265.000 + 55%	„ „ „ 6,000.000 до 7,000.000
7,000.000	8,000.000	1,815.000 + 65%	„ „ „ 7,000.000 до 8,000.000
над	8,000.000	2,465.000 + 70%	„ „ „ 8,000.000

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

а ќе се применува и на облогот на придонесот од вкупниот приход на граѓаните за 1965 година.

946.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за дополненија на Ос-
новниот закон за организацијата и финансирањето
на социјалното осигурување, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор од
28 декември 1965 година и на седницата на Соци-
јално-здравствениот собор од 29 декември 1965 го-
дина.

П. Р. бр. 370

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.**ЗАКОН****ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Основниот закон за организацијата и финан-
сирањето на социјалното осигурување („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 24/65) во членот 108 став 2 по
зборовите: „стабилизирање на стопите на придоне-
сите,“ се додаваат зборовите: „да се формираат
предвидените наменски средства за закрепнување
на корисниците на пензија,“.

Член 2

Во членот 118 по ставот 1 се додава нов став 2,
кој гласи:

„(2) Дел од вкупните средства на фондот на
инвалидското и пензиското осигурување се издво-
јуваат на посебна сметка како наменски средства
што можат да се користат за помагање на закреп-
нување на пензионери, на начинот и под условите
што поблиску ги определува собранието на репуб-
личката заедница на социјалното осигурување. Ви-
сочината на процентот на ова издвојување ја утвр-
дува собранието на Југословенската заедница на со-
цијалното осигурување за секоја одделна година.“
Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5.

Член 3

Во членот 120 ставот 3 се менува и гласи:

„Средствата на сигурносната и валоризационата
резерва можат да се користат како обртни средства
за извршување на текуштите обврски на фондот.“

Член 4

Во членот 190 по ставот 3 се додаваат нови ста-
вови 4 и 5, кои гласат:

„(4) По исклучок од членот 118 став 2 на овој
закон, издвојувањето на наменските средства според
одредбата на тој став во 1966 година ќе се врши по
стопа од 1,5% од вкупниот износ на исплатените
пензиски примања.

(5) Применувањето на одредбите од членот 116
став 2 точка 1 и став 3 на овој закон доколку тие
се однесуваат на обврски на федерацијата, се одлага
до 1 јануари 1967 година. Средствата за обврските
на федерацијата од членот 116 став 2 точка 1 на
овој закон во 1966 година се обезбедуваат во стопите
на придонесите за инвалидско и пензиско осигу-
рување.“

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,
а ќе се применува од 1 јануари 1966 година,

947.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ ДА СЕ
ОПРЕДЕЛАТ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СИ-
ТЕ ГРАНКИ, НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ВО 1966 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за највисоката граница
до која можат да се определат стопите на придо-
несот за сите гранки на социјалното осигурување
во 1966 година, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 29 де-
кември 1965 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 400

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.**ЗАКОН****ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ
ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА СИТЕ ГРАНКИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ВО 1966 ГОДИНА****Член 1**

Највисоката граница до која можат вкупно да
се определат стопите на основните придонеси за
сите гранки на социјалното осигурување, засдно со
стопата на придонесот за додаток на деца, во 1966
година изнесува до 20,5% пресметано на износот
на бруто личните доходи на работниците.

Член 2

По исклучок, стопите на придонесите на тери-
торијата на Социјалистичка Република Црна Гора
можат да се определат и изнад границата од чле-
нот 1 на овој закон, а најмногу до вкупно 22%.

Член 3

Ако поради применување на одредбите од чле-
нот 1 на овој закон средствата на фондовите кај
одделни заедници не би биле доволни за извршу-
вање на нивните законски обврски, потребните до-
полнителни средства ќе ги обезбедат заедниците со
користење на расположивите средства од резервите
на своите фондови во текот на годината, како кре-
дитни средства, и тоа:

1) комуналните заедници — со користење на
средствата од резервата на фондот на здравстве-
ното осигурување што ќе преостанат по извршеното
покривање на вишокот на расходите над приходите
утврден со завршната сметка на тој фонд за 1965
година;

2) републичките заедници:

а) со користење на средствата од валоризацио-
ната резерва на фондот на инвалидското и пензи-
ското осигурување што ќе преостанат по обезбеду-
вањето на средствата за валоризација на пензиите
за порастот на животните трошоци во целата 1965
година и на средствата што се издвојуваат за таа
резерва во текот на 1966 година;

б) со користење на средствата од сигурносната
резерва на фондот на инвалидското и пензиското
осигурување што ќе преостанат по извршеното по-
кривање на вишокот на расходите над приходите
утврден со завршната сметка на тој фонд за 1965

година и на средствата што се издвојуваат за таа резерва во текот на 1966 година;

в) со користење на средствата од резервата на фондот за додаток на деца што ќе преостанат по извршеното покривање на вишокот на расходите над приходите утврден со завршната сметка на тој фонд за 1965 година.

Ако средствата од резервите од ставот 1 на овој член не би биле доволни, потребните дополнителни средства за извршување на текуштите обврски на фондот ќе им се обезбедат на заедниците со посебен кредит, кој банките се должни да го дадат, по исклучок од важечките прописи за краткорочното кредитирање, со рок за враќање до крајот на 1967 година.

Член 4

Комуналните заедници на социјалното осигурување и републичките заедници на социјалното осигурување ќе ги усогласат одлуките за стопите на основниот придонес за здравствено осигурување односно за инвалидско и пензиско осигурување и на придонесот за додаток на деца, со важење од 1 јануари 1966 година, ако збирот на стопите на овие придонеси според одлуките донесени за 1966 година ја надминува највисоката граница од членот 1 односно членот 2 на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

948.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за станбените односи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 384

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за станбените односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) во членот 3 став 1 зборовите: „и да учествува во управувањето со зградата ако е зградата под општествено управување“ се заменуваат со зборовите: „и, согласно со посебен закон, да учествува во управувањето со зградата“.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„(1) Правото да им даваат станови на користење на граѓани им припаѓа на општествено-политичката заедница, државните органи, работните организации, на други правни лица и граѓани што зградите и станите како инвеститори ги изградиле или по друг основ се здобиле со нив.

(2) Становите им се даваат на граѓани на користење по пат на договор за користење на стан, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Член 3

Чл. 6 до 9, 13 став 2 и чл. 14 и 19 се бришат.

Член 4

Во членот 23 по зборовите: „на станот“ се става запирка, а зборовите: „или на друг акт кој претставува полноважен основ за уселување (член 128)“ се заменуваат со зборовите: „ако со овој закон не е определено поинаку“.

Член 5

Во членот 28 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„(1) Ако во случај на развод на брак поранешните брачни другари што се заеднички носители на станарското право не се спогодат кој од нив ќе остане носител на станарското право, за тоа, по барање на еден од нив, решава во вонпроцесна постапка општинскиот суд на чие подрачје е станот, водејќи сметка за станбените потреби на обата брачни другари, нивните деца и другите лица што со нив заедно живеат во станот, за причините од кои е разведен бракот, како и за другите околности на случајот.

(2) Поранешниот брачен другар кој според одлуката на судот престанал да биде носител на станарското право должен е да се исели од станот.“

Член 6

Членот 29 се брише.

Член 7

Во членот 34 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Ако корисникот на станот на кој му е откажано понатамошното користење на станот не се исели во рокот од ставот 2 на овој член, носителот на станарското право може со тужба до суд да бара негово иселување.“

Ст. 4 до 7 се бришат.

Член 8

Членот 37 се брише.

Член 9

Во членот 40 став 2 зборовите: „куќниот совет“ се заменуваат со зборовите: „мислење на овластениот орган на станарите“.

Во ставот 5 по зборот: „жалба“ се додаваат зборовите: „ниту може да се води управен спор“.

Член 10

Во членот 41 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Носителот на станарското право е должен да плаќа станарина од денот на уселувањето во станот, ако не е договорено поинаку.“

Ставот 3 се брише.

Член 11

Во членот 43 по зборот: „стан“ запирката и понатамошните зборови до крајот се бришат.

Член 12

Членот 45 се менува и гласи:

„(1) По престанокот на договорот за користење на станот носителот на станарското право е должен да му го предаде станот на давателот на станот на користење односно на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, во состојбата во која го примил станот, земајќи ги предвид промените до кои дошло поради редовната употреба на станот.

(2) Договорните страни се должни заеднички писмено да ја утврдат состојбата во која се наоѓа станот во времето на предавањето.

(3) Ако договорните страни не се спогодат во поглед на состојбата во која се наоѓа станот, секоја договорна страна може да бара таа состојба да се утврди во постапка за обезбедување докази кај надлежниот суд.“

Член 13

Членот 46 се брише.

Член 14

Членот 48 се менува и гласи:

„(1) Општествено-политичките заедници, работните организации и други правни лица што како инвеститори изградиле или по друг основ се здобиле со станбена зграда или стан, имаат право да даваат на користење станови односно стан во таа зграда.

(2) Ако во случајот од ставот 1 на овој член средствата за изградба на станбена зграда ги дале поголем број лица, со договор се определува кои станови во таа зграда одделните од тие лица ќе ги даваат на користење.“

Член 15

Во членот 49 став 2 зборовите: „и службениците“ на двете места се бришат.

Член 16

Во членот 51 став 2 зборовите: „и службениците“ се бришат.

Член 17

Во членот 54 став 2 зборовите: „Кукниот совет“ се заменуваат со зборовите: „Организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост“.

Член 18

Членот 56 се брише.

Член 19

Членот 121 се менува и гласи:

„(1) Договорот за користење на стан во општествена сопственост се склучува помеѓу носителот на станарското право и организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост.

(2) Договорот за користење на стан од ставот 1 на овој член се склучува врз основа на актот од давателот на станот на користење, ако е давањето на таков акт предвидено со договорот помеѓу давателот на станот на користење и организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост.

(3) Договорот за користење на стан во сопственост на граѓани се склучува помеѓу носителот на станарското право и сопственикот на семејната станбена зграда односно сопственикот на станот како дел од зграда.“

Член 20

Членот 122 се менува и гласи:

„(1) Договорот за користење на стан треба да содржи особено:

1) назив односно име на давателот на станот на користење (организација за стопанисување со станбени згради во општествена сопственост, сопственик на семејна станбена зграда или сопственик на стан како дел од зграда) и име на носителот на станарското право;

2) улица и број на зградата во која е станот, назначување на станот според неговата положба во зградата и број на станбените простории;

3) назначување на актот за давање на станот на користење врз основа на кој е склучен договорот, ако е со овој закон пропишано донесување на таков акт;

4) износ на станарината и време во кое станарината треба да се плаќа;

5) одредби за користење на заедничките простории и уреди во зградата;

6) износ и начин на плаќање на надоместок за користење на заедничките уреди, ако тој надоместок се плаќа покрај станарината;

7) обврска за текушто одржување на станот што ја поднесува носителот на станарското право;

8) обврска на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост односно на сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како дел од зграда, во поглед на инвестиционото одржување на зградата односно станот;

9) место и датум на склучувањето на договорот и потписи на договорните страни.

(2) Договор за користење на стан не може да се склучи на определено време, освен во случаите определени во овој закон.“

Член 21

По членот 122 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

„Член 122а

Договор за користење на стан во општествена сопственост може да се склучи на определено време во случаите во кои организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост може слободно да ја договара височината на станарината (член 32 од Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65).

Член 122б

(1) Договор за користење на стан може да се склучи и на определено време во случај ако е од страна на овластеното лице или надлежниот орган одлучено да треба зградата во која е тој стан да се руши во рок кој не е подолг од три години од денот на склучувањето на тој договор.

(2) Во случајот од ставот 1 на овој член договор за користење на стан може да се склучи на време што преостанува до истекот на рокот определен за рушење на зградата.

(3) Ако не се отпочне со рушење на зградата пред истекот на тој рок, договорот за користење на станот склучен на определено време останува во сила како договор за користење стан склучен на неопределено време.

Член 122в

(1) Ако носителот на станарското право треба да го користи станот привремено, додека давателот на станот на користење односно носителот на правото за користење или сопственикот не му обезбеди друг договорен стан, договорот за користење на тој стан се склучува на определено време.

(2) Во случајот од ставот 1 на овој член носителот на станарското право не е должен да се исели од станот што му е даден на привремено користење, пред да му се овозможи од давателот на станот на користење односно од носителот на правото за користење или од сопственикот да се усели во друг договорен стан, освен во случаите во кои според одредбите на овој закон може на носителот на станарско право да му се даде отказ на договорот за користење на стан склучен на неопределено време.

Член 122г

(1) Височината на станарината се определува со договорот за користење на станот.

(2) Ако надлежниот орган ги пропишал највисоките износи на станарината за одделни категории станови (член 31 став 3 од Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост), височината на станарината се утврдува во рамките на тие износи.

(3) Ако во случајот од ставот 2 на овој член договорните страни не можат да се спогодат за височината на станарината, носителот на станарското право може, пред потпишувањето на договорот, да поднесе барање судот да ја утврди височината на станарината.

(4) По барањето за утврдување височината на станарината решава во вонпроцесна постапка општинскиот суд на чие подрачје е станот.

(5) Против првостепеното решение на општинскиот суд може да му се изјави жалба на окружниот суд во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

(6) Правносилното судско решение за височината на станарината ги обврзува обете договорни страни.“

Член 22

Членот 123 се менува и гласи:

„(1) Ако организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост односно сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како дел од зграда во случаите од чл. 31, 36 и 145 на овој закон во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање не склучи договор за користење на станот, општинскиот суд, по барање од лицето што треба да го користи станот, донесува решение во вонпроцесна постапка што го заменува договорот за користење на станот.

(2) Решението од ставот 1 на овој член треба да ги содржи податоците наведени во членот 122 став 1 на овој закон.

(3) Решението донесено според ставот 1 на овој член го заменува договорот за користење на станот додека тој договор не биде склучен според одредбите од овој закон.“

Член 23

Членот 125 се менува и гласи:

„По склучувањето на договорот за користење на станот претставникот на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост односно сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како дел од зграда е должен да му го предаде станот на носителот на станарското право на користење.“

Член 24

По членот 126 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 126а

Организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост односно сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како дел од зграда е должен да го одржува станот во состојба во која му го предал на носителот на станарското право, согласно со нормативите за инвестиционо одржување, ако не е договорено поинаку.

Член 126б

(1) Ако биде потребно во станот, заради негово одржување во состојбата во која мора да се одржува според пропишаните нормативи, да се изврши поправка која не паѓа на товар на носителот на станарското право, тој може од организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост односно од сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како дел од зграда да бара да ја изврши таа поправка.

(2) Ако организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост односно сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како дел од зграда во

примерен рок не ја изврши поправката, носителот на станарското право може таа поправка односно тие работи да ги изврши сам.

(3) Носителот на станарското право е овластен трошоците од ставот 2 на овој член да ги одбие од станарината.“

Член 25

Во членот 128 ставот 1 се менува и гласи:

„Носителот на станарското право може да се усели во станот дури по склучувањето на договорот за користење на станот, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Ст. 2 до 4 се бришат.

Член 26

Во членот 130 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Отказ на договорот за користење на станот може да му се даде на носителот на станарското право:

1) ако носителот на станарското право или друг станар го користи станот за цел противна на договорот или на начинот со кој на станот, на заедничките простории или уреди по нивна кривица им се нанесува штета;

2) ако носителот на станарското право или друг станар го користи станот на начин со кој се попречува друг станар во мирното користење на станот;

3) ако носителот на станарското право заостане со плаќањето на станарината за време од три месеци еднопосредно или подолго во кое и да е време на користењето на станот, освен од причината наведена во членот 126б на овој закон;

4) ако носителот на станарското право, во рок од три месеци од денот на стасаноста не го плати надоместокот за користење на заедничките уреди кој се плаќа одвоено од станарината;

5) ако носителот на станарското право не ги изврши договорените работи потребни за текуштото одржување на станот што паѓаат на негов товар;

6) ако носителот на станарското право без оправдана причина не се усели во станот во рок од три месеци од денот на склучувањето на договорот за користење на станот.“

Член 27

По членот 130 се додава нов член 130а, кој гласи:

„Отказот на договорот за користење на станот од причините наведени во членот 130 став 1 на овој закон го дава организацијата за стопанисување на станбените згради во општествена сопственост односно сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како дел од зграда.“

Член 28

Во членот 131 став 1 зборовите: „куќниот совет“ се заменуваат со зборовите: „организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост“.

Во ставот 3 зборовите: „во точ. 3 до 6“ се заменуваат со зборовите: „во точ. 3 до 5“.

Член 29

Во членот 134 став 1 зборовите: „негов отказ“ се заменуваат со зборовите: „негово барање или молба“, а зборовите: „дисциплинска одлука односно пресуда“ — со зборовите: „исклучување од работната заедница“.

Член 30

Во членот 137 став 1 зборовите: „со домашни стопански организации, државни органи, установи или општествени организации“ се заменуваат со зборовите: „во работни организации, државни органи или општествено-политички организации“.

Член 31

Во членот 142 ст. 3 и 4 се бришат.

Член 32

Во членот 144 став 1 зборовите: „не донесе решение со кое тој стан му се дава“ се заменуваат со зборовите: „не му го даде тој стан“.

Член 33

По членот 145 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 145а

(1) Договорот за користење на стан склучен на определено време (член 22 став 3) престанува со истекот на времето на кое е склучен.

(2) Ако станот по истекот на времето на кое е склучен договорот не биде испразнет и предаден, давателот на станот на користење може да поднесе тужба за испразнување на станот.

(3) За решавање на споровите за испразнување на стан надлежен е општинскиот суд.

(4) Постапката во споровите за испразнување стан е итна.

Член 145б

Договорот за користење на стан склучен на определено време се смета, по истекот на времето на кое е склучен, молкома обновен на наопределено време ако давателот на станот на користење на шест месеци пред истекот на договорот не го извистил носителот на станарското право дека ќе бара испразнување на станот во договорениот рок.“

Член 34

Членот 146 се брише.

Член 35

Во членот 150 ставот 2 се брише.
Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 36

Во членот 158 став 1 зборовите: „еден месец“ се заменуваат со зборовите: „30 дена“.

Член 37

Во членот 164 ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Ако повеќе сосопственици истовремено имаат намера да се уселат во празен стан во сосопственичка зграда, во случај на спор за тоа решава општинскиот суд во вонпроцесна постапка, водејќи сметка за оправданоста на причините за уселување на одделни сосопственици, за големината на сосопственичките делови и за други околности.“

Ставот 3 се брише.

Член 38

Во членот 166 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Ако повеќе сосопственици на семејна станбена зграда бараат замена на своите станови за ист стан во таа зграда, право на замена на тој стан има оној сосопственик за кого судот ќе утврди дека неговите причини за замена се пооправдани.“

Член 39

Во членот 167 ставот 3 се брише.

Член 40

Во членот 168 став 2 зборовите: „кај станбениот орган на собранието на општината“ се заменуваат со зборовите: „во депозит кај општинскиот суд“.

Член 41

Во членот 170 точката 1 се менува и гласи:

„1) лице што ќе се усели во стан без претходно склучен договор за користење на тој стан.“

Член 42

Во членот 171 точ. 1 до 3 се бришат. Досегашните точ. 4 и 5 стануваат точ. 1 и 2.

Член 43

Чл. 172, 174 и 175 се бришат.

Член 44

Во членот 184 ставот 7 се брише.

Член 45

Во членот 185 ст. 3 и 4 се менуваат и гласат:
„(3) При определувањето на станарината што ќе ја плаќаат одделни состанари, се земаат предвид и разликите што постојат помеѓу одделни состанари во поглед користењето на помошните простории (бања, кујна, просторија за остава и сл.).

(4) Станарината што ја плаќа состанарот се утврдува со договорот за користење на станот.“

Член 46

Во членот 187 став 2 зборовите: „да бара станбениот орган на собранието на општината да донесе решение за нивното иселување“ се заменуваат со зборовите: „да бара нивно иселување со тужба до општинскиот суд“.

Член 47

Членот 189 се менува и гласи:

„Сите спорови помеѓу состанарите што произлегуваат од состанарскиот однос ги решава општинскиот суд.“

Член 48

Членот 194 се брише.

Член 49

По членот 192 се додава нов член 192а, кој гласи:

„(1) Постојните договори за користење на стан склучени пред влегувањето во сила на овој закон остануваат во сила, со тоа што ќе се заменат со нови договори за користење на стан, согласно со одредбите на членот 122 од овој закон.

(2) Нови договори ќе склучат носителите на станарско право и организациите за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост односно сопствениците на семејна станбена зграда или сопствениците на стан како дел од зграда до 31 декември 1966 година.

(3) Новите договори за користење на стан се склучуваат на полн износ на станарината.

(4) Со новите договори за користење на стан се утврдува и делот од станарината кој непосредно го плаќа носителот на станарското право и кој во 1966 година не може да биде поголем од височината на станарината утврдена согласно со прописите што важеле до 31 декември 1965 година.“

Член 50

(1) Ако е поведена постапка пред општинскиот станбен орган и општинската арбитражна комисија според одредбите на овој закон што престанале да важат на 31 декември 1965 година, а до денот на влегувањето во сила на овој закон не е донесено првостепено решение, или решението пред тој ден било поништено и предметот му бил вратен на првостепениот орган, постапката ќе продолжи според одредбите на овој закон.

(2) Ако е против решение донесено според одредбите на овој закон што престанале да важат на 31 декември 1965 година изјавена жалба по влегувањето во сила на овој закон, или е против такво решение изјавена жалба пред влегувањето во сила на овој закон, но до неговото влегување во сила не е донесено решение по жалбата, решението по жалбата ќе се донесе според одредбите на овој закон што престанале да важат на 31 декември 1965 година.

(3) Ако во случајот од ставот 2 на овој член решението биде поништено и предметот му биде вратен на првостепениот орган по влегувањето во сила на овој закон, постапката ќе продолжи и предметот ќе се расправи според одредбите на овој закон.

Член 51

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Законот за посебното регулирање на определени прашања од областа на станбените односи на територијата на град Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63); Законот за

посебно регулирање на определени прашања од областа на финансирањето на станбената изградба на територијата на град Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63); Законот за посебно регулирање определени прашања од областа на станбените односи на поплавените подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64); Законот за посебно регулирање определени прашања од областа на финансирањето на станбената изградба на градските подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија пострадани поради поплавите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64); Законот за посебно регулирање на определени прашања од областа на станбените односи на подрачјата поплавени во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65) и Законот за посебно регулирање на определени прашања од областа на финансирањето на станбената изградба на подрачјата пострадани од поплавите во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65).

Член 52

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за станбените односи.

Член 53

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

949.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сопственоста на делови од згради, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 386
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ

Член 1

Во Законот за сопственоста на делови од згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65) членот 8 се брише.

Член 2

Членот 16 се менува и гласи:

„Сопственикот на стан како посебен дел од зграда која е во фондот на станбените згради на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, кој самиот го користи тој стан, должен е на таа организација да ѝ ги плаќа трошоците за инвестиционо и текушто одржување на зградата.

Височината на износите што сопственикот на посебниот дел од зграда според ставот 1 од овој член е должен да ги уплатува се утврдува со дого-

ворот што тој го склучува со организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост.

Ако договорните страни не можат да се спогодат, секоја страна може да бара височината на овие износи да ја утврди судот во вонпроцесна постапка.

Ако сопственикот на стан како посебен дел од зграда која е во фондот на станбените згради на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост не го користи самиот тој стан, носителот на станарското право во таков стан ѝ го плаќа целокупниот износ на станарината на организацијата за стопанисување со станбените згради, која на сопственикот ќе му го исплати делот од станарината што преостанува по издвојувањето на трошоците за инвестиционо и текушто одржување, а согласно со договорот склучен помеѓу сопственикот и организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост.“

Член 3

Членот 17 се менува и гласи:

„Сопственикот на деловна просторија како посебен дел од зграда која е во фондот на станбените згради на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, без оглед дали деловната просторија ја користи сам или му ја дава на друг во закуп или подзакуп, должен е на таа организација да ѝ ги плаќа трошоците за инвестиционо и текушто одржување на зградата што би требало да ги плаќа кога тој посебен дел би се користел како стан.

Височината на износот од ставот 1 на овој член се утврдува со договор помеѓу организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост и сопственикот на посебниот дел од зградата.“

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

950.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за прометот со земјишта и згради, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 387
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Член 1

Во Законот за прометот со земјишта и згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65) во членот 8 ставот 2 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

951.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за деловните згради и простории, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот сфбор од 29 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 389
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ**

Член 1

Во Законот за деловните згради и простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65) во членот 2 ставот 1 се брише.

Член 2

Во членот 8 ставот 2 се брише.

Член 3

Членот 10 се брише.

Член 4

Членот 13 се брише.

Член 5

По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи:
„Ако деловните простории се наоѓаат во станбена зграда што е пренесена во фондот на станбените згради на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, договорот за закуп на тие деловни простории се склучува помеѓу таа организација и закупувачот.“

Договор за закуп на деловните простории од ставот 1 на овој член се склучува врз основа на актот на закуподавачот, ако е давањето на таков акт предвидено со договорот помеѓу закуподавачот и организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост.“

Член 6

Во членот 27 ставот 5 се брише.

Член 7

Во членот 31 став 1 зборовите: „што се уплатува во фондот што служи за одржување на зградата“ се заменуваат со зборовите: „што задолжително се издвојува за одржување на зградата“.

Член 8

Во членот 63 ставот 1 се менува и гласи:

„Писмениот договор за закуп на деловните простории склучен до денот на влегувањето во сила на овој закон останува во сила, но договорните страни се должни до 30 јуни 1966 година да го усо-

гласат договорот со одредбите од овој закон и од Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65.“

Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

952.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ ЗА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА**

Се прогласува Законот за повластиците во патничкиот сообраќај за младината и децата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 9 декември 1965 година.

П. Р. бр. 368
30 декември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ ЗА МЛАДИНАТА И ДЕЦАТА**

Член 1

Младината и децата имаат право на повластица од 75% од редовната возна цена во железничкиот, друмскиот, поморскиот и речниот сообраќај:

- 1) за училишни и научни екскурзии на ученици и студенти;
- 2) за колективни патувања на пионери;
- 3) за младина и деца кога во групи се испраќаат во закрепнувалишта, летувалишта, одморалишта или на логорувања;
- 4) за групни патувања на членови на феријалниот сојуз на Југославија и членови на Сојузот на извидувачите на Југославија, и тоа кога патуваат во група од најмалку 5 лица.

Повластицата од ставот 1 на овој член се користи со потврда од училиштето односно младинската организација дека корисниците на повластицата се ученици, студенти или членови на младинска организација, и дека нивното патување е организирано од училиштето односно младинската организација.

Член 2

Средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за искористените повластици од членот 1 на овој закон се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Член 3

Давањето на повластици за дневен превоз на ученици и студенти во училишта надвор од местото на нивното живеалиште и за поединечни патувања на ученици и студенти за време на школување, се регулира со републички прописи.

Член 4

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот на користење повластиците од членот 1 на овој закон, како и за начинот на пресметување на надоместо-

ците на сообраќајните стопански организации за искористените повластици.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

953.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТНИОТ ИНТЕРЕС НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за додатниот интерес на штедните влогови, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 29 декември 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 397

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТНИОТ ИНТЕРЕС НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ

Член 1

Во Законот за додатниот интерес на штедните влогови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) во членот 1 ставот 1 се менува и гласи:

„На сите штедни влогови што до 31 јули 1965 година се вложени на штедни книшки кај банките, Поштенската штедилница, штедно-кредитните задруги, земјоделските и други задруги и работните организации што се занимаваат со земјоделско производство односно со одгледување и искористување на шуми, а кои имаат посебно организирани штедно-кредитни служби (отсеци), покрај интересот по договорената стопа, ќе се пресмета и надоместок во вид на додатен интерес во височина на просечниот пораст на цените на стоките во продажба на мало во периодот од 1 јули до 31 декември 1965 година, според општиот индекс на цените на мало на Сојузниот завод за статистика.“

Член 2

Во членот 4 по зборот: „ банките“ зборот: „и“ се заменува со записка, а по зборовите: „Поштенската штедилница“ се додаваат записка и зборовите: „задругите и организациите од членот 1 став 1 на овој закон“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

954.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕТО, ПЕЧАТЕЊЕТО И ИЗДАВАЊЕТО НА ОБРАСЦИ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Уредбата за пропишувањето, печатењето и

издавањето на обрасци, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 декември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 декември 1965 година.

П. Р. бр. 402

30 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕТО, ПЕЧАТЕЊЕТО И ИЗДАВАЊЕТО НА ОБРАСЦИ

Член 1

Уредбата за пропишувањето, печатењето и издавањето на обрасци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/57) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

955.

Врз основа на членот 12 став 1 во врска со членот 152 од Законот за изборот на сојузните пратеници, а бидејќи е во Сојузниот собор на Сојузната скупштина упразнето место во Изборната единица 91 — Прокупље, донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник во Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 91 — Прокупље.

2. Дополнителните избори ќе се одржат во општинските собранија на територијата на Изборната единица 91 — Прокупље на 18 февруари 1966 година, а од страна на избирачите на 6 март 1966 година.

Бр. 06-2191/1

27 декември 1965 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

956.

Врз основа на членот 90 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65) во членот 4 став 1 бројот: „4.000“ се заменува со бројот: „6.000“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:
„Издатоците за превоз на работници на работа и од работа му се признаваат на органот во

материјални трошоци само над просечните трошоци за превоз со средствата на градскиот јавен сообраќај, сметајќи по едно возење во одење на работа и во враќање од работа.

Со правилникот на органот поблиску се определуваат условите и начинот за пресметување на надоместоците од ставот 1 на овој член.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Р. п. бр. 170
18 декември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

957.

Врз основа на членот 147 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КРЕДИТОТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА

1. За покривање на распоредените средства во сојузниот буџет за 1966 година поради нерамномерно притекување на приходите, федерацијата склучува договор за кредит кај Народната банка на Југославија, најмногу до износот од 60 милијарди динари, чиј рок за враќање е 31 декември 1966 година.

2. Договорот за кредит според оваа одлука ќе го склучи со Народната банка на Југославија Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 171
22 декември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

958.

Врз основа на членот 147 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТОТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА

1. Во Одлуката за кредитот кај Народната банка на Југославија за покривање на распоредените средства во сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 во точката 1 зборовите: „30 милијарди“ се заменуваат со зборовите: „70 милијарди“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 172
22 декември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

959.

Врз основа на членот 31 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65 и 57/65), на предлог од генералниот директор на Службата на општественото книговодство, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Средствата за извршување на своите задачи и работи определени со закон и со други прописи Службата на општественото книговодство ги обезбедува од надоместоците за услугите што ги врши во работите на платниот промет и за услугите што ги врши во врска со платниот промет.

2. Највисоките износи до кои Службата на општественото книговодство може да ги наплатува надоместоците за услугите од точката 1 на оваа одлука се:

Реден број	Вид работа	Надоместок
------------	------------	------------

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Работи по жиро-сметка: | | |
| — по жиро-сметките на корисниците | | 1,7‰ (од илјада) на месечниот долговен промет на редовната жиро-сметка. Од долговниот промет на жиро-сметките за извршување на буџетите на општествено-политичките заедници, се исклучуваат дадените дотации. Кај самостојните фондови на општествено-политичките заедници, надоместок се наплатува на непосредното користење средства. По жиро-сметките на издвоените средства на корисникот не се наплатува надоместок |
| — по жиро-сметките на фондовите на социјалното осигурување, школството и општествените организации | | 1‰ (од илјада) на месечниот долговен промет на жиро-сметката |
| — по сметките на средствата на банките | | 0,2‰ (од илјада) на износот на кредитите дадени на работни и други организации во текот на месецот, освен на износот на кредитите дадени на банките |
| 2. Уплатување и исплатување во готово што го вршат граѓани и граѓанско-правни лица | | 2‰ (од илјада), минимум — 60 динари а максимум — 6.000 динари |
| 3. Издавање циркуларно кредитно писмо и банчин чек | | 300 динари по писмо односно чек |
| 4. Отворање акредитив — отворање, зголемување, продолжување и измена на условите | | 2‰ (од илјада) тримесечно, минимум — 1.000 динари а максимум — 5.000 динари |

Реден број	Вид работа	Надоместок
5.	Испраќање чек на инкасо	200 динари по чек
6.	Протест на чек	1.500 динари по чек, со додаток на фактичните трошоци
7.	Издавање телефонски, телеграфски и телепринтер-налог	2‰ (од илјада), минимум — 500 динари а максимум — 5.000 динари, со додаток на фактичните трошоци
8.	Пресметување готовина со пошти	100 динари по секој дневник на уплати, дневник на исплати и вирмански дневник
9.	Работи на штедна служба за сметка на Поштенската штедилница	100 динари по збирно авизо
10.	Извршување на судски одлуки	1.000 динари за пресуда со една главница, а за секоја понатамошна главница уште по 200 динари
11.	Изработка на преписи — изводи, картички и сл.	200 динари по исправа односно страна
12.	Издавање разни потврди и заверка на податоци	300 динари по потврда
13.	Амортизација — известување за исчезнување на парична исправа	500 динари по исправа, со додаток на фактичните трошоци
14.	Продажба, замена и откуп на таксени и даночни вредносници	2% на износот на продадените таксени и даночни вредносници
15.	Замена на оштетени банкноти и ковани пари	20 динари по апоен

3. Во рамките на највисоките износи на надоместоците од точката 2 на оваа одлука, советот на работната заедница и генералниот директор на Службата на општественото книговодство ја утврдуваат со Тарифата височината на надоместоците што ќе ги наплатува Службата.

4. Надоместоците за извршените задачи и работи Службата на општественото книговодство ги наплатува од корисниците во готови пари или со задолжување на сметката.

5. Покрај надоместоците предвидени со Тарифата, Службата на општественото книговодство ги наплатува и фактичните трошоци во врска со извршувањето на услугите од точката 1 на оваа одлука. Како фактични трошоци се сметаат особено:

- 1) поштарината за препорачани, експресни и авионски пратки, за пратки со повратен реценпис и за други посебни ракувања со пратки, поштарината за пакети, како и транспортните трошоци;
- 2) трошоците за телепринтер, телеграф и телефонски разговори, освен трошоците за месни телефонски разговори;
- 3) трошоците на материјалот за посебни пакувања;

4) трошоците што ги засметуваат банките во земјата, што учествуваат во извршување на работата;

5) трошоците за правно застапување, судските трошоци и сл.;

6) трошоците на стручњаци за работа по барање од корисници и сл.;

7) другите фактични трошоци.

6. За извршување на други задача и работи по барање на корисниците, за кои не се наплатуваат надоместоци според Тарифата, Службата на општественото книговодство наплатува надоместок спогодбено утврден со корисникот.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

Р. п. бр. 173

30 декември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

960.

Врз основа на членот 188 од Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65), сојузниот секретар за правосудство пропишува

П РА В И Д Н И К

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За регистрација на стопанските организации окружните стопански судови водат регистар на претпријатијата и дуќаните и регистар на задругите.

Член 2

Во регистарот на претпријатијата и дуќаните, покрај претпријатијата и дуќаните (во понатамошниот текст: претпријатијата) и нивните делови, се запишуваат и здружени претпријатија, деловни здруженија на претпријатија, заедници на претпријатија, деловни банки, водни заедници, занаетчиски задруги и осигурителни заводи.

Регистрацијата на приватните дуќани (занаетчиски, угостителски и др.) се врши според посебни прописи.

Во регистарот на задругите се запишуваат селско-стопански односно земјоделски задруги и инвни погони и други единици, здружени задруги и други определени видови задруги (неземјоделски задруги), освен занаетчиските задруги (во понатамошниот текст: задругите).

Член 3

Регистрите се јавни.

Судот надлежен за водење на регистарот е должен на секој да му дозволи разгледување на регистарот, како и да му издава изводи од регистарот на оној што има оправдан интерес за тоа.

Член 4

Во постапката за регистрација се применуваат правилата на вонпроцесната постапка.

Член 5

Прилозите кон пријавата за запишување во регистарот на претпријатијата и дуќаните или во регистарот на задругите се поднесуваат во еден примерок, во оригинал или во препис заверен од страна на судот или друг надлежен орган.

II ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

1. Пријава за запишување во регистарот на претпријатијата и дуканите

Пријави за основање на претпријатие

Член 6

За запишување на основање на претпријатие во регистарот на претпријатијата и дуканите мора да се поднесе пријава за запишување на актот за основање на претпријатие до окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

Пријавата за запишување на актот за основање на претпријатие во регистарот содржи:

1) назив (фирма) и седиште на претпријатието;
2) дејности што ќе ги врши претпријатието (предмет на работењето);

3) име и презиме на директорот на претпријатието во основање;

4) назив на органот или организацијата што го основа претпријатието односно име и презиме на граѓаните што го основаат претпријатието, како и број и датум на актот за основање;

5) име и презиме на лицата овластени за потпишување на фирмата на претпријатието, како и граници на нивните овластувања.

Ако претпријатието има и скратена ознака на фирмата, во пријавата ќе се наведе и скратената ознака на фирмата.

Член 7

Кон пријавата за запишување на актот за основање на претпријатие во регистарот мора да се приложи:

1) заверен препис на актот за основање на претпријатието;

2) доказ дека основачот обезбедил потребни средства за основање и почеток на работата на претпријатието, на начинот и во износот што се означени во актот за основање на претпријатието;

3) доказ дека основачот пред донесувањето на актот за основање ја разгледал документацијата за економската оправданост на основањето на претпријатието;

4) заверен потпис на директорот на претпријатието во основање, како и заверени потписи на лицата овластени за потпишување на фирмата на претпријатието.

Кон пријавата мора да се приложи и доказ за прибавената согласност од определен орган на општествено-политичката заедница или определена организација, ако е со закон предвидена таква согласност за основање на претпријатие.

Ако претпријатието го основаат двајца или повеќе основачи, кон пријавата се прилага и заверен препис од договорот со кој се уредуваат нивните меѓусебни права и обврски.

Кон пријавата за запишување на актот за основање на дукан не се прилага доказот од точката 3 на ставот 1 од овој член, освен ако со закон не е определено поинаку.

Член 8

По извршеното конституирање мора да се поднесе пријава за запишување на конституирањето во регистарот на претпријатијата и дуканите.

Кон пријавата се прилага и доказ дека органот надлежен за вршење инспекција утврдил дека се исполнети пропишаните услови во поглед на техничката опременост и во поглед на заштитата при работата.

Ако за почеток на работата на претпријатието се пропишани и други посебни услови, кон пријавата се прилага доказ дека и овие услови се исполнети.

Член 9

Ако е до донесувањето на пријавата за запишување на основањето на претпријатие извршено и неговото конституирање, во пријавата ќе се назначи тоа и во регистарот истовремено ќе се запише основањето и конституирањето на претпријатието.

Кон пријавата се прилагаат и доказите од членот 8 ст. 2 и 3 на овој правилник.

Член 10

Одредбите од чл. 6 и 7 на овој правилник согласно се применуваат и на пријавувањето на основање на осигурителен завод.

Пријава за запишување на здружено претпријатие

Член 11

Пријавата за запишување на актот за основање на здружено претпријатие настанато со спојување на претпријатија, покрај податоците од членот 6 став 2 точ. 1 до 3 и 5 на овој правилник, содржи и називи на споените претпријатија од кои настанало здруженото претпријатие, називи на организациите во состав на здруженото претпријатие и нивната дејност, а ако овие организации се веќе регистрирани — податоци за нивната регистрација, како и број и датум на договорот за спојување на претпријатијата во здружено претпријатие.

Пријавата за запишување на здружено претпријатие што настанува со договор за припојување односно врз основа на статут, содржи назначување дека во иднина претпријатието ќе има својство на здружено претпријатие, називи на организациите во состав на здруженото претпријатие и нивните дејности, а ако овие организации се веќе регистрирани — податоци за нивната регистрација, како и број и датум на договорот за припојување на претпријатието односно број и датум на договорот што го склучува претпријатието со организацијата по негов состав, заради извршување на одредби од статутот.

Ако здруженото претпријатие има и скратена ознака на фирмата, во пријавата мора да се назначи и таа ознака, а ако фирмата содржи и називи на организациите во состав на здруженото претпријатие, во пријавата мора да се назначи и тоа.

Член 12

Кон пријавата за запишување на здружено претпријатие во регистар мора да се приложи:

1) заверен препис од договорот за спојување односно од договорот за припојување ако здруженото претпријатие настанува врз основа на ваков договор, а ако здруженото претпријатие настанува врз основа на статут — заверен препис од статутот и заверени преписи од договорите што ги склучува претпријатието со организациите во негов состав заради извршување на одредбите на статутот;

2) заверен потпис на директорот на здруженото претпријатие настанато со спојување.

Ако организација во состав на здружено претпријатие донесе општи правила, таа е должна примерок од овие правила да му достави на судот во рок од 15 дена од денот на нивното донесување.

По извршеното конституирање на здружено претпријатие настанато со спојување мора да се поднесе пријава за запишување на конституирањето во регистарот.

Пријава за основање деловна банка

Член 13

За запишување на основање на деловна банка (во понатамошниот текст: банка) во регистарот, мора да се поднесе пријава до окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката.

Пријавата за запишување на актот за основање на банка во регистарот на претпријатијата и дуканите содржи:

1) назив под кој ќе работи банката и седиште на банката;

2) вид на банката што се основа и банкарски работи што ќе ги врши банката;

3) име и презиме на директорот на банката во основање;

4) назив на работните или други организации односно на општествено-политичките заедници што ја основаат банката (основачи), како и број и датум на одлуката за основање;

5) име и презиме на лицата овластени за потпишување на банката, како и граници на нивните овластувања.

Член 14

Кон пријавата за запишување на банка во регистарот се прилага:

- 1) заверен препис од одлуката за основање на банката;
- 2) заверен препис од привремениот статут на банката;
- 3) потврда на Службата на општественото книговодство дека на сметката на банката се уплатени средства за кредитниот фонд во износот пропишан за видот банка што се основа;
- 4) потврда од Службата на општественото книговодство за издадените налози од основачите средствата на нивните сметки кај Службата да се водат како депозити на банката што се основа и за вкупниот износ на тие депозити;
- 5) заверен потпис на лицето што ја врши должноста на директор на банката, како и заверени потписи на лицата овластени за потпишување на банката.

Одредбата од точката 1 на ставот 1 од овој член не се однесува на банките што се основаат со закон.

Ако е за основање на банка пропишана претходна согласност од собранието на определена општествено-политичка заедница, кон пријавата мора да се приложи и доказ за дадената согласност.

Ако основач на инвестициона банка е работна или друга организација или општествено-политичка заедница, освен федерацијата и републиката, кон пријавата, покрај исправите од ст. 1 и 3 на овој член мора да се приложи и согласност за основање на банката што ја дало собранието на републиката на чија територија е седиштето на банката.

Ако штедилница основа само една општествено-политичка заедница, кон пријавата, наместо потврдата од точ. 3 и 4 на ставот 1 од овој член, се прилага потврда од Службата на општественото книговодство, дека се обезбедени потребни средства за кредитниот фонд, во износот што е пропишан за основање на штедилницата.

2. Пријава за запишување во регистарот на задругите**Член 15**

За запишување на актот за основање на задруга во регистарот на задругите мора да се поднесе пријава до окружниот стопански суд на чие подрачје ќе се наоѓа седиштето на задругата.

Пријавата за запишување на актот за основање на задругата во регистарот содржи:

- 1) назив и седиште на задругата;
- 2) дејности со кои ќе се занимава задругата и подрачје за кое се основа задругата;
- 3) име и презиме на лицата што ја основаат задругата;
- 4) име и презиме на привремениот директор (управник) на задругата;
- 5) име и презиме на лицата овластени за потпишување на задругата, како и граници на нивните овластувања.

Член 16

Кон пријавата за запишување на актот за основање на задругата во регистарот мора да се приложи:

- 1) заверен препис од актот за основање на задругата;
- 2) привремен статут на задругата;
- 3) доказ дека основачите обезбедиле средства потребни за основање и почеток на работата на задругата, на начинот и во износот што се означени во актот за основање на задругата;
- 4) доказ дека основачите пред донесувањето на актот за основање на задругата ја разгледале документацијата за економската оправданост на основањето на задругата;
- 5) заверен потпис на привремениот директор (управник) на задругата, како и заверени потписи на лицата овластени за потпишување на задругата.

Член 17

Одредбите од чл. 11 и 12 на овој правилник согласно ќе се применуваат и на запишувањето во регистарот на здружена задруга.

3. Поднесување на пријава за запишување во регистарот**Член 18**

Пријавата за запишување на актот за основање на претпријатие или друга стопанска организација во регистарот должен е да ја поднесе директорот на претпријатието односно на друга стопанска организација што се основа, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на актот за основање, ако со посебен пропис не е определено поинаку.

Пријавата за запишување на конституирање се поднесува во рок од 15 дена од денот на конституирањето. Пријавата ја поднесува директорот на претпријатието односно на друга стопанска организација.

Член 19

Директорот на претпријатието или на друга стопанска организација поднесува и пријава за промените што ќе настанат во текот на работата на стопанската организација а се однесуваат на податоци што се запишуваат во регистарот.

Пријавата за запишување на промена се поднесува во рок од 15 дена од денот на настанатата промена.

Член 20

Ако пријавата не ги содржи потребните податоци или ако кон пријавата не се приложени потребните докази или исправи, судот ќе го повика подносителот на пријавата да ја дополни пријавата и да ги поднесе потребните докази односно исправи во определениот рок, кој не може да биде подолг од 15 дена.

Ако доказите и исправите не бидат поднесени ниту во дополнително определениот рок, судот ќе го отфрли барањето за запишување на актот за основање или конституирање односно барањето за запишување на промена на податоците запишани во регистарот.

Член 21

Претпријатието или друга стопанска организација е должна во рок од 15 дена од денот на донесувањето на статутот да му поднесе на судот кај кој е регистрирана заверен препис од статутот.

Ако е пропишано на статутот на стопанската организација да дава согласност собранието на општествено-политичката заедница, кон статутот мора да се приложи и доказ за дадената согласност.

Ако е со закон предвидено за регистрација на одделни стопански организации да мораат да бидат исполнети и други услови, покрај оние што се предвидени со овој правилник, кон пријавата за регистрација мора да се приложи и доказ дека се исполнети и тие услови.

4. Книги за регистрација**Член 22**

За регистрација на претпријатија и други стопански организации служат овие книги:

- 1) регистар на претпријатијата и дуќаните;
- 2) регистар на задругите;
- 3) именици;
- 4) роковници;
- 5) уписник „FI“.

Член 23

Регистарот на претпријатијата и дуќаните се води според образецот бр. 1, а регистарот на задругите — според образецот бр. 2, што се напечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Регистарот на претпријатијата и дуќаните и регистарот на задругите се водат во форма на тврдо вкоричени книги, чии страни се нумерирани, прошиени со емственик, а краиштата на емственикот на внатрешната страна од кориците се прицврстени со восок на кој се втискува судскиот печат.

Пред почетокот на запишувањето во регистарот на претпријатијата и дуќаните и во регистарот на задругите претседателот на окружниот стопански суд ги заверува тие регистри со свој потпис и со печат на судот.

За територијата на една или повеќе општини може да се формира посебен регистар, за што одлучува претседателот на судот.

Член 24

Во именикот се запишуваат по азбучен ред регистрираните стопански организации, ● назначување на бројот на регистарскиот лист на кој е запишана одделна организација.

Именикот се води во вид на книга или во вид на картотека.

Член 25

Роковникот служи за забележување на роковите во кои непотполните пријави за запишување треба да се дополнат, како и за забележување на други рокови.

Член 26

Секоја стопанска организација има во регистарот свој посебен лист на кој се запишуваат податоците потребни за регистрација, како и подоцна настанатите промени на тие податоци, и тоа во соодветните рубрики на пропишаниот образец.

Секој регистарски лист има две страни, кои носат ист регистарски број. Страните се обележуваат со текушт број.

За одделна стопанска организација може при регистрацијата да се остават повеќе регистарски листови, ако се предвидува дека ќе бидат потребни за запишување на промени.

Член 27

Запишувањата во регистарот се вршат со мастило.

Во случај на погрешно запишување исправка се врши на тој начин што се прецртуваат погрешно запишаните зборови или дел од текст така што поранешниот дел да остане читлив, а новото запишување се внесува читливо над прецртаното запишување. Исправката се врши со црвено мастило.

По секое извршено запишување се повлекува водорамна црта преку целиот лист. Кога ќе се исполни листот до крај, називот на стопанската организација се пренесува на новиот лист во кој ќе се вршат понатамошни забележувања. Последното запишување на крајот на листот во целина треба да се заврши на тој лист.

Секое запишување или исправка мора да ја потпише лицето што го води регистарот, со назначување на датумот на извршеното запишување односно исправка.

Член 28

Кон регистарот се формира збирка исправи, во која се внесуваат исправите и други списи во врска со регистрацијата.

5. Запишување на стопанска организација во регистарот и објавување на запишувањето

Член 29

Пријавата за запишување на основање на претпријатие или друга стопанска организација во регистарот се воведува претходно во уписникот „FI“.

За секоја пријава со прилози се формира посебен список, кој се води под деловниот број под кој е заведена пријавата.

Дополнителните поднесоци до запишувањето во регистарот добиваат подброеви на деловниот број под кој е заведена пријавата во уписникот „FI“.

По запишувањето на стопанската организација во регистарот целиот спис се води под ознаката на

регистарскиот број. Дополнителните поднесоци добиваат подброеви на регистарскиот број.

Член 30

За секое запишување во регистарот се донесува решение.

Пред донесувањето на решение за запишување се проверува во книгите за регистрација дали е под истиот или сличен назив (фирма) веќе регистрирана или пријавена за запишување друга стопанска организација.

Ако судот утврди дека називот (фирмата) на стопанската организација што бара запишување не се разликува јасно од називот (фирмата) на друга стопанска организација што веќе е запишана или која порано поднесла пријава за запишување, а во прашање се стопански организации од иста или сродна дејност, ќе ја повика стопанската организација што бара запишување — во определениот рок да поднесе исправка на називот (фирмата). Ако стопанската организација не поднесе исправка во определениот рок, судот ќе го одбие нејзиното запишување во регистарот.

Решението со кое се определува запишување во регистарот мора да ги содржи сите податоци што задолжително се внесуваат во регистарот, и му се доставува на заинтересираното лице.

Член 31

По извршеното запишување на актот за основање на претпријатие или друга стопанска организација во регистарот судот, на трошок на странката, ќе го објави во републичкиот службен весник запишувањето на актот за основање на таа стопанска организација заедно со податоците запишани во регистарот.

Ако е за стопански организации од определена дејност со закон предвидено објавување на актот за основање и во „Службен лист на СФРЈ“, судот на трошок на странката ќе го изврши и ова објавување.

Член 32

По запишувањето на конституирањето во регистарот на претпријатијата и дуќаните судот, на трошок од странката, ќе го објави во „Службен лист на СФРЈ“ конституирањето на претпријатието.

Ако е со сојузен закон предвидено за претпријатија од определени дејности запишувањето на конституирањето да се објавува и во републичкиот службен весник, судот, на трошок на странката, ќе го изврши и ова објавување.

Ако е истовремено извршено запишување на основање и конституирање на претпријатие односно друга стопанска организација, објавувањето ќе се изврши на начинот предвиден во ст. 1 и 2 на овој член.

Запишувањето на конституирањето на дуќаните во регистарот судот, на трошок на странката, ќе го објави само во републичкиот службен весник.

Член 33

Промените на податоците запишани во регистарот настанати до конституирањето на претпријатието ќе се објават во службениот весник предвиден во членот 31, а промените настанати по конституирањето — во службениот весник предвиден во членот 32 на овој правилник.

Промената на седиште на претпријатие или друга стопанска организација судот ќе ја објави на начинот на чие подрачје е новото седиште на таа организација.

Ако судот на поранешното седиште на стопанската организација и судот на нејзиното ново седиште не се наоѓаат на територија на иста република, судот на поранешното седиште ќе го објави бришењето на стопанската организација а судот на новото седиште — запишувањето на таа организација во својот регистар.

6. Запишување на спојување, припојување, поделба, санација, присилна управа, присилно порамнување и стечај во регистарот

Член 34

Ако две или повеќе претпријатија се спојат во ново претпријатие, претпријатието настанато со спојување посебно ќе се регистрира, а престанокот на споените претпријатија ќе се забележи во соодветните рубрики на нивните регистарски листови, со назначување на бројот на регистарскиот лист на кој е запишано новооснованото претпријатие.

Член 35

Ако едно претпријатие се подели на две или повеќе претпријатија, претпријатијата настанати со поделба посебно ќе се регистрираат, а престанокот на поделеното претпријатие ќе се забележи во соодветната рубрика на регистарскиот лист, со назначување на броевите на регистарските листови на кои се запишани новооснованите претпријатија.

Член 36

Претпријатието настанато со спојување или со поделба мора да поднесе пријава за запишување во регистарот на претпријатијата и дуќаните. Пријавата ги содржи сите податоци што ги содржи пријавата за запишување на актот за основање во регистарот на претпријатијата и дуќаните (член 6).

Кон пријавата за запишување во регистарот се прилагаат исправите и доказите од членот 7, а доказите од членот 8 ст. 2 и 3 на овој правилник само ако се пријавува поделба на претпријатие.

Кон пријавата за запишување на спојување на претпријатија се прилага и доказ за спогодбата на претпријатијата за нивното спојување.

Пријавата за запишување во регистарот ја поднесува директорот на претпријатието што настанува со спојување или поделба.

Член 37

Ако едно претпријатие се припои кон друго, во соодветната рубрика на регистарскиот лист на претпријатието што се припојува ќе се забележи неговиот престанок, со назначување на бројот на регистарскиот лист на кој е запишано претпријатието кон кое се припојува.

Во поглед на пријавувањето на припојување на претпријатија, се применуваат одредбите од членот 36 ст. 3 и 4 на овој правилник.

Член 38

Ако претпријатие и задруга се спојат во ново претпријатие, претпријатието настанато со спојување посебно ќе се регистрира, а престанокот на споеното претпријатие и задруга ќе се забележи во соодветните рубрики на регистарските листови, со назначување на бројот на регистарскиот лист на кој е запишано новооснованото претпријатие.

Ако задруга се припои кон претпријатие, во соодветната рубрика на регистарскиот лист ќе се забележи престанокот на задругата што се припојува, со назначување на бројот на регистарскиот лист на претпријатието кон кое се припојува задругата.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат и кога ќе се спои установа со претпријатие односно кога се припојува кон претпријатие.

Член 39

Ако претпријатие ја промени дејноста и стане установа, ќе се забележи неговиот престанок како претпријатие во соодветната рубрика на регистарскиот лист на кој било запишано, со назначување на бројот на регистарскиот лист од регистарот на установите во кој е запишано како новооснована установа.

Член 40

Здружено претпријатие настанато со спојување се запишува во регистарот како новоосновано претпријатие, со назначување на својството на здру-

жено претпријатие и со наведување на организациите што влегуваат во неговиот состав.

Ако постојно претпријатие врз основа на договор за припојување или врз основа на статут стане здружено претпријатие, нема посебно да се регистрира како здружено претпријатие туку во регистарскиот лист ќе се назначи неговото својство на здружено претпријатие, со наведување на организациите што се во состав на здруженото претпријатие.

За претпријатијата од ст. 1 и 2 на овој член што влегуваат во состав на здруженото претпријатие ќе се забележи во соодветниот регистарски лист дека станале организации во состав на здружено претпријатие, со назначување на бројот на регистарскиот лист на кој е запишано здруженото претпријатие.

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член ќе се применуваат и кога здружено претпријатие настанува со спојување на претпријатие и задруга или установа односно со припојување на задруга или установа кон претпријатие, како и во случај на организирање на здружена задруга.

Член 41

Единицата на претпријатие (член. 51) што се издвоила од составот на претпријатие и станала самостојно претпријатие посебно ќе се регистрира, и нејзиното издвојување ќе се забележи на регистарскиот лист на претпријатието од кое се издвоила, со назначување на бројот на регистарскиот лист на кој е запишана единицата како новоосновано претпријатие.

Ако единица на претпријатие се издвои од составот на претпријатието и се припои кон друго претпријатие, нејзиното издвојување ќе се забележи во соодветната рубрика на регистарскиот лист на претпријатието од кое се издвоила, со назначување на бројот на регистарскиот лист на претпријатието кон кое се припоила.

Член 42

Престанокот на претпријатие врз основа на одлука од надлежниот државен орган или врз основа на одлука од работната заедница (чл. 268 и 269 од Основниот закон за претпријатијата), се запишува во соодветната рубрика на регистарот, со назначување: дека претпријатието се наоѓа во редовна ликвидација; на името и презимето на членовите на ликвидациониот одбор односно на ликвидаторот, називот на органот што ја донесол одлуката за престанок, како и бројот и датумот на таа одлука.

Пријавата за запишување на престанок на претпријатие ја поднесува ликвидациониот одбор односно ликвидаторот. Кон пријавата се прилагаат заверен препис од актот за престанок на претпријатието и заверени потписи на членовите на ликвидациониот одбор односно на ликвидаторот.

Бришење на претпријатие од регистарот се врши врз основа на пријавата, што по завршената ликвидациона постапка ја поднесува ликвидационата комисија.

Член 43

Присилна управа на претпријатие се запишува во регистарот, со назначување на присилниот управник односно на одборот за присилна управа на претпријатието на општинското собрание што го донесло решението за воведување присилна управа.

Пријавата за запишување присилна управа ја поднесува присилниот управник во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението за присилна управа. Кон пријавата се прилагаат решението на општинското собрание што ја определило присилната управа и заверен потпис на присилниот управник.

Член 44

Отворањето на постапка за присилно порамнување над претпријатие се запишува во соодветната рубрика на регистарскиот лист, со назначување на

советот за порамнување, како и на бројот и датумот на решението за отворање на постапката за присилно порамнување.

Ако советот за порамнување, по-донесување на решението за отворање постапка за присилно порамнување, определил ограничување од членот 19 став 1 на Законот за присилното порамнување и стечајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), тоа ќе се забележи во соодветната рубрика на регистарскиот лист на претпријатието во која е запишано отворањето на постапката за присилно порамнување. Овие ограничувања ќе се бришат од регистарот кога ќе се одобри присилно порамнување, како и кога советот за порамнување ќе донесе решение со кое се запира постапката за присилно порамнување поради тоа што не постоеле услови за поведување постапка за присилно порамнување.

Член 45

Ако советот за порамнување по правносилното завршување на постапката за присилно порамнување определил бришење на сите запишувања извршени во текот на постапката за присилно порамнување, тоа ќе се забележи во соодветната рубрика на регистарскиот лист во која е запишано отворањето на постапката за присилно порамнување, со назначување на бројот и датумот на решението со кое е определено бришењето на овие запишувања, а истовремено ќе се запише забележба за постигнатото порамнување и за условите на тоа порамнување.

Член 46

На барање од стечајниот совет во соодветната рубрика на регистарскиот лист се запишуваат ограничувањата што стечајниот совет, врз основа на членот 62 од Законот за присилното порамнување и стечајот ги определил во претходната стечајна постапка.

Отворањето на стечајна постапка над претпријатие се запишува во соодветната рубрика на регистарскиот лист, со назначување на стечајниот совет што го донесол решението за отворање стечајна постапка, бројот и датумот на тоа решение, како и името и презимето на стечајниот управник.

Во истата рубрика на регистарскиот лист се запишува и бришењето на претпријатието од регистарот.

Врз основа на пријавата на стечајниот совет за запирањето на претходната постапка поради редовна санација, во регистарот се запишува тоа со назначување на примателот на санацијата. Кон пријавата се прилага заверен препис од договорот склучен помеѓу претпријатието и примателот на санацијата.

Член 47

Привремената забрана на работата на претпријатие односно единица на претпријатие врз основа на одлука од надлежниот орган, се запишува во соодветната рубрика на регистарот, со назначување на органот што ја донесол одлуката за привремена забрана на работата, бројот и датумот на таа одлука и рокот во кој претпријатието односно единицата треба да ги исполни условите за да може да ја продолжи работата.

Член 48

Ако претпријатието го премести своето седиште на подрачје од друг окружен стопански суд, оваа промена ќе му ја пријави на судот кај кој е запишано во регистарот.

Судот на поранешното седиште ќе донесе решение за бришење на претпријатието од својот регистар, и ова решение, заедно со заверениот извод од регистарот и со сите списи, ќе му го достави на окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа новото седиште на претпријатието.

Окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа новото седиште на претпријатието ќе донесе решение за запишување на тоа претпријатие во регистарот, и ќе ги внесе во регистарот сите податоци од примениот извод.

Член 49

При поднесување на пријава за промена на седиштето или дејноста на претпријатието, за спојување, припојување или поделба на претпријатието, за издвојување на единица од составот на претпријатието или за промена на статусот на претпријатието во установа — се поднесува и согласност или мислење од соодветните органи или организации ако давањето на оваа согласност односно мислење е предвидено со закон или со пропис донесен врз основа на закон.

Член 50

Одредбите од чл. 34 до 37 и 40 до 49 на овој правилник согласно се применуваат и на другите стопански организации.

7. Запишување на единица во регистарот

Член 51

Делот на претпријатие или друга стопанска организација што е овластен да стапува во деловни односи со трети лица (единица), се запишува во регистарот.

Член 52

За запишување на единица во регистарот се поднесува пријава до окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на единицата.

Член 53

Пријавата за запишување на единица содржи:

- 1) назив и седиште на единицата;
- 2) дејности со кои ќе се занимава единицата;
- 3) име и презиме на директорот (управникот) или работодавачот;
- 4) назив (фирма) и седиште на стопанската организација во чиј состав е единицата, како и број и датум на актот за основање;
- 5) име и презиме на лицето овластено за потпишување на единицата, како и граници на неговото овластување.

Во пријавата ќе се наведат и самостојните права на единицата во поглед на нејзиното работење.

Кон пријавата се прилагаат заверен препис од актот за основање на единицата, заверен потпис на лицето овластено за потпишување на единицата и доказите од членот 8 ст. 2 и 3 на овој правилник. Кон пријавата се прилага и заверен препис од делот на статутот од кој се гледа деловната самостојност на единицата, а ако овластувањата на единицата се регулирани и со некој друг општ акт — и заверен препис од тој општ акт.

Пријавата за запишување во регистарот ја поднесува директорот на претпријатието односно на друга стопанска организација во рок од 15 дена од денот на донесувањето на актот за основање на единицата.

Член 54

Ако седиштето на единицата и седиштето на стопанската организација во чиј состав е таа се наоѓаат на подрачје од ист окружен стопански суд, основањето на единицата се запишува во соодветната рубрика на регистарскиот лист на кој е запишана стопанската организација.

Ако единицата се наоѓа вон подрачјето на окружниот стопански суд кај кој е запишана стопанската организација, регистрацијата на единицата ја врши окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата. Во регистарскиот лист се запишуваат сите податоци од членот 6 став 2 на овој правилник, со тоа што во заглавјето на регистарскиот лист се назначуваат називот (фирмата) и седиштето на стопанската организација во чиј состав е единицата. Кон пријавата за запишување во регистарот мора да се приложи извод од регистарот на окружниот стопански суд кај кој е запишана стопанската организација.

Окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на единицата ќе му го достави на окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација решението за регистрација на единицата, заради нејзино запишу-

вање во регистарскиот лист на кој е запишана стопанската организација. Вака ќе се постапи и при запишување на промените на податоците.

Член 55

Ако повеќе претпријатија или други стопански организации основат заедничка единица за задоволување определени потреби, заедничката единица се запишува во соодветната рубрика на регистарскиот лист на онаа стопанска организација во чиј состав е таа единица според спогодбата на содоговорачите, со назначување на регистарските листови на другите стопански организации што ја основале заедничката единица.

Ако содоговорачите се спогодат дека како заедничка единица треба да се смета веќе постојна единица во состав на некој од содоговорачите, на регистарскиот лист на кој е запишана заедничката единица ќе се назначи тоа и ќе се забележат броевите на регистарските листови од другите содоговорачи.

Член 56

Запишувањето на единицата во регистарот ќе се објави согласно со одредбите од чл. 31 и 32, а промената на седиштето на единицата — на начинот предвиден во членот 33 на овој правилник.

Ако е основана единица надвор од подрачјето на окружниот стопански суд на кое е седиштето на стопанската организација, запишувањето во регистарот ќе го објави само окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на единицата.

Член 57

Одредбите од чл. 51 до 56 на овој правилник за запишувањето на единици во регистарот се применуваат и кога работни или други организации, државни органи или здруженија на граѓани основаат единици заради вршење услуги на членовите на своите работни заедници односно на членовите на организациите или здруженијата.

Ако единица основа работна организација, кон пријавата за запишување се прилага и препис од општиот акт на таа организација со кој се регулираат положбата и односите на единицата.

Ако единицата се основа како посебна службена единица, кон пријавата за запишување се прилага договорот што го склучил основачот со единицата заради регулирање на нивните меѓусебни односи.

Ако единица основа установа, тоа ќе се забележи во регистарот на установите, на регистарскиот лист на кој е запишана установата, а на регистарскиот лист на кој е запишана единицата ќе се назначи бројот на регистарскиот лист на кој е запишана установата што основа единица.

8. Запишување на деловно здружение на претпријатија и заедница на претпријатија во регистарот

Член 58

Според одредбите од овој правилник се врши и регистрација на деловно здружение на претпријатија и на заедница на претпријатија, доколку во следните одредби не е предвидено поинаку.

Член 59

Пријавата за запишување на деловно здружение на претпријатија односно на заедница на претпријатија, покрај податоците предвидени за запишување на претпријатието во регистарот, содржи и назив (фирма) на секој член на здружението односно на заедницата и негово седиште.

Во пријавата за запишување на деловно здружение се наведуваат и работите што се пренесени врз деловното здружение.

Во пријавата за запишување на заедница на претпријатија се наведуваат посебните овластувања, вон оние предвидени со закон што врз заедницата ги пренесле нејзините членови.

Член 60

Кон пријавата за запишување во регистарот на деловно здружение на претпријатија или на заедница на претпријатија се прилагаат:

1) заверен препис од договорот или статутот за основање на деловното здружение на претпријатија односно на заедницата на претпријатија;

2) заверен извод од записникот од седницата на органот на управувањето на претпријатието кој содржи заклучок за прифаќање на договорот;

3) заверени потписи на лицата овластени за потпишување на деловното здружение на претпријатија или на заедницата на претпријатија;

4) доказ дека членовите на деловното здружение на претпријатија односно на заедницата на претпријатија обезбедиле средства за основање и почеток на работата на здружението односно на заедницата;

5) доказ дека членовите на деловното здружение на претпријатија односно на заедницата на претпријатија при склучувањето на договорот за основање здружение односно заедница изработиле елаборат со производствено-техничка и економско-финансиска анализа на економската оправданост за склучување на договорот за основање на здружение односно заедница;

6) заверен потпис на директорот на деловното здружение на претпријатија односно на заедницата на претпријатија.

Одредбите од точ. 1, 2, 4 и 5 на ставот 1 од овој член не се однесуваат на заедниците на претпријатија основани со закон или со друг пропис, но и овие заедници се должни да поднесат доказ за посебните овластувања од членот 59 став 3 на овој правилник.

Член 61

Пријавата за запишување во регистарот ја поднесува директорот на деловното здружение на претпријатија односно на заедницата на претпријатија во рок од 15 дена од денот на основањето.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 62

Деловните банки што не се регистрирани а се основани до денот на влегувањето во сила на Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 29/65), кон пријавата за запишување во регистарот, наместо актот за основање, прилагаат доказ дека го усогласиле своето работење со одредбите на наведениот закон.

Член 63

За запишувањето на вршење надворешнотрговски работи во регистарот, се применуваат одредбите од Упатството за запишување во регистарот на вршењето на надворешнотрговски работи на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62).

Член 64

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за регистрација на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/54 и 27/58).

Член 65

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

04 бр. 740/65

17 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар за правосудство,

Милорад Зориќ, с. р.

Регистарски лист број _____, свеска _____
 Фирма — назив на претпријатието — дуќанот —
 здруженото претпријатие — банката — осигурител-
 ниот завод — деловното здружение на претприја-
 тија — заедницата на претпријатија — единицата:
 Скратен назив на фирмата:
 Седиште:
 Фирма односно назив и седиште на основачот на
 единицата:

Образец бр. 1
 (Формат 56 × 40 cm)

Реден број на запишувањето	Датум и број (Г) на пријавата	Датум и број на решението врз основа на кое е извршено запишување	Назив на основачот, број и датум на решението за основање	Датум на конституирањето	Предмет на работењето	Име и презиме на директорот	Име и презиме на лицата овластени за потпишување, и граници на овластувањето	Промена во називот на фирмата	ЕДИНИЦИ					Спојување, припојување, поделба, престанок, привремена забрана на работата, присилна управа, редовна ликвидација, присилно порамнување, стечај, редовна санација, бришење	ЗАБЕЛЕШКА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Назив и седиште	Предмет на работењето	Име и презиме на директорот (управникот) или на раководителот	Име и презиме на лицето овластено за потпишување, и граници на овластувањето	Самостојни права на единицата во работењето			14

Регистарски лист број _____ свеска _____
 Назив на задругата — единицата:
 Седиште:

Образец бр. 2
 (Формат 56 × 40 cm)

Назив и седиште на задругата што основа погонска или друга единица:

Реден број на запишувањето	Датум и број (Г) на пријавата	Датум и број на решението врз основа на кое е извршено запишување	Име и презиме на лицата што ја основаат задругата, број и датум на одлуката за основање	Предмет на работењето (за земјоделски задруги и деловното подрачје)	Име и презиме на директорот (управникот)	Име и презиме на лицата овластени за потпишување, и граници на овластувањето	Погонски и други единици					Спојување, припојување, поделба, престанок, привремена забрана на работата, присилна управа, редовна ликвидација, присилно порамнување, стечај, редовна санација, бришење	ЗАБЕЛЕШКА	
1	2	3	4	5	6	7	Назив и седиште	Предмет на работењето	Име и презиме на директорот (управникот) или на раководителот	Име и презиме на лицето овластено за потпишување, и граници на овластувањето	Самостојни права на единицата во работењето			12

961.

*Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛГЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63 и 20/64) во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

„Како стопански организации од ставот 1 на овој член се сметаат претпријатијата, дуќаните, задругите, водните заедници, банките, осигурителните заводи и нивните заедници, деловните здруженија и заедниците на стопански организации, како и други работни организации за кои е со прописите за нивното основање и работење предвидено врз нив да се применуваат прописите што важат за стопанските организации.“

Член 2
 Членот 2 се брише.

Член 3
 Во членот 4 ставот 2 се брише.

Член 4
 Членот 15 се менува и гласи:

„Сите стопански организации, освен оние за кои сојузниот секретар за финансии пропишал отста-

пување од единствениот контен план односно посебни единствени контни планови, се должни да го водат книговодството врз основа на единствениот контен план содржан во овој правилник.“

Член 5

Во членот 18 се вршат следните измени и дополнења:

1) во класата 0: Основни средства и средства на заедничката потрошувачка, во групата на конта 00 — Основни средства, синтетичкото конто 004 — Долгогодишни насади, се менува и гласи:

„004 — Шуми и долгогодишни насади.“

По групата на конта 04 — Средства на заедничката потрошувачка, се додава нова група конта: „07 — Средства на фондот на станбените згради“ со синтетичките конта:

„071 — Станбени згради

073 — Исправки на вредноста на станбените згради

074 — Парични средства на фондот на станбените згради

077 — Станбени згради во изградба

078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради

079 — Ликвидација на станбените згради“;

2) во класата 1 и 2: Финансиски и пресметковни конта, во групата на конта 10 — Средства кај банката, синтетичкото конто 101 — Средства на чистиот приход издвоени во текот на годината, се менува и гласи:

„101 — Средства на доходот издвоени во текот на годината“.

Се додава ново синтетичко конто, кое гласи:

„102 — Издвоени ограничени средства на фондовите“;

Синтетичкото конто 107 — Средства за производствено откривање на минерални сировини, се менува и гласи:

„107 — Орочени средства на фондовите“.

Во групата на конта 14 — Исплатени лични доходи, синтетичките конта:

„140 — Аконтација на личните доходи од редовен (постојан) работен однос

141 — Исплатени хонорари на надворешните соработници

142 — Исплатени примања од привремен работен однос“ се менуваат и гласат:

„140 — Аконтации на личните доходи од работен однос

141 — Исплатени лични примања остварени со дополнителна работа

142 — Исплатени лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи“.

Синтетичкото конто 143 — Исплатени дневници и други примања што не ги товарат трошоците на работењето, се брише.

Во групата на конта 15 — Лични доходи на работниците, синтетичките конта:

„150 — Лични доходи од редовен (постојан) работен однос

151 — Хонорари на надворешните соработници, се менуваат и гласат:

„150 — Лични доходи од работен однос

151 — Лични примања остварени со дополнителна работа.“

Се додава ново синтетичко конто кое гласи:

„152 — Лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи.“

Синтетичкото конто 153 — Дневници и други примања што не ги товарат трошоците на работењето, се брише.

Во групата на конта 18 — Кредитни односи, синтетичкото конто 183 — Кредити дадени на општествени инвестициони фондови, се менува и гласи:

„183 — Кредити дадени на кредитниот фонд на банките“.

Во групата на конта 23 — Обврски од вкупниот приход, личните доходи и средствата за лични до-

ходи, синтетичкото конто „235 — Руднички придонес“ се брише.

Синтетичките конта:

„236 — Придонеси за буџетите од личниот доход

238 — Придонес за станбена изградба“

се менуваат и гласат:

„236 — Придонес од личниот доход од работен однос

238 — Обврски од средствата за станбена изградба“.

Во групата на конта 24 — Обврски од доходот и од средствата за фондовите, синтетичките конта:

„240 — Придонес од доходот

241 — Придонес на вонредниот приход

242 — Придонес за општествените инвестициони фондови“ се бришат.

Во групата на конта 25 — Остварени средства за лични доходи, синтетичките конта:

„250 — Лични доходи од чистиот приход

258 — Гарантирани лични доходи неподмирени со чистиот приход

259 — Остаток на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги а неподмирени со чистиот приход“

се менуваат и гласат:

„250 — Лични доходи од остварениот доход

258 — Минимални лични доходи неподмирени со остварениот доход

259 — Остаток од личните доходи содржани во реализираните производи и услуги а неподмирени со остварениот доход“.

Во групата на конта 26 — Пресметани лични доходи на работниците, по синтетичкото конто 261 се додава ново синтетичко конто кое гласи:

„262 — Пресметани лични издатоци од дополнителна работа“.

Синтетичкото конто 263 — Пресметани хонорари на надворешните соработници, се менува и гласи:

„263 — Пресметани лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи“.

Во групата на конта 27 — Други обврски, синтетичкото конто:

„276 — Запрени даноци од граѓани и граѓанско-правни лица“

се менува и гласи:

„276 — Запрени придонеси и даноци на граѓани“;

3) во класата 3: Залихи на материјали и ситен инвентар, во групата на конта 39 — Отстапувања од постојаните цени на материјалите и на ситниот инвентар, синтетичкото конто:

„395 — Резервирана разлика помеѓу фактурната вредност и фактичните трошоци на интерната реализација“

се брише;

4) во класата 4: Трошоци на работењето и укалкулирани лични доходи, во групата на конта 45 — Придонеси и членарини, синтетичкото конто „453 — Меѓуфазен данок на промет“ се брише.

Во групата на конта 46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи, по синтетичкото конто 461 се додава ново синтетичко конто, кое гласи:

„462 — Укалкулирани лични издатоци од дополнителна работа“.

Синтетичкото конто „463 — Укалкулирани хонорари на надворешните соработници“ се менува и гласи:

„463 — Укалкулирани лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи“.

Во групата на конта 49 — Распоред на трошоците на работењето и на укалкулираните лични доходи, синтетичкото конто „495 — Распоред на разликата на интерната реализација“ се брише;

5) во класата 5: Производство, во групата на конта 59 — Отстапувања од постојаните цени на залихите на недовршено производство и на полу-производи, синтетичкото конто:

„595 — Резервирана разлика помеѓу фактурната вредност и фактичните трошоци на интерната реализација“ се брише;

6) во класата 6: Залихи на готови производи и стоки, во групата на конта 64 — Отстапувања од постојаните цени на запасите на готови производи, синтетичкото konto:

„645 — Разлика помеѓу фактурната вредност и фактичните трошоци на интерната реализација“ се брише;

7) во класата 7: Реализација, во групата на конта 74 — Други трошоци што го товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот, синтетичките конта:

„741 — Руднички придонес

742 — Посебни резервни средства на градежништвото“

се бришат;

8) во класата 8: Финансиски резултат, во групата на конта 83 — Доход, по синтетичкото konto 830 се додава ново синтетичко konto, кое гласи:

„831 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход“.

Групата на конта 84 — Чист приход, со синтетичките конта:

„840 — Остварен чист приход

841 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход

849 — Распоред на остварениот чист приход“ се брише.

Називот на групата на конта 89 — Чист приход остварен во текот на годината, се менува и гласи: „Група на конта 89 — Доход остварен во текот на годината“.

Во таа група синтетичкото konto „890 — Нераспределен дел од чистиот приход според периодичната пресметка“ се менува и гласи:

„890 — Нераспореден дел од доходот според периодичната пресметка“;

9) во класата 9: Извори на постојаните средства, во групата на конта 91 — Кредити за основни и обртни средства и за средства на заедничката потрошувачка, по синтетичкото konto 914 се додава ново синтетичко konto: кое гласи:

„915 — Санациони кредити за покривање на загубата“.

По групата на конта 94 — Извори на средствата на заедничката потрошувачка, се додава нова група конта 97 — Извори на средствата на фондот на станбените згради, со синтетичките конта:

„970 — Фонд на станбените згради

971 — Долгорочни кредити за средства на фондот на станбените згради

973 — Добавувачи за средства на фондот на станбените згради

976 — Други извори на средствата на фондот на станбените згради“.

Член 6

Во членот 19 став 1 по зборовите: „бр. 17/61“ се става записка и се додаваат зборовите: „30/62, 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65“.

Ставот 6 се менува и гласи:

„На контото 004 — Шуми и долгогодишни насади, се водат сите видови шуми и долгогодишни насади како што се: шумите по видови, овоштарниците, лозјата, хмеларниците и сл.“

Член 7

Во членот 21 став 1 зборовите: „Уредбата за заедничкото вложување на основните и обртните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/58 и 13/61),“ се заменуваат со зборовите: „Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„Обврските спрема општествената заедница и обврската на плаќање амортизација за предмети во кои е извршено заедничко вложување ги извршува секоја стопанска организација за дел што го

вложила, а според прописите што важат за односната стопанска организација.“

Член 8

По членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи: „На контата од групата 07 — Средства на фондот на станбените згради, се водат сите форми на средства што го сочинуваат фондот на станбените згради, во согласност со прописите за стопанското работење со станбените згради во општествена сопственост.“

На контото 071 — Станбени згради, се водат вредностите на станбените згради, становите и деловните простории утврдени според посебни прописи и одредбите од Законот за средствата на стопанските организации што се однесуваат на основните средства. Стопанската организација обезбедува, по правило, аналитичка евиденција за:

— станбените згради,

— становите,

— деловните простории.

На контото 073 — Исправки на вредноста на станбените згради, се искажуваат извршените исправки на вредноста на средствата на фондот на станбените згради. Исправка на вредноста на средствата на фондот на станбените згради се врши во височина на амортизацијата која се утврдува според посебни прописи.

Стопанската организација расчленувањето на контата од ставот 3 на овој член го врши во согласност со аналитичката евиденција на контата 071 — Станбени згради.

Сите аналитички конта во рамките на контото 073 — се признаваат кон крајот на годината за соодветниот износ на пресметаната и уплатена амортизација, со задолжување на контото 078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради.

На контото 074 — Парични средства на фондот на станбените згради, се водат паричните средства на фондот на станбените згради што се наоѓаат на посебната сметка.

Контото 074 — се задолжува при уплатата од жиро-сметката (100) на посебна сметка, при распределбата на вкупниот приход на станбените претпријатија (амортизација) или при пренесување на уплатените посебни средства што сочинуваат парични средства на станбените згради.

Стопанската организација обезбедува аналитичка евиденција по видови парични средства на фондот на станбените згради (амортизација, средства за текушто одржување, парични средства на основачот и др.).

На контото 077 — Станбени згради во изградба, се водат вредностите што се вложени во нови станбени згради, станови или деловни простории. Ова konto се расчленува, по правило, на аналитички конта по одделни објекти. Кога работите на изградбата се завршени, за вредноста на станбената зграда, станот односно деловната просторија ова konto се признава со задолжување на соодветното аналитичко konto во рамките на контото 071 — Станбени згради.

На контото 078 — Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради, се води евиденција за уплатата на пресметаната амортизација. При уплатата на пресметаната амортизација од жиро-сметката (100) на посебна сметка на средствата на амортизацијата на станбените згради и деловните простории (посебна аналитичка сметка во рамките на контото 074), се признава ова konto, со задолжување на контото 230 — Пресметана амортизација...

Контото 078 се задолжува кон крајот на годината за износот на салдото со признавање за соодветните износи на аналитичките конта во рамките на контото 073 — Исправки на вредноста на станбените згради.

На контото 079 — Ликвидација на станбените згради, се води пресметка на ликвидациите на станбените згради и деловните простории.

Контото 079 се задолжува за неотпишаниот дел од вредноста на станбената зграда односно делов-

ната просторија со признавање на соодветното аналитичко konto во рамките на контото 071 — Станбени згради, за износот на набавната вредност и на соодветното аналитичко konto во рамките на контото 073 — Исправка на вредноста на станбените згради за износот на исправката на вредноста. Ова konto се задолжува и за сите трошоци што настануваат во врска со ликвидацијата на средствата на фондот на станбените згради, а се признава за вредноста на материјалите добиени при ликвидација на овие средства и за износот на договорената цена со продажба.

Со сајдот на контото 079 се постапува според важечките прописи.“

Член 9

Во членот 23 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„На контото 102 — Издвоени ограничени средства на фондовите, се водат средствата на фондот што се издвоени и чија потрошувачка се ограничува во смисла на важечките прописи.“

Ставот 10 се менува и гласи:

„На контото 107 — Орочени средства на фондовите“, се водат средствата на фондовите орочени кај банката. Ова konto задолжително се расчленува на аналитички conta по видови односно извори на орочените средства.“

Досегашните ст. 5 до 12 стануваат ст. 6 до 13

Член 10

Во членот 27 ставот 2 се менува и гласи:

„Контото 140 — Аконтација на личните приходи од работен однос, се задолжува:

1) за нето износот на исплатените аконтации на личните приходи во текот на месецот односно пресметковниот период;

2) за износот на исплатениот остаток од личните приходи според конечните исплатни листи;

3) за запирањата на поединците по судски и административни забрани.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„На контото 141 — Исплатени лични примања остварени со дополнителна работа, се книжат пресметаните и исплатените нето износи на личните примања што немаат карактер на личен доход утврден по основите и мерилата за распределба на личните приходи, а што работникот ќе ги оствари со дополнителна работа во организацијата со која е во работен однос или во друга организација.“

Ставот 5 се менува и гласи:

„На контото 142 — Исплатени лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи, се книжат пресметаните и исплатени нето износи на личните примања остварени во смисла на одредбите од чл. 133 до 135 на Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65).“

Ставот 6 се брише.

Во ставот 7 кој станува став 6, зборовите „за покривање на загубата на нивниот работнички ресторан, менза, самечки дом и други објекти на општествениот стандард што се наменети за потребите на нивниот работен колектив“, се бришат.

Ставот 9, кој станува став 8, се менува и гласи:

„На контото 147 — Исплатени други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето, се искажуваат пресметаните и исплатените нето износи на личните примања што претставуваат надоместок на фактичните трошоци и другите лични издатоци што се книжат на товар на соодветните conta во рамките на контата на групата 43 — Лични издатоци во готово што ги товарат трошоците на работењето.“

Досегашните ст. 8 и 10 стануваат ст. 7 и 9.

Член 11

Во членот 28 став 1 зборовите: „од делот на чистиот приход“ се заменуваат со зборовите: „од делот на доходот“.

Во ставот 3 зборовите: „редовен (постојан)“ и „односно во дополнителен работен однос (надворешен соработник)“ се бришат.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Врз основа на конечните исплатни листи се задолжуваат контата 150, 151 и 152, според бруто принципот, при истовремено одобрување, и тоа:

1) на контото 140 — Аконтации на личните приходи од работен однос, контото 141 — Исплатени лични примања остварени со дополнителна работа, односно контото 142 — Исплатени лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи, за нето износот на личните приходи или примања;

2) на контото 236 — Придонес од личниот доход од работен однос, за пресметаниот придонес, односно на контото 276 — Запрени придонеси и даноци на граѓани, за пресметаните придонеси и даноци во смисла на посебни сојузни прописи;

3) на контото 237 — Придонеси за социјално осигурување, за пресметаните придонеси во смисла на посебни сојужни прописи.“

Ставот 5 се менува и гласи:

„Контото 154 — Неиндивидуализирани лични примања, се задолжува за примањата со кои се одобрува контото 144, според посебни сојужни прописи.“

Член 12

Во членот 31 ставот 5 се менува и гласи:

„На контото 183 — Кредити дадени на кредитниот фонд на банките, се води состојбата и прометот на средствата што стопанските организации ги вложиле во поранешните општествени инвестициони фондови и кои според посебни сојужни прописи со средствата на тие фондови се пренесени во кредитниот фонд на банката.“

Член 13

Во членот 35 став 1 точка 1 по зборовите: „даноци на промет“, запирајќа и зборовите: „руднички придонес“ се бришат.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) од личните приходи на работниците (придонес од личниот доход од работен однос, основни придонеси за социјално осигурување);“.

Точката 3 се менува и гласи:

„3) од средствата што се издвојуваат за лични приходи (средства за станбена изградба, придонес за обнова и изградба на Скопје и сл.);“.

Точката 4 се менува и гласи:

„4) од други извори (средства на амортизацијата добиени по основот на осигурување односно уплатени при расходување и продажба на предмети што сочинуваат основни средства во смисла на одредбите од Законот за средствата на стопанските организации и сл.).“

Во ставот 7 зборовите: „општиот данок на промет“, се бришат.

Ставот 8 се менува и гласи:

„На контото 236 — Придонес од личниот доход од работен однос, се водат пресметаните и уплатените придонеси што се издвојуваат од личниот доход според посебни прописи.“

Ставот 9 се менува и гласи:

„На контото 237 — Придонеси за социјално осигурување, се водат пресметаните и уплатени придонеси за социјално осигурување според посебни прописи.“

Ставот 10 се менува и гласи:

„На контото 238 — Обврски од средствата за станбена изградба, се водат пресметаните и уплатени средства што се издвојуваат за потребите на станбената изградба според одредбите на Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65). При уплатувањето на тие средства со признавање на контото 100 — Жиро-сметка, се задолжува контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка, за делот кој му припаѓа на фондот на заедничката потрошувачката и контото 238 — Обврски од средствата за станбена изградба, за делот кој се уплатува на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство за покривање на разликата во станарината (субвенционирање), при истовремено задолжување на ова konto со разликата што му припаѓа на фондот на

заедничката потрошувачка со признавање на контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка.“

Ставот 11 се менува и гласи:

„Контата 236, 237 и 238 се расчленуваат на аналитички конта по видови на обврските.“

Во ставот 12 точката 1 се брише.

Точката 2, која станува точка 1, се менува и гласи:

„1) придонес за обнова и изградба на Скопје (од средствата за лични доходи);“.

Досегашните точ. 3 до 7 стануваат точ. 2 до 6.

Член 14

Во членот 36 ставот 1 се менува и гласи:

„На контата од групата 24 — Обврски од доходот и средствата за фондовите, се искажува состојбата и прометот за определени обврски од доходот наменет за фондовите (придонес за резервниот фонд на стопанската организација, придонес за заедничките резерви и сл.).“

Ст. 2 и 3 се бришат.

Досегашниот став 4, кој станува став 2, се менува и гласи:

„Контото 243 — Придонес за резервниот фонд на стопанската организација, се расчленува на аналитички конта по видови на обврските, на пример:

- 1) за задолжителен придонес за резервниот фонд;
- 2) за незадолжително издвојување во резервниот фонд.“

Досегашниот став 5, кој станува став 3, се менува и гласи:

„На контото 244 — Придонес за заеднички резерви, се водат пресметаните и уплатени износи на придонесот за заеднички резерви на стопанските организации, како и дополнителните средства во смисла на Законот за формирањето и употребата на средствата за заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61, 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63 и 14/65) и од Законот за формирање дополнителни средства за заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65). Ова конто се расчленува на аналитички конта според видови на обврските.“

Во досегашниот став 8, кој станува став 6, точ. 1 и 2 се бришат, а точ. 3 до 5 стануваат точ. 1 до 3.

Член 15

Членот 37 се менува и гласи:

„На контата од групата 25 — Остварени средства за лични доходи, се искажува оствареното покритие за лични доходи содржани во реализираните производи и услуги и за други лични доходи, како и за средства за лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи, заедно со придонесите кои според посебни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи.“

Книжењето на остварените средства за лични доходи се врши со задолжување на контото 839 — Распределба на остварениот доход, при одобрување на:

- 1) контото 250 — Лични доходи од остварениот доход, за издвоениот дел од доходот наменет за покривање на личните доходи и други лични издатоци;
- 2) контото 251 — Лични доходи од средствата што не влегуваат во вкупниот приход, за издвоениот дел на тие средства наменети за исплата на личните доходи.

На контото 258 — Минимални лични доходи неподмирени со остварениот доход, се книги покривањето на личните доходи за разликата помеѓу вкупниот износ на минималните лични доходи, утврдени според Законот за минималниот личен доход на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65), наголемен за придонесите што се плаќаат од средствата за лични доходи и збирот на личните доходи прокнижени според одредбите од овој правилник во

корист на контата 250 и 251. За утврдената разлика се задолжува контото 850 — Загуба.

На контото 259 — Остаток од личните доходи содржани во реализираните производи и услуги а неподмирени со остварениот доход, се книги покривањето на личните доходи за разликата помеѓу вкупниот износ на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги, наголемен за придонесите што се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи и збирот на личните доходи прокнижени според одредбите на овој правилник во корист на контата 250, 251 и 258. За утврдената разлика се задолжува контото 850 — Загуба.

Истовремено со распределбата на средствата за лични доходи се врши и покривање на исплатените лични доходи со придонесите и надоместоците, како и на другите лични издатоци, кои според посебни прописи се подмируваат од средствата издвоени за лични доходи. При тоа се задолжува соодветното конто од групата 25 — Остварени средства за лични доходи, во корист на контото 159 — Покритие на личните доходи.“

Член 16

Во членот 38 ставот 1 се менува и гласи:

„На контата од групата 26 — Пресметани лични доходи на работниците, се искажуваат:

1) пресметаните лични доходи и надоместоци на личните доходи на работниците од работен однос што се укалкулираат во вредноста на недовршените производи, полупроизводите, готовите производи и услугите од сопствено производство;

2) пресметаните лични доходи остварени со дополнителна работа во смисла на одредбите на точката 18 од Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65);

3) пресметаните лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи во смисла на одредбите од чл. 133 до 135 на Законот за работните односи.“

Член 17

Во членот 39 став 5 зборовите: „Уредбата за заедничкото вложување на основни и обртни средства на стопанските организации“ се заменуваат со зборовите: „Законот за средствата на стопанските организации“.

Во ставот 7 точ. 2 до 5 се менуваат и гласат:

- „2) придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности;
- 3) придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги;
- 4) придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
- 5) други придонеси и даноци на граѓаните.“

Член 18

Во членот 41 ст. 3 и 4 се бришат.

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 3 и 4.

Член 19

Во членот 45 ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3, кој станува став 2, се менува и гласи:

„Контото 390 на крајот на пресметковниот период може да има долговно или побарувачко салдо.“

Досегашниот став 4 станува став 3.

Член 20

Во членот 49 став 1 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за финансии“.

Во точката 1 зборовите: „контото 142 — Исплатени примања од привремен работен однос, односно на“ се бришат.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) Контото 236 — Придонес од личниот доход од работен однос, контото 237 — Придонеси за социјално осигурување, контото 238 — Обврски од средствата за станбена изградба, односно на контото 239 — Други обврски од вкупниот приход и од средствата за лични доходи, за пресметаните придонеси според посебни сојузни и други прописи.“

Член 21

Членот 52 се менува и гласи:

„На контата од групата 46 — Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи, се книжат износите на личните доходи и бројот на часовите согласно со членот 38 од овој правилник.

Книжењата на товар на соодветните конта од оваа група се вршат врз основа на конечни исплатни листи, поединечно за секој пресметковен месец, односно врз основа на уредно составени рекапитулации на тие исплатни листи според чл. 6 до 13 на овој правилник.

На контата од групата 46 задолжително се обезбедуваат податоци за укалкулираните лични доходи, личните издатоци од дополнителна работа и личните издатоци по основот на граѓанско-правни односи, како и за бројот на часовите.

Бројот на часовите во книговодствените и други документи, како и на контата од групата 46, се искажува во цели броеви.

Податоците од ст. 3 и 4 на овој член можат да се обезбедат и во посебни рекапитулации на конечни исплатни листи, кои во тој случај треба да се составени како посебно за секој пресметковен месец, така и кумулативно за време од 1 јануари до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметување на вкупниот приход и на распределбата на доходот.

На контото 460 — Укалкулирани лични доходи, се книжат податоците за вкупниот број на часовите и за износите на личните доходи утврдени според основите и мерилата од општиот акт на стопанската организација со кој е регулирана распределбата на личните доходи на работниците.

На контото 461 — Укалкулирани надоместоци на личните доходи, се книжат податоци за вкупните надоместоци и за вкупниот број на часовите за време на годишен одмор и државни празници, за време на прекини на работата за кое на работниците им припаѓа личен доход според одредбите од општиот акт на стопанската организација, за време отстранување од работа врз основа на решение на стопанската организација, за време на платено отсуство до 7 дена во текот на годината, за време на стручно образование и усовршување и податоци за другите надоместоци во согласност со Законот за работните односи и со општиот акт на стопанската организација.

На контото 462 — Укалкулирани лични издатоци од дополнителна работа, се книжат исплатените лични издатоци остварени со дополнителна работа, што немаат карактер на личен доход утврден според основите и мерилата за распределба на личните доходи.

На контото 463 — Укалкулирани лични издатоци по основот на граѓанско-правни односи, се книжат исплатените лични издатоци остварени според договорите во смисла на одредбите од чл. 133 до 135 на Законот за работните односи.“

Член 22

Во членот 61 став 1 последната реченица се брише.

Член 23

Во членот 63 став 1 зборовите: „а разликата помеѓу продажната и набавната цена се книжи на контото 690 — Разлика во цената на трговските стоки“ се заменуваат со зборовите: „а разликата во цената помеѓу продажната и набавната цена, вклучувајќи го и данокот на промет кај оние трговски претпријатија што тој данок го пресметуваат на залихите, се книжи на контото 690 — Разлика во цената на трговските стоки, со тоа што разликата во цената се книжи односно од данокот на промет на посебни аналитички конта“.

Член 24

Во членот 64 став 4 зборовите: „а за разликата помеѓу набавната и продажната цена се одобрува контото 690“ се заменуваат со зборовите: „а за разликата помеѓу набавната и продажната цена и данокот на промет се одобруваат посебните аналитички конта во рамките на контото 690“.

Член 25

Членот 65 се менува и гласи:

„На контата од групата 69 — Разлика во цената на трговските стоки, се искажува разликата во цената на трговските стоки и данокот на промет на одвоени аналитички конта, и тоа:

1) за стоките на залиха што стопанската организација ги води по продажните цени;

2) за стоките на залиха што стопанската организација ги води по набавните цени, а за кои деловните единици односно продажните одделенија се задолжени по продажните цени, како што е објаснето кон контата од групите 66 и 68.“

Член 26

Во членот 67 став 2 последната реченица се менува и гласи:

„Ако стоките се водат по продажната цена, тогаш за разликата помеѓу набавната и продажната цена на трговските стоки и посебно на данокот на промет, што отпаѓаат на реализираните стоки се задолжуваат аналитичките конта од контото 690, во корист на контата на групата 71.“

Член 27

Во членот 70 ставот 2 се менува и гласи:

„Контото 740 — Даноци на промет, се задолжува за соодветен износ на данокот на промет кој ѝ одговара на фактурираната реализација, а се одобруваат аналитичките конта во рамките на контото 299 — Пресметани други временски и калкулативни разграничувања. За износот на настанатата обврска на данокот на промет се задолжуваат аналитичките конта во рамките на контото 199 — Други временски разграничувања, во корист на аналитичките конта на контото 234 — Даноци на промет. Кон крајот на годината фактурираниот а неоплатен конто од данокот на промет — салдо на аналитичките конта на данокот на промет од контото 299, по пренесувањето на салдата од соодветните аналитички конта од контото 199 — се пренесува во наредната година.“

Ставов 3 се брише.

Досегашните ст. 4 до 8 стануваат ст. 3 до 7.

Член 28

Членот 76 се менува и гласи:

„На контата од групата 83 — Доход, се искажува утврдениот доход на стопанската организација, како и неговата распределба.

Контото 830 — Остварен доход, се одобрува односно се задолжува за конечната позитивна или негативна разлика на сите конта од групата 79 — Распоред на разликата на реализацијата, а се одобрува за износот на реализираните лични доходи кои се пренесуваат од контото 269 — Реализирани пресметани лични доходи.

Контото 831 — Средства кои не влегуваат во вкупниот приход, се одобрува за износот на примените награди и други приходи, кои според сојузните прописи не влегуваат во вкупниот приход на стопанската организација, а се задолжува соодветното конто од класата 1.

Контото 839 — Распределба на остварениот доход, се задолжува во текот на годината, врз основа на периодичната пресметка составена според посебен пропис на сојузниот секретар за финансии, во корист на контото 890 — Нераспределен дел од доходот по периодичната пресметка, за доходот кој според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации се држи на посебна сметка кај банката, односно во корист на контото 891 — Нераспредени средства што не влегуваат во вкупниот приход.

Стопанската организација која на крајот на годината врз основа на својата завршна сметка ги распоредува средствата што не влегуваат во вкупниот приход, го задолжува контото 839 во корист на следните конта:

1) контото 251 — Лични доходи од средствата што не влегуваат во вкупниот приход, за делот од тие средства кој според одлуката на работничкиот совет ќе се издвои за лични доходи и придонеси

кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи;

2) контото 900 — Деловен фонд, за дел од средствата кој според одлуката на работничкиот совет стопанската организација го издвојува во својот деловен фонд;

3) контото 245 — Распоредени средства во сопствените фондови, за дел од средствата кој според одлуката на работничкиот совет стопанската организација го издвојува во средства на заедничката потрошувачка и го уплатува на контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка. За уплатениот износ се задолжува контото 245, а се одобрува контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка.

Ако на контото 830 — Остварен доход, се појави долговно салдо, тоа konto се израмнува со задолжување на контото 850 — Загуба, во корист на контото 839 — Распределба на остварениот доход.

Стопанската организација која според својата завршна сметка, составена според посебни сојузни прописи за завршните сметки на стопанските организации, врши конечна распределба на доходот, го задолжува контото 839 — Распределба на остварениот доход, во корист на следните conta, и тоа:

1) контото 250 — Лични доходи од остварениот доход, за дел од доходот кој се издвојува за лични доходи и придонеси кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи;

2) контото 243 — Придонес за резервниот фонд на стопанската организација, и тоа:

а) за задолжителни уплати во резервниот фонд според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации и Одлуката за стопите на издвојување за резервниот фонд на стопанските организации од определени дејности;

б) за враќање на средствата на резервниот фонд формирани од задолжителни уплати, ако стопанската организација во текот на годината ги користела тие средства за исплата на личните доходи;

в) за незадолжителни уплати во резервниот фонд на стопанската организација;

3) контото 244 — Придонес за заедничките резерви, за пресметаниот износ на придонесот според одредбите на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

4) контото 249 — Други обврски од доходот, со одветното аналитичко konto за издвоениот износ на отплатата на санациониот кредит односно соодветното аналитичко konto за издвоениот износ на враќањето на потрошените средства од деловниот фонд за покривање на загубата од претходниот период според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации;

5) контото 900 — Деловен фонд, за делот од доходот што стопанската организација го издвојува во деловниот фонд;

6) контото 245 — Распределени средства во сопствените фондови, за делот од доходот што стопанската организација го издвојува во средствата на заедничката потрошувачка односно за другите фондови што се формираат во смисла на посебни сојузни прописи и се уплатуваат на контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка, односно на посебно аналитичко konto во рамките на контото 108 — Други издвоени средства. За уплатените износи се задолжува контото 245, а се одобрува контото 940 — Фонд на заедничката потрошувачка, односно посебното аналитичко konto во рамките на контото 939 — Други фондови.

Стопанската организација која според својата завршна сметка не остварила доволен износ на доход за покривање на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги, заедно со придонесите кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи, ќе го задолжи контото 839 — Распределба на остварениот доход, за износот на остварениот доход а ќе го одобри контото 250 — Лични доходи од остварениот доход.

Неподмирениот остаток од личните доходи со придонесите што се плаќаат од средствата за лични доходи се покрива според одредбите на чл. 37 и 77 од овој правилник.“

Член 29

Членот 77 се брише.

Член 30

Членот 78 се менува и гласи:

„На контата од групата 85 — Загуба, се искажува загубата утврдена во завршната сметка на стопанската организација, непокриената загуба од поранешните години и покриетиот на загубата според одредбите на Законот за средствата на стопанските организации.

Контото 850 — Загуба, соодветно аналитичко konto, се задолжува во текот на годината врз основа на периодичната пресметка во корист на контото 839 — Распределба на остварениот доход, за долговното салдо ако ова би се појавило на контото 830 — Остварен доход.

Контото 850 — Загуба, задолжително се расчленува на аналитички conta, и тоа на:

- 1) Загуба од текуштата година;
- 2) Непокриена загуба од поранешните години;
- 3) Дел од загубата за кој е добиен санационен кредит;
- 4) Дел од загубата покриен на товар на деловниот фонд.

Стопанската организација која според својата завршна сметка не остварила доволен износ на доход за покривање на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги, заедно со придонесите кои според посебни сојузни прописи се плаќаат од средствата што се издвојуваат за лични доходи, го задолжува контото 850 — Загуба, соодветното аналитичко konto, при одобрување на контото 258 — Минимални лични доходи неподмирени со остварениот доход, односно на контото 259 — Остаток од личните доходи содржани во реализираните производи и услуги а неподмирени со остварениот доход.

Стопанската организација која според завршната сметка работела со загуба и таа загуба ја покрила од средствата на својот деловен фонд ќе ги обврже со завршната сметка средствата на своите фондови во височина на средствата употребени за покривање на загубата од деловниот фонд.

Стопанската организација што не ја покрила загубата од средствата што служат за покривање на загубата, ќе го искаже во завршната сметка непокриениот износ на загубата и тој износ ќе го пренесе во наредната година.

Стопанската организација која работела со загуба, па во наредната година ќе добие кредит за редовно работење (санационен кредит, кредит од заедничките резерви на стопанските организации), ќе го зголеми деловниот фонд, фондот на заедничката потрошувачка и резервниот фонд, делумно или во целина, за износите за кои тие фондови се намалени, според тоа дали кредитот ги покрива делумно или во целина употребените средства за покривање на загубата. Овој износ стопанската организација ќе го искаже како загуба.

Како вкупен износ на минималните лични доходи на работниците во смисла на ставот 4 и другите одредби од овој правилник, се подразбира износот на личните доходи утврден според Законот за минималниот личен доход на работниците, за периодот за кој се врши распределбата на доходот.

Стопанската организација која во својата завршна сметка, составена според посебни сојузни прописи за завршните сметки на стопанските организации, ќе искаже долговно салдо на контото 850 — Загуба, ќе изврши книжење во корист на контото 859 — Покритие на загубата, и тоа:

- 1) на товар на контото 930 — Резервен фонд, за покривањето на загубата до височината на средствата на резервниот фонд со кои стопанската организација располага;

2) на товар на посебно аналитичко konto во рамките на контото 137 — Други разни побарувања, за средствата примени на име дотација или за санација и слично без обврска за враќање;

3) на товар на посебно аналитичко konto во рамките на контото 137 — Други разни побарувања, (заеднички резерви на стопанските организации) до височината на вкупниот износ на разликата на минималните лични доходи на работниците (чл. 4 и 7 од Законот за минималниот личен доход на работниците) која не можела да биде покриена со средствата од резервниот фонд на стопанската организација ниту со средствата од точката 2 на овој став;

4) на товар на контото 900 — Деловен фонд, за износот на загубата што не е покриен со санационен кредит, со средствата на резервниот фонд на стопанската организација ниту со средствата од точ. 2 и 3 на овој став согласно со одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.“

Член 31

Членот 79 се менува и гласи:

„На контата од групата 89 — Доход остварен во текот на годината, се искажуваат во текот на годината средствата кои според периодичната пресметка не се распоредени на лични доходи на работниците и фондовите на стопанската организација. На крајот на годината, односно при изработка на завршната сметка на стопанската организација, контото од групата 89 се пренесуваат на соодветното konto од групата 83, по правило, со примена на црвено сторно.

Контото 890 — Нераспореден дел од доходот според периодичната пресметка и контото 891 — Нераспоредени средства што не влегуваат во вкупниот приход, се одобруваат на товар на контото 839 — Распределба на остварениот доход, според одредбите на членот 76 од овој правилник.“

Член 32

Во членот 81 став 2 последната реченица се менува и гласи:

„По исклучок, за пресметаниот интерес по инвестиционите кредити за време на нивниот користење се зголемува износот на користениот инвестиционен кредит за вложувањата во основни средства и во средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка на товар на соодветните контата на класата 0 (007 — Основачки вложувања — кај новооснованите стопански организации и новоизградените погони, 008 — Основни средства, во изградба или изработка, 046 — Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка).“

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„На контото 915 — Санациони кредити за покривање на загубата, се водат кредитите одобрени на стопанските организации за надоместок на кусокот на средства поради претрпени загуби. На товар на ова konto се книжат отплатите на санационите кредити при одобрување на контото 100 — Жиро-сметка.“

Досегашниот став 7 станува став 8.

Член 33

Во членот 84 став 3 зборовите: „пропишани со Одлуката за нормите на амортизацијата на основните средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/57 и 7/58)“ се заменуваат со зборовите: „пропишани со Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 20/65)“.

Член 34

По членот 84 се додава нов член 84а, кој гласи:

„На контата од групата 97 — Извори на средствата на фондот на станбените згради, се книжат сите извори на средствата на фондот на станбените згради.

На контото 970 — Фонд на станбените згради, се книжи состојбата и движењето на височината на овој фонд. Фондот на станбените згради го сочинуваат станбените згради, становите и деловните

простории во општествена сопственост, како и паричните и други средства кои според посебни сојузни прописи се внесуваат во фондот на станбените згради.

На контото 971 — Долгорочни кредити за средства на фондот на станбените згради, се книжи состојбата и движењето на долгорочните кредити за средства на фондот на станбените згради. Ова konto се признава со задолжување на контото 077, а се задолжува, по правило, со признавање на контото 970 — Фонд на станбените згради, за извршените отплати.

На контото 973 — Добавувачи за средства на фондот на станбените згради, се книжат сите обврски настанати по средствата на фондот на станбените згради, како што се обврските по здобивање средства на фондот на станбените згради. Ова konto, по правило, се расчленува на аналитички conta.

На контото 976 — Други извори на средствата на фондот на станбените згради, се книжат другите обврски односно извори на средствата на фондот на станбените згради, што не се опфатени со другите conta од оваа група.“

Член 35

Називот на главата V : „Едноставно (просто) книговодство и вонбилансна евиденција“ се менува и гласи: „Вонбилансна евиденција“.

Член 36

Називот на одделот 1, чл. 85 до 89 и називот на одделот 2 се бришат.

Член 37

Членот 91 се менува и гласи:

„Стопанските организации се должни книжењата во своите деловни книги за 1966 година да ги усогласат со одредбите на овој правилник.“

Член 38

Членот 92 се брише.

Член 39

Во членот 93 став 1 зборовите: „членот 63 став 1 точка 9 на Уредбата за книговодството на стопанските организации, а на одговорното лице во таа стопанска организација — одредбата од ставот 3 на тој член“ се заменуваат со зборовите: „членот 37 став 1 точка 3 и став 2 од Законот за книговодството на стопанските организации, а на одговорното лице во таа стопанска организација — одредбата од ставот 3 на тој член“.

Во ставот 2 зборовите: „членот 64 став 1 точка 1 на Уредбата за книговодството на стопанските организации, а на одговорното лице во таа стопанска организација — одредбата од ставот 3 на тој член“ се заменуваат со зборовите: „членот 37 став 1 точка 4 од Законот за книговодството на стопанските организации, а на одговорното лице во таа стопанска организација — одредбата од ставот 3 на тој член“.

Член 40

Во сите одредби на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации зборовите: „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание“, зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии“ — со зборовите: „сојузниот секретар за финансии“, зборовите: „чист приход“ — со зборот: „доход“, зборот: „гарантирани“ — со зборот: „минимални“, со соодветно членување.

Член 41

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/5-15153/1
21 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

962.

Врз основа на членот 41 став 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64 и членот 46 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ

I. Основни одредби

Член 1

Обврзник на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за запослување е работник што личниот доход ќе го оствари со работа кај државни органи, работни и други организации и приватни работодавци, како и лице чие примање се изедначува со личниот доход од работен однос, ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку.

Исплатителот на личниот доход е должен придонесот од личниот доход од работен однос да го пресмета и запре од личниот доход на одделен работник и да го уплати кај Службата на општественото книговодство на начинот пропишан со закон, со прописите донесени врз основа на закон и со овој правилник.

Член 2

Како личен доход од кој се пресметува и се плаќа придонес од личниот доход од работен однос, во смисла на членот 40 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и на Одлуката за паричните примања кои се сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес од работен однос и за паричните примања кои претставуваат надоместок на фактичните трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), се подразбира секое парично примање на работникот остварено со работа кај државни органи, работни и други организации и приватни работодавци и секое парично примање изедначено со личниот доход од работен однос, без оглед на тоа на терет на кои средства се исплатува личниот доход од работен однос.

Како личен доход од кој се пресметува и се плаќа придонес за запослување се подразбира личниот доход од кој се пресметуваат и се плаќаат основните придонеси за социјално осигурување (член 46 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето).

Како остварен личен доход од работен однос се подразбира личниот доход што му е исплатен на работникот, или е во негова корист ставен во депозит ако од која и да било причина не е извршена исплата во рокот во кој таа им е извршена на други работници.

Член 3

Како исплатител на личниот доход од работен однос, во смисла на членот 1 став 2 од овој правилник, се подразбираат државните органи, работните и други организации и приватните работодавци, што исплатуваат лични доходи од работен однос.

Член 4

Одредбите од овој правилник во поглед пресметувањето и плаќањето на придонесот од личниот доход од работен однос (во понатамошниот текст: придонесот од работен однос) и на придонесот за запослување се однесуваат на исплатителите на лични доходи од работен однос и на парични примања изедначени со личните доходи од работен однос во смисла на членот 150 ст. 2 и 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Одредбите од овој правилник во поглед пресметувањето и плаќањето на придонесот од работен однос и придонесот за запослување се однесуваат и на примателите на лични доходи од работен однос и парични примања изедначени со личните доходи од работен однос, ако тие се должни сами да пресметуваат и да плаќаат придонеси од тие лични доходи (чл. 46 и 49 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните и член 46 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето).

Член 5

Како придонеси од личниот доход, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) придонесот од работен однос;
- 2) придонесот за запослување.

Како придонеси од работен однос се подразбираат:

- 1) сојузниот придонес од личниот доход од работен однос;
- 2) републичкиот придонес од личниот доход од работен однос;
- 3) општинскиот придонес од личниот доход од работен однос.

Член 6

Од личниот доход на одделен работник се пресметуваат и се плаќаат придонеси од работен однос (член 5 став 2) и придонес за запослување (член 5 став 1 точка 2).

Придонесот од работен однос се пресметува по збирната стопа која важи на територијата на општината на која е седиштето на исплатителот на личниот доход, односно седиштето на погонот или на друга работна единица во која е остварен личниот доход (член 23 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните), а се распоредува на одделни општествено-политички заедници на кои тој придонес им припаѓа според учеството на стопите на сојузниот, републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос во збирната стопа на придонесите од работен однос која важи на територијата на општината на чија територија е живеалиштето на работникот.

II. Утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход

Член 7

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход ја сочинуваат паричните примања од членот 2 став 1 на овој правилник.

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за запослување ја сочинуваат личните доходи од кои се плаќаат основните придонеси за социјално осигурување.

Член 8

Од личниот доход на одделен работник се пресметуваат и се плаќаат придонесите, и тоа:

- 1) придонесот од работен однос (член 5 став 1 точка 1) — со примена на збирната стопа на тој придонес добиена со собирање на стопата на сојузниот, републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос;
- 2) придонесот за запослување (член 5 став 1 точка 2) — со примена на пропишаната стопа на тој придонес.

Член 9

За работниците запослени кај приватни работодавци, придонесот од работен однос и придонесот за запослување се пресметуваат од износот на личниот доход намален за износот на основните придонеси за социјално осигурување и на придонесот за запослување. Тие придонеси се пресметуваат по стопите добиени со примена на следните формули:

- 1) збирна стопа на придонесите од работен однос
- $$= \frac{100 - (\text{стопите на основните придонеси за социјално осигурување} + \text{стопата на придонесот за запослување})}{100}$$

2) стопа на придонесот за запослување

$$\frac{\text{стопата на придонесот за запослување} \times 100}{100} =$$
 100 — (стопите на основните придонеси за социјално осигурување + стопата на придонесот за запослување).

Придонесот за запослување од ставот 1 на овој член го плаќа приватниот работодавец од своите средства (член 43 став 1 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето).

Член 10

Од личниот доход на југословенските државјани запослени кај југословенски претставништва или организации во странство (член 45 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните) се пресметуваат и се плаќаат придонесите од личниот доход од членот 8 на овој правилник, и тоа од износот на личниот доход што тие југословенски државјани би го имале на соодветното работно место во Југославија односно на работното место на кое биле распоредени преку одењето на работа во странство, пресметано за секоја календарска година според движењето на просечниот личен доход во изминатата година во работната организација кај која тие лица се во работен однос.

Ако во странска земја во која е запослен југословенски државјанин од личниот доход од ставот 1 на овој член се плаќа придонес или данок, од тој личен доход нема да се пресметува ниту плаќа придонес од работен однос (член 45 став 1 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Придонесот за запослување од личниот доход на лицето од ставот 1 на овој член се пресметува и се плаќа од основницата од која од нивниот личен доход се пресметуваат основните придонеси за социјално осигурување.

Член 11

Лицата запослени на територијата на Југославија кај дипломатски односно конзуларни претставништва, кај странски и меѓународни организации или кај претставници или службеници на тие претставништва односно организации, доколку се обврзани на придонесите, сами го пресметуваат и го плаќаат придонесот од личниот доход од чл. 9 на овој правилник (чл. 46 и 49 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Член 12

Ако е за плаќање на придонесот од работен однос и на придонесот за запослување или само на еден од тие придонеси пропишано плаќање на придонесите според постојани основици, тие придонеси се пресметуваат и се плаќаат со примена на стопите од членот 8 на овој правилник врз пропишаните постојани основици.

Член 13

Од личниот доход на работниците што работат помалку од една половина на полното работно време (член 42 од Основниот закон за работните односи — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65) и од личниот доход на живателите на старосна пензија од членот 61 став 1 на Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), како и од личниот доход на лицата запослени со полно работно време што ќе го остварат тој доход со дополнителна работа (точка 18 од Одлуката за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и плаќање на придонесот — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65) се пресметува и се плаќа придонесот од работен однос на начинот предвиден во членот 6 од овој правилник.

III. Рокови, место и начин за плаќање на придонесите

Член 14

Ако исплатителот на личниот доход им исплатува на работниците во текот на месецот аконтации од личните доходи, на вкупниот износ на тие

аконтации исплатителот може да пресмета придонеси од личниот доход со примена на стопите пресметани за примена врз нето примањата на работниците, со тоа што тој е должен во месечната пресметка на личниот доход на секој одделен работник да го искаже вкупниот износ на исплатениот личен доход и износите на придонесите што се плаќаат од личниот доход на одделен работник за месецот за кој се врши пресметувањето.

Член 15

Исплатителот на личниот доход кој своето финансиско работење го води преку Службата на општественото книговодство (кој кај Службата на општественото книговодство има жиро-сметка или текушта сметка или своето финансиско работење го врши по сметковна книшка), должен е пресметаните придонеси да ги уплати истиот ден кога кај Службата на општественото книговодство подига средства за исплата на личните доходи или аконтации на личните доходи.

Исплатителот на личниот доход кој своето финансиско работење не го води преку Службата на општественото книговодство, должен е пресметаните износи на придонесите да ги уплати во смисла на ставот 1 од овој член во рок од 7 дена од денот на исплатата на личниот доход.

Член 16

Ако примателите на личните доходи од работен однос се должни сами да ги пресметуваат и да ги уплатуваат придонесите од личните доходи, тие ќе го уплатуваат придонесот од работен однос во рок од 7 дена од денот на приемот на личниот доход (член 49 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните) а придонесот за запослување — првиот ден во месецот, и тоа придонесот од работен однос — кај Службата на општественото книговодство во општината на чија територија е нивното живеалиште, а придонесот за запослување — кај Службата на општественото книговодство на подрачјето на комуналната заедница на социјалното осигурување на кое е седиштето на исплатителот на личниот доход.

Член 17

Придонесот од работен однос и припаѓа на општествено-политичката заедница на чија територија е живеалиштето на работникот од чиј личен доход се плаќа тој придонес (член 23 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Како живеалиште од ставот 1 на овој член се смета местото кое како такво се подразбира според одредбите од членот 23 ст. 2 и 3 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Придонесот од работен однос пресметан по збирната стопа од членот 8 точка 1 на овој правилник, исплатителот на личниот доход го уплатува кај Службата на општественото книговодство која се наоѓа на територијата на општината на која е неговото седиште. На грбот на уплатницата или на посебен прилог исплатителот на личниот доход ќе ги наведе општините на чии територии се наоѓаат живеалиштата на работниците и износите на придонесите од работен однос пресметани од личните доходи на тие работници.

Службата на општественото книговодство од ставот 3 на овој член уплатените износи на придонесот од работен однос ќе ги дозначи на збирната сметка на тој придонес кај Службата на општественото книговодство во општината назначена на грбот на уплатницата, и тоа во роковите предвидени во Наредбата за уплата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).

Службата на општественото книговодство на територијата на општината на која е живеалиштето на работникот, уплатените износи на придонесот од работен однос ги распоредува на сметките на одделни општествено-политички заедници на кои им припаѓа тој придонес, на начинот предвиден во членот 6 став 2 на овој правилник, а во роковите предвидени

дени во Наредбата за уплата на приходите на општествено-политичките заедници.

Член 18

Од личните доходи исплатени на југословенските државјани запослени во странство (член 10) се уплатуваат придонесите од работен однос кај Службата на општественото книговодство во општината на чија територија се наоѓало живеалиштето на југословенскиот државјанин пред неговото одење на работа во странство (член 51 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Член 19

Придонесот за запослување од личниот доход остварен во Југославија се уплатува на посебна проодна сметка кај Службата на општественото книговодство во корист на општинскиот завод за запослување на чие подрачје се наоѓа седиштето на исплатителот на личниот доход, односно седиштето на погонот или на друга работна единица кај која е заснован работниот однос.

Придонесот за запослување од личниот доход на работникот што овој ќе го оствари со работа кај југословенски претставништва и организации во странство се уплатува во корист на оној општински завод за запослување во Југославија на чие подрачје се наоѓа државниот орган, работната или друга организација чие е тоа претставништво во странство, односно во корист на оној завод за запослување на чие подрачје се наоѓа седиштето на погонот или на друга работна единица.

Придонесот за запослување од личниот доход на работникот што овој ќе го оствари кај странски работодавци се уплатува во корист на заводот за запослување со кој работникот го договорил износот на основницата за пресметување и уплатување на придонесот за запослување.

Член 20

Обврска за плаќање на придонесот за запослување од личниот доход остварен во странство настанува со истекот на секој месец, со тоа што обврзаникот за уплата на придонесот е должен да ја изврши уплатата во рок од 60 дена од денот на станоста на обврската за плаќање.

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/65) освен одредбите што се однесуваат на пресметувањето и плаќањето на основните придонеси за социјално осигурување.

Член 22

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

Бр. 4-15250/1—65

22 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

963.

Врз основа на членот 5 од Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63 и 14/65), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Делот од доходот што стопанските организации, врз основа на членот 2 од Законот за формирањето

и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации (во понатамошниот текст: Законот) се должни да го уплатуваат во заедничките резерви на стопанските организации, се пресметува во височина од 3% од остварениот доход намален за износот на исплатените лични доходи и за износот кој задолжително се издвојува во резервниот фонд на стопанската организација.

Како исплатени лични доходи во смисла на ставот 1 од овој член се подразбираат исплатените лични доходи содржани во наплатените производи и услуги, заедно со придонесите што се плаќаат од доходот, а се утврдуваат според личните доходи.

Член 2

Од средствата на заедничките резерви на стопанските организации пресметани на начинот од членот 1 на овој правилник, на заедничките резерви на стопанските организации во републиката им припаѓа делот од тие средства определен со пропис на републичкото собрание, донесен во смисла на членот 3 од Законот.

Ако општинското собрание, врз основа на овластувањето од членот 2 став 3 на Законот, ја покачило стопата на придонесот за заедничките резерви на 5%, износот за заедничките резерви на стопанските организации во републиката и во тој случај се утврдува од оној износ на придонесот кој ѝ одговара на задолжителната стопа од 3%.

Член 3

Средствата што стопанските организации ги пресметуваат во смисла на чл. 1 и 2 од овој правилник се уплатуваат на посебните сметки пропишани за уплата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации во роковите пропишани за поднесување на завршната сметка.

Член 4

Стопанските организации ѝ ги уплатуваат средствата за заеднички резерви на Службата на општественото книговодство која е надлежна за општината во која е нивното седиште.

Погоните и други единици на стопанските организации со самостојна пресметка ѝ ги уплатуваат средствата за заеднички резерви на Службата на општественото книговодство која е надлежна за општината во која е седиштето на стопанската организација во чиј состав се тие.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член согласно се применуваат и на здружените претпријатија, со тоа што организациите во состав на тие претпријатија во случаите од членот 109 став 4 на Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65) средствата за заеднички резерви ѝ ги уплатуваат на Службата на општественото книговодство која е надлежна за општината во која е седиштето на организацијата во состав на здруженото претпријатие.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за пресметување и плаќање на средствата за заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/61 и 38/61).

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-15310/1

23 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

964.

Врз основа на членот 51 став 1 од Законот за исправите и книгите на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И КНИГИ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И НА ПЛОВИЛАТА НА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на водење на бродските исправи и книги на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65) во членот 27 став 2 по зборовите: „Образецот бр. 18“ се додаваат записка и зборовите: „Образецот бр. 18а и Образецот бр. 18б“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Образецот бр. 18 го употребуваат патничките бродови што вршат меѓународни патувања, патничките бродови од 1000 и повеќе BRT и ако не вршат меѓународни патувања и товарните бродови од 500 и повеќе BRT, образецот бр. 18а — патничките бродови од 1000 BRT што не вршат меѓународни патувања и товарните бродови до 500 BRT, а образецот бр. 18б — техничките пловни објекти без сопствен погон.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2400

1 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неоричкиќ, с. р.

965.

Врз основа на чл. 205 и 206 став 1 во врска со членот 94 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТРАЕЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕТО, БРОЈОТ НА ПОЛЕТУВАЊАТА И СЛЕТУВАЊАТА ВО ТЕКОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ЗА ДОЛЖИНАТА НА ДНЕВНИОТ ОДМОР НА ЛЕТАЧКИОТ ПЕРСОНАЛ

I. Општи одредби

Член 1

Заради безбедност на воздушната пловидба со овој правилник се определуваат траењето на работното време, времето на летањето, бројот на полетувањата и слетувањата во текот на работното време и должините на траењето на дневниот одмор на летачкиот персонал.

Член 2

Во смисла на овој правилник се смета:

1) како летачки персонал — персоналот што врши работи на управување со воздухоплов (пилоти, инструктори летачи, навигатори летачи, радиооператори летачи и авиомеханичари летачи);

2) како работно време на летачкиот персонал што лета во јавниот воздушен сообраќај — времето што летачкиот персонал ќе го помине на работа од еден час пред определеното време за полетување до

половина час по последното слетување, подразбирајќи го и времето на чекање поради задоцнување на воздухопловот при поаѓање, времето помеѓу слетувањето и повторното полетување на попатните аеродроми, времето на дежурство, времето на патување на летачка должност која не почнува или не се завршува на аеродромот каде што е седиштето на работната организација во која е запослен летачкиот персонал, како и времето поминато на други работи вон времето на летањето;

3) како работно време на летачкиот персонал што лета заради вршење на друга стопанска дејност, управни работи, научно истражувачка работа, служба за брза помош, спортска дејност, испитување на воздухоплови, школување на посадата на воздухоплови, или за други цели — времето што летачкиот персонал ќе го помине на работа од моментот на доаѓањето на работа до завршувањето на работата;

4) како време на летање на летачкиот персонал — времето што летачкиот персонал ќе го помине во летање од моментот на задвижувањето на воздухопловот со сопствени мотори од пристанишната платформа (стојанка) до моментот на запирањето на воздухопловот по слетувањето (блок време);

5) како број на полетувања и слетувања — бројот на полетувањата и слетувањата на воздухопловот што летачкиот персонал ќе го изврши во текот на работното време;

6) како дневен одмор — времето помеѓу два работни дена во кое летачкиот персонал е ослободен од секоја должност.

II. Работно време

Член 3

Работното време на летачкиот персонал може да трае 12 часа во текот на 24 часа, со тоа што вкупниот збир на работните часови во текот на еден месец да не премине 182 часа.

По исклучок, работното време на летачкиот персонал може да трае и подолго од 12 часа во текот на 24 часа, ако на летачкиот персонал му се обезбеди непрекинати дневен одмор определен во членот 5 од овој правилник.

III. Време на летањето

Член 4

Времето на летањето на летачкиот персонал што лета во јавниот воздушен сообраќај, според видот на воздухопловот, изнесува, и тоа:

1) на клипни воздухоплови со кабина без притисок:

- а) 8 часа летање во текот на 24 часа;
- б) 110 часа летање во текот на еден месец;
- в) 270 часа летање во текот на три месеци едно-подруго;

г) 900 часа летање во текот на една година;

2) на клипни воздухоплови со кабина под притисок:

- а) 8 часа летање во текот на 24 часа;
- б) 120 часа летање во текот на еден месец;
- в) 300 часа летање во текот на три месеци едно-подруго;

г) 1000 часа летање во текот на една година;

3) на млазни воздухоплови:

а) 7 часа летање во текот на 24 часа;

б) 80 часа летање во текот на еден месец;

в) 230 часа летање во текот на три месеци едно-подруго;

г) 750 часа летање во текот на една година.

По исклучок, времето на летањето на летачкиот персонал определено во точ. 1, 2 и 3 под б) на ставот 1 од овој член, може да се продолжи најмногу до 15 часа во текот на еден месец, ако лекарот што ја контролира здравствената состојба на летачкиот персонал утврди дека е односното лице телесно и душевно способно да го продолжи времето на летање за определен број часови во месецот и ако на тоа лице времето на летање во наредниот месец му се намали за оној број часови на летање за кој во

претходниот месец времето на летање му било продолжено.

Член 5

Времето на летањето во јавниот воздушен сообраќај може да трае на клипни воздухоплови и подолго од 8 часа односно на млазни воздухоплови и подолго од 7 часа во текот на 24 часа, ако на летачкиот персонал му е обезбеден непрекинат дневен одмор во траење од:

1) 18 часа непосредно пред преземање на летот за летање што во текот на 24 часа трае до 12 часа на клипни воздухоплови односно до 10 часа на млазни воздухоплови;

2) 18 часа непосредно пред преземање на летот за летање што во текот на 24 часа трае до 16 часа на клипни воздухоплови односно до 13 часа на млазни воздухоплови, ако летачкиот персонал се состои од три пилоти, од кои најмалку двајца први пилоти, и двајца авиомеханичари летачи и ако е на воздухопловот обезбедено легло за посадата;

3) 24 часа непосредно пред преземање на летот за летање што во текот на 24 часа трае до 20 часа на клипни воздухоплови односно до 16 часа на млазни воздухоплови, ако на воздухопловот постои удвоен број летачки персонал и ако е на воздухопловот обезбедено легло за посадата.

Член 6

Времето на летањето на летачкиот персонал, определено во членот 4 од овој правилник, може да трае најмногу 36 часа летање во текот на шест работни дена еднопосредно, со тоа што на летачкиот персонал по така извршеното летање да му се обезбеди непрекинат одмор во траење од 36 часа.

Член 7

Времето на летањето на летачкиот персонал во јавниот воздушен сообраќај не може да трае повеќе од 6 часа летање во текот на 24 часа, ако летачкиот персонал за време на летањето имал шест слетувања.

Член 8

Времето на летањето на летачкиот персонал во јавниот воздушен сообраќај може во текот на 24 часа да трае најмногу 4,30 часа ако летањето се врши во еднократно работно време, односно 6 часа ако летањето се врши во двократно работно време. Во случај на двократно работно време летачкиот персонал може во првиот дел на работното време да лета најмногу 3 часа.

IV. Број на полетувања и слетувања

Член 9

Летачкиот персонал во воздушниот сообраќај може во текот на траењето на работното време да има најмногу шест полетувања и шест слетувања.

Летачкиот персонал што управува со воздухоплови што летаат заради вршење на друга стопанска дејност или спортска дејност, како и заради школување на посадата на воздухоплови, може во текот на еден час летање да изврши најмногу десет полетувања и десет слетувања.

V. Дневен одмор

Член 10

Дневниот одмор на летачкиот персонал во јавниот воздушен сообраќај за време на летање што трае до 6 часа во текот на 24 часа, трае двојно подолго од времето на летањето, а најмалку 6 часа.

Ако времето на летање во текот на 24 часа трае подолго од 6 а најмногу 8 часа, на летачкиот персонал мора да му биде обезбеден непрекинат дневен одмор од најмалку 12 часа.

Член 11

За летачкиот персонал во јавниот воздушен сообраќај должината на дневниот одмор мора да изнесува најмалку 10 часа, ако времето на летањето во текот на 24 часа изнесувало 4,30 часа.

Ако времето на летање во текот на 24 часа изнесува 6 часа, на летачкиот персонал мора да му биде обезбеден непрекинат дневен одмор од најмалку 12 часа.

Член 12

Ако летачкиот персонал во јавниот воздушен сообраќај работи во двократно работно време дневниот одмор помеѓу првиот дел на работното време и другиот дел на работното време мора да трае најмалку 3 часа.

Член 13

Летачкиот персонал што управува со воздухоплови што летаат заради вршење на друга стопанска дејност или спортска дејност, како и заради школување на посадата на воздухоплови (член 9 став 2), по извршените 10 полетувања и 10 слетувања и по наредното полетување, мора да има одмор од најмалку 40 минути.

VI. Казнени одредби

Член 14

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок носител на правото на користење на воздухоплов:

1) ако дозволи работното време на летачкиот персонал и времето на летањето да трае подолго отколку што е пропишано со овој правилник (чл. 3 до 6);

2) ако дозволи летачот во текот на работното време да изврши поголем број полетувања и слетувања од бројот пропишан со овој правилник (член 9);

3) ако за време на летањето во јавниот воздушен сообраќај, што трае подолго од 8 односно 7 часа, не му обезбеди на летачкиот персонал непрекинат дневен одмор определен во членот 5 на овој правилник;

4) ако испрати на лет летач на кој не му изменило времето за одмор определено со овој правилник (чл. 10 до 13).

Ако некое од дејствијата од ставот 1 на оваа точка изврши сопственик на воздухоплов, ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Член 15

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок капетан на воздухоплов, ако управувањето со воздухоплов му го довери на член на посада на кој претходно не му изменило времето на дневниот одмор определено со овој правилник.

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок и летач што ќе ја преземе должноста на воздухопловот пред да му изменило времето на дневниот одмор определено со овој правилник.

VII. Завршна одредба

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1838/65-8

21 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неоричкиќ, с. р.

966.

Врз основа на членот 68 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65), на предлог од Сојузниот завод за социјално осигурување, сојузниот секретар за труд издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАВЕРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС

1. За работниците што првпат стапуваат на работа, работните и други организации и државните органи (во понатомшниот текст: организацијата) заедно со пријавата на осигурување, што ја поднесуваат според Правилникот за водење евиденции во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65), доставуваат пополнети обрасци на здравствена легитимација за работникот и членовите на неговото семејство што имаат право на здравствено осигурување.

Пополнетите обрасци на здравствени легитимации, со доказите што ги поднесол работникот заради издавање здравствени легитимации на членовите на неговото семејство, организацијата му ги доставува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување заради издавање здравствена легитимација во смисла на Упатството за издавање и употреба на здравствената легитимација и другите обрасци во врска со користењето на правата од здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/62).

Издадените здравствени легитимации, заедно со доказите од ставот 2 на оваа точка, комуналниот завод ѝ ги враќа на организацијата за да му ги враќа на работникот. Организацијата му ги враќа на работникот здравствените легитимации и му ги враќа на чување доказите врз основа на кои им се издадени здравствените легитимации на членовите на неговото семејство.

2. За работникот кој стапува на работа во нова организација, а на кој веќе му е издадена здравствена легитимација, организацијата му ги доставува на надлежниот комунален завод за социјално осигурување, заедно со пријавата за осигурување, и здравствената легитимација на работникот и здравствените легитимации на членовите на неговото семејство, за да бидат евидентирани во заводот.

3. Податокот за запосленост на работникот организацијата го запишува и го заверува во здравствените легитимации на работникот и на членовите на неговото семејство

Ако при заверување на здравствените легитимации на работникот и членовите на неговото семејство се утврди дека во нив неовластено се извршени уписи, преправени податоци и сл. од кои зависи правото на здравствено осигурување, организацијата ќе го известат писмено за тоа надлежниот комунален завод за социјално осигурување.

4. Одредбите од оваа наредба што се однесуваат на организациите согласно важат и за заводот за запослување работници — во поглед на лицата пријавени на заводот заради запослување.

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1966 година.

Бр. 180—60/65-11

24 декември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за труд,

Ристо Цунов, с. р.

967.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА УПЛАТАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Обврзниците на придонесите, даноците, таксите и други приходи на буџетите на општествено-политичките заедници и на општествените фондови, како и приватните правни лица и организациите што пресметуваат и уплатуваат одделни приходи, се должни да ги уплатуваат приходите на сметките кај Службата на општественото книговодство што се определуваат со оваа наредба.

1. Приходи на буџетите

2. Придонесите од личниот доход се уплатуваат, и тоа:

а) придонесите од личниот доход од работен однос:

1) на сметката бр. 840-11100 — Придонес од личниот доход од работен однос остварен кај стопански организации;

2) на сметката бр. 840-11200 — Придонес од личниот доход од работен однос остварен кај органи на управата, установи и општествени организации.

На сметките од одредбите под 1 и 2 на оваа точка се уплатуваат и придонесите од личните доходи остварени од работен однос кај југословенски претставништва или организации во странство (член 45 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), зависно од тоа дали пресметаниот придонес од личниот доход од работен однос е остварен кај стопански организации или органи на управата, установи или општествени организации;

3) на сметката бр. 840-11201 — Придонес од личниот доход од работен однос остварен кај граѓани и приватни правни лица.

На сметката бр. 840-11201 се уплатува и придонесот од личниот доход од работен однос остварен кај дипломатски и конзуларни претставништва и кај странски организации (работодавци) од наши и странски државјани, за работа извршена во Југославија (чл. 46 и 48 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Исплатителите на личните доходи ќе го уплатуваат придонесот од личниот доход од работен однос на соодветните сметки наведени во одредбите под 1, 2 и 3 на оваа точка, ако живеалиштето на сите запослени работници се наоѓа на територијата на една општина.

Ако кај исплатителите на лични доходи се запослени работници од територијата на две или повеќе општини, придонесот од личниот доход од работен однос тие се должни да го уплатат во корист на проодните сметки, и тоа:

4) на сметката бр. 840-990 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос остварен кај стопански организации;

5) на сметката бр. 840-991 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход остварен кај органи на управата, установи и општествени организации;

6) на сметката бр. 840-992 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос остварен кај граѓани и приватни правни лица.

Исплатителите на личниот доход што го уплатуваат придонесот од личниот доход од работен однос на сметките наведени во одредбите под 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на оваа точка се должни на грбот од налогот за уплата на придонесот од личниот доход од работен однос да го наведат износот на делот на придонесот што во смисла на Законот за формирање дополнителни средства за заеднички резерви

на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) им припаѓа на заедничките резерви на стопанските организации, а што Службата на општественото книговодство ќе им ги распореди на корисниците.

Исплатителите на личниот доход што го уплатуваат придонесот на сметките наведени во одредбите под 4, 5 и 6 на оваа точка, се должни за делот на придонесот што ќе им преостане по извршеното пресметување на соодветниот дел на придонесот во корист на заедничките резерви на стопанските организации, на грбот од налогот за уплата или во посебен прилог да го распоредат овој дел од придонесот по општините на чии територии се наоѓаат живеалиштата на работниците, на начинот пропишан со Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход и на придонесот за запослување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).

По исклучок од одредбите на претходните ставови, придонесот од личниот доход од работен однос пресметан од личниот доход од работен однос на работникот, чие живеалиште е на територијата на општината што се наоѓа во состав на град, се уплатува на заедничка сметка — ако собранieto на градот, со согласност од сите општини во состав на градот, донесе одлука за тоа. Уплатата на тие придонеси од личниот доход од работен однос се врши во корист на заедничките сметки, и тоа:

7) на сметката бр. 840-11101 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос — на територијата на градот — остварен кај стопански организации;

8) на сметката бр. 840-11202 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос — на територијата на градот — остварен кај органи на управата, установи и општествени организации.

Распределбата (празнењето) на придонесите од личниот доход од работен однос уплатени на заеднички сметки од одредбите под 7 и 8 на оваа точка, ќе ја врши Службата на општественото книговодство во корист на федерацијата и републиката според пропишаните стопи, а преостанатиот дел — на начинот определен со одлука на градот;

9) на сметката бр. 840-11203 — Придонес од личниот доход од работен однос кој се плаќа во паушален износ;

б) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност се уплатува:

10) на сметката бр. 840-12100 — Придонес од личниот доход од земјоделска дејност на приходите од шуми кој се пресметува според друга основица а не според катастарскиот приход;

в) придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански и останати дејности се уплатува, и тоа:

11) на сметката бр. 840-13300 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски дејности кој се плаќа во паушален износ;

12) на сметката бр. 840-13301 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности кој се плаќа во паушален износ;

13) на сметката бр. 840-13302 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности во процент од секој поединечно остварен бруто приход, наплатен со запирање;

14) на сметката бр. 840-14200 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги кој се плаќа во паушален износ.

На сметките наведени во одредбите под 11, 12 и 14 на оваа точка се уплатуваат придонесите од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги, што не се плаќаат тримесечно туку во други рокови;

15) на сметката бр. 840-17100 — Придонес од личниот доход од странски превозници на патници и стоки;

г) придонесот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања се уплатува:

16) на сметката бр. 840-15100 — Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

Во сите други случаи придонесите од личниот доход со кои се задолжуваат во годишен износ граѓани и приватни правни лица се уплатуваат на збирната — проодната сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 12 на оваа наредба;

д) придонесот од вкупниот приход на граѓаните се уплатува:

17) на сметката бр. 840-16100 — Придонес од вкупниот приход на граѓаните.

3. Придонесот за користење градско земјиште се уплатува:

18) на сметката бр. 840-52100 — Придонес за користење градско земјиште.

4. Даноците се уплатуваат, и тоа:

а) сојузниот данок на промет на стоки на мало:

19) на сметката бр. 840-21100 — Сојузен данок на промет на лекови (тар. бр. 8 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65);

20) на сметката бр. 840-21101 — Сојузен данок на промет на тутунови преработки (тар. бр. 5);

21) на сметката бр. 840-21102 — Сојузен данок на промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10);

На сметката бр. 840-21102 се уплатува сојузниот данок на промет на течни горива и мазива и други нафтини деривати;

22) на сметката бр. 840-21103 — Сојузен данок на промет на патнички автомобили (тар. бр. 6);

23) на сметката бр. 840-21104 — Друг сојузен данок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16), освен сојузниот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред.

На сметката бр. 840-21104 уплатуваат сојузен данок на промет на стоки на мало и даночните обврзници што не се занимаваат редовно со промет на производи или со вршење услуги (член 48 од Основниот закон за данокот на промет — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65 и 33/65);

24) на сметката бр. 840-21105 — Сојузен данок на промет на стоки на мало кој се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија.

На сметката бр. 840-21105 се уплатува сојузниот данок на промет на стоки на мало наплатен при увозот, како и на прометот на производи што ги набавува Југословенската народна армија за своите потреби според членот 13 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.

Неуплатените износи на сојузниот данок на промет на стоки на мало и на надоместоците за вршење услуги утврдени со конечната пресметка на данокот на промет, во смисла на членот 42 од Основниот закон за данокот на промет, за извршениот промет и услуги од 25 јули до 31 декември 1965 година, а што ќе ги уплатат обврзниците на тој данок до 31 јануари 1966 година како обврска за 1965 година, ќе се уплатуваат на сметките на сојузниот данок на промет на стоки на мало и на надоместоците за вршење услуги од одредбите под 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 17ж, 17з од Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 31/65 и 36/65).

Службата на општественото книговодство ќе изврши распределба на средствата од овие сметки со состојбата на 15 и 31 јануари 1966 година и распоредените износи ќе ги прокнижи во корист на сојузниот буџет и буџетите на општествено-политичките заедници за 1965 година.

По свој рок приходот од сојузниот данок на промет на стоки на мало и на надоместоци за вршење услуги што произлегува од 1965 година ќе се уплатува на соодветните сметки наведени во одред-

бите под 19, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 41 и 42 на оваа точка;

б) републичкиот данок на промет на стоки на мало се уплатува, и тоа:

25) на сметката бр. 840-21110 — Републички данок на промет на стоки на мало, освен републичкиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред;

26) на сметката бр. 840-21111 — Републички додатен данок на промет на стоки на мало, освен републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред.

На сметката бр. 840-21111 се уплатува републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало заради отстранување на штетите предизвикани од поплави (Закон за овластување определени републики за воведување додатен данок на промет на стоки на мало — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65);

в) општинскиот данок на промет на стоки на мало се уплатува, и тоа:

27) на сметката бр. 840-21120 — Општински данок на промет на стоки на мало во трговијата, освен на прометот на алкохолни пијачки;

28) на сметката бр. 840-21121 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки во трговијата на мало, освен на прометот на природно вино;

29) на сметката бр. 840-21122 — Општински данок на промет на природно вино во трговијата на мало;

30) на сметката бр. 840-21123 — Општински данок на промет на пиво во трговијата на мало;

31) на сметката бр. 840-21124 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки во угостителството, освен на прометот на природно вино;

32) на сметката бр. 840-21125 — Општински данок на промет на природно вино во угостителството;

33) на сметката бр. 840-21126 — Општински данок на промет на пиво во угостителството;

34) на сметката бр. 840-21127 — Општински данок на промет на стоки на мало во стопански и други работни организации, освен во трговијата и угостителството;

35) на сметката бр. 840-21128 — Општински данок на промет на природно вино и ракија продадени непосредно на потрошувачите од страна на индивидуални производители;

36) на сметката бр. 840-21129 — Друг општински данок на промет на стоки на мало, освен општинскиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред.

Во сите други случаи данокот на промет на стоки на мало (сојузен, републички и општински) се уплатува на збирната — проодната сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 12 на оваа наредба.

Обврзниците на сојузниот и републичкиот данок на промет на стоки на мало ќе го уплатуваат данокот на промет на стоки на мало на соодветните сметки наведени во одредбите под 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 на оваа точка, ако тие даноци се однесуваат на прометот извршен на територијата од една општина.

Ако сојузниот и републичкиот данок на промет на стоки на мало се пресметани на прометот што е извршен на територијата на две или повеќе општини, обврзниците на овој данок се должни вкупниот износ на сојузниот и републичкиот данок да го уплатат во корист на проодните сметки, и тоа:

37) на сметката бр. 840-993 — Проодна сметка на сојузниот данок на промет на стоки на мало;

38) на сметката бр. 840-994 — Проодна сметка на републичкиот данок на промет на стоки на мало.

Обврзниците на данокот на промет на стоки на мало што го уплатуваат данокот на сметките наведени во одредбите под 37 и 38 на оваа точка се

должни во прилогот на налогот за уплата на данокот да го распоредат вкупно уплатениот износ на општините и соодветните основни сметки, што се наведени во одредбите под 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 на начинот што со свое уплатство ќе го определи Службата на општественото книговодство.

На сметките наведени во одредбите под 37 и 38 на оваа точка го уплатуваат сојузниот и републичкиот данок на промет на стоки на мало трговските и други работни организации што вршат промет на стоки на мало преку посебни единици (продавници) на територијата на две или повеќе општини, како и работните организации што вршат промет на стоки на мало во смисла на членот 57 ст. 3 и 4 од Основниот закон за данокот на промет.

На сметката бр. 840-994 се уплатува и републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало. Ако на оваа сметка се уплатува републички данок на промет на стоки на мало и републички додатен данок на промет на стоки на мало обврзниците се должни на грбот од налогот да ги назначат износите на данокот по двата основа;

г) сојузниот данок на надоместоци за вршење услуги се уплатува, и тоа:

39) на сметката бр. 840-21200 — Сојузен данок на надоместоци за вршење надворешнотрговски услуги (тар. бр. 17);

40) на сметката бр. 840-21201 — Сојузен данок на надоместоци за вршење промет на стоки на големо во Југославија (тар. бр. 18);

41) на сметката бр. 840-21202 — Сојузен данок на надоместоци за вршење банкарски услуги (тар. бр. 19);

42) на сметката бр. 840-21203 — Сојузен данок на менични заеми (тар. бр. 20);

д) републичкиот данок на надоместоци за вршење услуги, се уплатува:

43) на сметката бр. 840-21210 — Републички данок на надоместоци за вршење услуги, освен републичкиот данок на надоместоци за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред;

ф) општинскиот данок на промет на надоместоци за вршење услуги, се уплатува:

44) на сметката бр. 840-21220 — Општински данок на надоместоци за вршење услуги, освен општинскиот данок на надоместоци за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред;

е) друг данок се уплатува, и тоа:

45) на сметката бр. 840-26100 — Данок на наследство и подароци;

46) на сметката бр. 840-21400 — Општински данок на промет на недвижности и права;

47) на сметката бр. 840-22100 — Данок на приход од зграда кој се плаќа во паушален износ.

На сметката бр. 840-22100 се уплатува данокот на приход од згради кои се користат повремено — сезонски, кој се плаќа во паушален износ;

48) на сметката бр. 840-23100 — Данок на приход од имот и имотни права.

На сметката бр. 840-23100 се уплатува данокот на приход од издавање во закуп недвижни или подвижни предмети и од потстанарски закупнини, кој се плаќа во паушален износ, како и данокот на приходи од продажба на предмети, кој се плаќа од случај до случај (чл. 99 и 100 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

На оваа сметка се уплатува и данокот на добивки од игри на среќа, кој се плаќа според Основниот закон за данокот на добивки од игри на среќа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64).

Во сите други случаи данокот на надоместоци за вршење услуги (републичкиот и општинскиот) и другите даноци се уплатуваат на збирната — проодната сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 12 на оваа наредба;

ж) укинатиот данок на промет, се уплатува, и тоа:

49) на сметката бр. 840-21500 — Општ данок на промет;

50) на сметката бр. 840-21501 — Сојузен данок на промет на производи и услуги.

На сметките од одредбите под 49 и 50 на оваа точка се уплатува сојузниот данок на промет по обврските настанати според делот I, II, III и IV од Тарифата за данокот на промет од 24 јули 1965 година во смисла на членот 16 од Законот за Тарифата на сајузниот данок на промет.

5. Таксите се уплатуваат, и тоа:

а) сојузните такси:

51) на сметката бр. 840-33100 — Сојузни судски такси во готови пари.

На сметката бр. 840-33100 се уплатува приходот од судски такси во готови пари што го остваруваат судовите на федерацијата (член 7г од Основниот закон за судските такси — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65);

52) на сметката бр. 840-34100 — Конзуларни такси;

53) на сметката бр. 840-35100 — Царински такси што се плаќаат во готови пари;

54) на сметката бр. 840-36100 — Такси на странски друмски возила;

б) републичките такси:

55) на сметката бр. 840-31100 — Републички административни такси;

56) на сметката бр. 840-33101 — Републички судски такси.

На сметката бр. 840-33101 се уплатува приходот од републички судски такси.

Ако републиката приходите од судски такси во готови пари наплатени од определен суд им ги отстапи на општините на чии територии се наоѓа подрачјето на тој суд, приходите на републичките судски такси во готови пари се уплатуваат:

57) на сметката бр. 840-996 — Проодна сметка на републичките судски такси во готови пари;

в) општинските такси:

58) на сметката бр. 840-31101 — Општински административни такси;

59) на сметката бр. 840-32100 — Комунални такси за престој во туристички места;

60) на сметката бр. 840-32101 — Други комунални такси;

61) на сметката бр. 840-33102 — Општински судски такси.

На сметката бр. 840-33102 се уплатуваат приходите од општински судски такси од продадени таксени вредносници и судски такси во готови пари.

Ако општинските судски такси во готови пари се распоредуваат на две или повеќе општини и ако е со републички пропис предвидено приходот да се распоредува на сите општини од подрачјето на тој суд (член 7ж став 3 од Основниот закон за судските такси) овој приход се уплатува:

62) на сметката бр. 840-997 — Проодна сметка на општинските судски такси во готови пари.

6. Царините се уплатуваат, и тоа:

63) На сметката бр. 840-41100 — Царини од стопански организации;

64) на сметката бр. 840-41101 — Царини од органи на управата, установи, општествени организации и општествено-правни лица;

65) на сметката бр. 840-41102 — Царини од граѓани и приватни правни лица.

Царините пресметани за стоки увезени до 31 декември 1965 година обврзниците се должни до 31 јануари 1966 година да ги уплатуваат на соодветните сметки од одредбите под 30, 31, 32 и 33 на Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници.

Износите уплатени на овие сметки со состојбата на 15 и 31 јануари 1966 година, Службата на општественото книговодство ќе ги распореди во корист на сојузниот буџет за 1965 година.

По 31 јануари 1966 година царините што произлегуваат од 1965 година ќе се уплатуваат на сметките од одредбите под 63, 64 и 65 на оваа точка:

7. Придонесот од доходот на стопанските организации од поранешните години се уплатува, и тоа:

66) на сметката бр. 840-51100 — Придонес од доходот на стопанските организации што ѝ припаѓа на федерацијата;

67) на сметката бр. 840-51101 — Придонес од доходот на стопанските организации што ѝ припаѓа на општината.

8. Паричните казни се уплатуваат, и тоа:

68) на сметката бр. 840-53100 — Парични казни што ѝ припаѓаат на федерацијата.

На сметката бр. 840-53100 се уплатуваат приходите од парични казни што се наплатуваат според членот 122 став 1 на Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65) и членот 9 став 2 на Основниот закон за прекршоците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65);

69) на сметката бр. 840-53110 — Парични казни што ѝ припаѓаат на републиката.

На сметката бр. 840-53110 се уплатуваат приходите од казни што се наплатуваат според членот 89 од Законот за извршувањето на кривичните санкции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/64), членот 122 став 1 од Законот за стопанските престапи и членот 9 став 1 од Основниот закон за прекршоците. Уплатените приходи од казни посебно ќе се евидентираат по основите на наплатата во рамките на оваа сметка;

70) на сметката бр. 840-53120 — Парични казни што ѝ припаѓаат на покраината;

71) на сметката бр. 840-53130 — Парични казни што им припаѓаат на околиците;

72) на сметката бр. 840-53140 — Парични казни што им припаѓаат на општините.

9. Приходите на органите на управата се уплатуваат, и тоа:

73) на сметката бр. 840-61100 — Приходи од сојузните органи на управата;

74) на сметката бр. 840-61110 — Приходи на републичките органи на управата;

75) на сметката бр. 840-61120 — Приходи на покраинските органи на управата;

76) на сметката бр. 840-61130 — Приходи на околиците органи на управата;

77) на сметката бр. 840-61140 — Приходи на општинските органи на управата.

На сметките од одредбите под 73, 74, 75, 76 и 77 на оваа точка се уплатуваат приходите на органите што им припаѓаат на буџетите на соодветните општествено-политички заедници.

Ако општествено-политичка заедница приходите на органите на управата им ги отстапува на органите на управата во смисла на членот 22 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, тие приходи се уплатуваат:

78) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата.

10. Другите приходи се уплатуваат, и тоа:

79) на сметката бр. 840-63100 — Други сојузни приходи;

80) на сметката бр. 840-63110 — Други републички приходи;

81) на сметката бр. 840-63120 — Други покраински приходи;

82) на сметката бр. 840-63130 — Други околицки приходи;

83) на сметката бр. 840-63140 — Други општински приходи.

На сметките од одредбите под 79, 80, 81, 82 и 83 на оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи;

84) на сметките бр. 840-63111 — Разлика во цената одземени според членот 20 од Основниот закон за пазарната инспекција;

85) на сметката бр. 840-63141 — Надоместок за искористување на селскостопанско земјиште;

86) на сметката бр. 840-63142 — Дел од премијата за осигурување од пожар.

11. Приходите од претходните години се уплатуваат, и тоа:

87) на сметката бр. 840-84100 — Приходи од претходните години што ѝ припаѓаат на федерацијата;

88) на сметката бр. 840-84110 — Приходи од претходните години што ѝ припаѓаат на републиката;

89) на сметката бр. 840-84120 — Приходи од претходните години што ѝ припаѓаат на покраината;

90) на сметката бр. 840-84130. — Приходи од претходните години што ѝ припаѓаат на околицата;

91) на сметката бр. 840-84140 — Приходи од претходните години што ѝ припаѓаат на општината.

На сметките од одредбите под 87, 88, 89, 90 и 91 на оваа точка се уплатуваат приходите од претходните години што во целина му припаѓаат на буџетот на определена општествено-политичка заедница, а за кои не е отворена уплатна сметка во оваа наредба.

12. Придонесите и даноците што се плаќаат тримесечно а со кои граѓаните и приватните правни лица се задолжуваат во годишен износ (член 2 став 1 точка 1 од Уредбата за книжењето на придонесите и даноците на граѓаните — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64) се уплатуваат:

92) на сметката бр. 846 — Збирна, проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните.

На сметката бр. 846 се уплатуваат, и тоа:

(1) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност што се пресметува според катастарскиот приход;

(2) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност на приходот од шуми што се пресметува според катастарскиот приход, а кој ѝ припаѓа на федерацијата;

(3) придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(4) придонесот од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности;

(5) придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги;

(6) данокот на приход од згради на индивидуални земјоделски производители;

(7) данокот на приход од згради на други обврзници;

(8) данокот на приход од имот и имотни права;

(9) данокот на орудија за производство во земјоделството;

(10) данокот на хибридна лоза;

(11) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од земјоделска дејност;

(12) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(13) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење други стопански дејности;

(14) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење интелектуални услуги;

(15) сојузниот данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(16) сојузниот данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(17) републичкиот данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(18) републичкиот данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(19) републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(20) републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(21) републичкиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(22) републичкиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(23) општинскиот данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(24) општинскиот данок на промет на стоки на мало на прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(25) општинскиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(26) општинскиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(27) придонесот за основно здравствено осигурување на индивидуални земјоделски производители;

(28) придонесот за проширено здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители;

(29) водниот придонес што му припаѓа на републичкиот фонд на водите;

(30) надоместокот за искористување на мелиорациони и водостопански објекти и постројки;

(31) месниот самопридонес во пари од индивидуални земјоделски производители;

(32) месниот самопридонес во пари од други обврзници;

(33) интересот;

(34) трошоците за присилна наплата.

За придонесите и даноците на граѓаните и приватните правни лица наведени во одредбата под 92 на оваа точка, Службата на општественото книговодство во рамките на збирната-проодната сметка ќе отвори посебни сметки.

Заради обезбедување евиденција за уплатените износи на месниот самопридонес спрема месните заедници, обврзниците на овој придонес ќе го назначат на уплатницата називот или бројот на месната заедница на чија територија е живеалиштето на обврзникот.

Покрај наведените придонеси и даноци, на оваа збирна-проодна сметка се уплатуваат и другите давања на граѓаните и приватните правни лица со кои се задолжуваат тие во годишен износ, а ги плаќаат тримесечно. За таквите приходи Службата на општественото книговодство, на барање од општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, ќе отвори посебни сметки во рамките на збирната-проодната сметка.

Прекнижувањето на придонесите, даноците и другите давања на граѓаните и приватните правни лица од збирната-проодната сметка на одделни сметки што се отворени во рамките на збирната-проодната сметка, Службата на општественото книговодство ќе го врши според видовите на придонесите и даноците, а врз основа на спецификацијата и вирманските налози издадени од страна на општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите (член 10 од Уредбата за книжење на придонесите и даноците на граѓаните).

За отворените сметки за прекнижување на придонесите и даноците и другите давања на граѓаните и приватните правни лица, Службата на општественото книговодство ќе го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, во спогодба со користниците на придонесот за здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители, водниот придонес и надоместокот за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки, одлучи уплатата на тие придонеси односно надоместоци да не се врши на збирната-про-

одната сметка бр. 846 туку на посебни уплатни сметки, уплатата на тие придонеси и надоместоци ќе се врши на сметките од точ. 26 и 27 на оваа наредба.

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите одлучи месниот самопридонес во пари да не се уплатува на збирната-проодната сметка бр. 846 туку на посебни сметки, уплатата ќе се врши на сметките од точката 13 на оваа наредба.

13. Ако месниот самопридонес во пари не се уплатува на збирната-проодната сметка од точката 12 на оваа наредба, тој се уплатува, и тоа:

93) на сметката бр. 840-920 — Местен самопридонес во пари од индивидуални земјоделски производители;

94) на сметката бр. 840-921 — Местен самопридонес во пари од други обврзници.

Уплатителите на месниот самопридонес се должни на грбот од уплатницата да го назначат називот или бројот на месната заедница на начинот определен во точката 12 од оваа наредба.

14. Трошоците за присилна наплата се уплатуваат:

95) на сметката бр. 840-922 — Трошоци за присилна наплата.

15. Укинатите буџетски приходи се уплатуваат:

96) на сметката бр. 840-923 — Укинати буџетски приходи.

На сметката бр. 840-923 се уплатуваат укинатите буџетски приходи ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во 1966 и поранешните години, и ако тие приходи се распоредуваат на повеќе корисници. Уплатените износи на приходите се распоредуваат на корисниците според порано важечките прописи и инструменти.

Укинатите приходи што во целина ѝ припаѓаат на определена општествено-политичка заедница се уплатуваат на сметките од точката 11 на оваа наредба.

II. Приходи на фондовите

16. Интересите на фондовите во стопанството се уплатуваат, и тоа:

97) на сметката бр. 840-930 — Интерес на фондовите во стопанството;

98) на сметката бр. 840-931 — Интерес на кредитните фондови на банките;

99) на сметката бр. 840-932 — Интерес на деловниот фонд за вршење угостителска дејност, дејност на туристичко посредување и дејност на услужно занаетчиство;

100) на сметката бр. 840-933 — Интерес на деловниот фонд на комуналните стопански организации.

17. Придонесот за заедничките резерви на стопанските организации се уплатува, и тоа:

101) на сметката бр. 840-940 — Придонес за заедничките резерви на стопанските организации по стопа од 3%;

102) на сметката бр. 840-941 — Придонес за заедничките резерви на стопанските организации по покачена стопа над 3%.

18. Придонесот од прометот на филмови и придонесот од надоместоци за изнајмени увезени филмови се уплатува, и тоа:

103) на сметката бр. 840-942 — Придонес од прометот на филмови;

104) на сметката бр. 840-943 — Придонес од надоместокот за изнајмени увезени филмови.

19. Надоместоците што му припаѓаат на фондот за патишта се уплатуваат, и тоа:

105) на сметката бр. 840-950 — Надоместок за јавни патишта на друмски моторни возила;

106) на сметката бр. 840-951 — Надоместок за јавни патишта на друмски запрежни возила.

20. Надоместокот од сопственици на моторни и запрежни возила се уплатува:

107) на сметката бр. 840-952 — Надоместок од сопственици на моторни и запрежни возила за одржување чистотата на градот.

21. Придонесите на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја се уплатуваат, и тоа:

108) на сметката бр. 840-960 — Посебен придонес на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја, по стопа од 2,5%.

На сметката бр. 840-960 се уплатува посебниот придонес на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја според членот 2 од Законот за посебните придонеси на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65);

109) на сметката бр. 840-961 — Посебен придонес на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја по стопа од 3%.

На сметката бр. 840-961 се уплатува посебниот придонес на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја што Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Србија можат да го воведат за првото полугодие во 1966 година во смисла на членот 3 од Законот за посебните придонеси на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја.

22. Придонесот за обнова и изградба на Скопје се уплатува, и тоа:

110) на сметката бр. 840-970 — Придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции;

111) на сметката бр. 840-971 — Придонес за Скопје од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка;

112) на сметката бр. 840-972 — Придонес за Скопје од средствата издвоени за лични доходи од работен однос;

113) на сметката бр. 840-973 — Придонес за Скопје од износот на придонесот од други лични доходи, освен од работен однос.

23. Средствата за покривање на разликата во станарината се уплатуваат:

114) на сметката бр. 840-980 — Средства за покривање на разликата во станарината.

На сметката бр. 840-980 се уплатува дел од средствата што е определен од страна на општинското собрание односно републиката за покривање на разликата во станарината (субвенционирање).

24. Придонесот за социјално осигурување се уплатува:

115) на сметката бр. 847 — Придонес за социјално осигурување.

25. Придонесот за запослување се уплатува:

116) на сметката бр. 840-981 — Придонес за запослување.

26. Придонесот за здравствено осигурување на индивидуални земјоделски производители, ако не се плаќа на збирната-проодната сметка од точката 12 на оваа наредба, се уплатува, и тоа:

117) на сметката бр. 840-982 — Придонес за основно здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители;

118) на сметката бр. 840-983 — Придонес за проширено здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители.

27. Водниот придонес и надоместоците за искористување на мелиорациони и водостопански објекти и постројки, ако не се уплатуваат на збирната-проодната сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 12 на оваа наредба, се уплатуваат, и тоа:

119) на сметката бр. 840-984 — Воден придонес што му припаѓа на републичкиот фонд на водите;

120) на сметката бр. 840-985 — Надоместок за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки.

На сметката бр. 840-985 се уплатуваат надоместоците за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки според чл. 87 и 97 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65).

28. Укинатите приходи на фондовите се уплатуваат:

121) на сметката бр. 840-986 — Укинати приходи на фондовите.

На сметката бр. 840-986 се уплатуваат укинатите приходи на фондовите чиешто прописи врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во 1966 и поранешните години. Уплатените износи на приходите им се распоредуваат на корисниците според порано важечките прописи.

29. Стопанските, задружните и општествените организации, органите на управата, граѓаните и приватните правни лица се должни данокот на промет и другите приходи што при исплатата на сметките им се запрени на граѓани, да ги уплатат на соодветните сметки предвидени со оваа наредба.

30. Обврзниците на придонесите, даноците и други уплатители, што ги уплатуваат приходите на сметките определени со оваа наредба, се должни, при уплатувањето на приходите на односните сметки, на уплатницата (образец на платниот промет) односно на вирманскиот налог (образец на платниот промет), покрај оперативниот број на филијалата на Службата на општественото книговодство, да го напишат бројот и називот на сметката и статистичката ознака на општината предвидена во уплатството од Службата на општественото книговодство.

Службата на општественото книговодство кај која се врши уплатување на приходите е должна наведените ознаки да им ги соопшти на уплатителите.

31. Уплатените приходи на буџетите и фондовите Службата на општественото книговодство ќе ги распоредува според определените инструменти (даночни стопи и др.) и спрема тоа на која општествено-политичка заедница односно буџет и фонд им припаѓаат тие приходи. Ова распоредување Службата на општественото книговодство ќе им го изврши истовремено на сите корисници секој 8-ми и 25-ти во месецот, како и на 31 декември. Покрај тоа, секој 18-ти во месецот Службата на општественото книговодство ќе ги распоредува приходите што се уплатени на сметките: придонесите од личниот доход од работен однос наведени во точката 2, даноците наведени во точката 4, царините наведени во точката 6 и придонесите и даноците на граѓаните наведени во точката 12 од оваа наредба.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, на барање од органот на управата надлежен за работите на финансиите на односната општествено-политичка заедница, Службата на општественото книговодство може, покрај редовното распоредување уплатените приходи на буџетите и фондовите, уплатените приходи и вонредно да ги распоредува на буџетите и фондовите. Општествено-политичката заедница што барала вонредно распоредување е должна самата да ги поднесува вкупните трошоци на услугите за вонредно распоредување на уплатените приходи.

32. Приходите распоредени во корист на буџетите на општествено-политичките заедници се искажуваат во рамките на жиро-сметките на соодветните буџети по видови, форми, односно потформи на приходи, на начинот како што се искажани тие приходи во буџетот.

33. Содржината на статистичките извештаи за остварените и распоредените приходи на буџетите и фондовите ќе се утврди во спогодба со заинтересираните сојузни органи на кои им се доставуваат тие извештаи.

34. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64).

35. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Бр. 5/1-14891
22 декември 1966 година
Белград

Сојусен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

968.

Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 и членот 38 став 2 од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНКИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 40/63, 3/64 и 31/64) во точката 3 зборовите: „и придонесот за експлоатација на рудното богатство предвиден со Законот за придонесот за експлоатација на рудното богатство“ се бришат.

2. Во точката 4 во одредбата под 2 зборовите: „на данокот на доход од самостојни занимања и од друг имот“ се заменуваат со зборовите: „на придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности или на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги“.

Одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) трошоците за задолжителни периодични и систематски здравствени прегледи на работниците на стопанската организација извршени во смисла на одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65) што според одредбите од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65) и прописите донесени врз основа на тој закон паѓаат на товар на стопанската организација, како и трошоците за други здравствени превентивни мерки и акции извршени по одлука на органот на управувањето на стопанската организација;“.

Одредбата под 6 се менува и гласи:

„6) премиите за осигурувања кои според одредбите од Законот за задолжително осигурување имот и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65) и други важечки прописи се предвидени како задолжителни.

Премиите за осигурувања кои со одредбите на Законот за задолжително осигурување имот и лица и други важечки прописи не се предвидени како обврска, ѝ се признаваат на стопанската организација како материјален трошок ако највисокиот орган на управување одлучил дека склучувањето на такво осигурување е во интерес на стопанската организација.

По исклучок од ст. 1 и 2 на оваа одредба, премиите за осигурување предмети што сочинуваат средства на заедничката потрошувачка на стопанската организација можат да се исплатуваат само на товар на тие средства;“.

Одредбата под 7 се менува и гласи:

„7) вредноста на потрошените средства за заштита на растенијата од растителни болести и штетници, во смисла на Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), како и вредноста на семето што стопанските организации бесплатно им го даваат на производителите на индустриски растенија;“.

Одредбите под 8, 17 и 20 до 23 се бришат.

3. Во точката 5 уводната реченица и одредбата под 1 се менуваат и гласат:

„5. Како материјални трошоци на стопанските организации, во смисла на Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации, се признаваат и следните издатоци извршени на лица во работен однос или во корист на тие лица, и тоа:

1) паричните примања на работниците што претставуваат надоместок на фактичните трошоци направени во вршењето на работите во име и за сметка на стопанската организација, од кои, според одредбите од точката 2 под 1 до 4 на Одлуката за паричните примања што се сметаат како личен доход од кој се плаќа придонес од работен однос и за паричните примања што претставуваат надоместок на фактичните трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64), не се плаќа придонес од личниот доход од работен однос, и тоа:

а) трошоците за личен превоз или надоместокот што се дава наместо трошоци за личен превоз на работниците при службено патување и работа на терен, при доделување на работа во друго место или на граничен премин, како и во случај на упатување во друго место заради усовршување;

б) трошоците за личен превоз и другите трошоци во врска со преселување на работник и членовите на неговото потесно семејство од едно место во друго, како и други надоместоци што се даваат во врска со преместување;

в) надоместокот за превоз на работниците во јавни превозни средства на работа и од работа;

г) дневниците, надоместокот за работа на терен, надоместокот поради одвоен живот од семејството, надоместокот поради доделување на работа во друго место или на граничен премин, надоместокот поради упатување во друго место заради усовршување, надоместокот за привремено сместување на работници што од служба во странство се враќаат во Југославија.

Издатоците од ставот 1 на оваа одредба се признаваат како материјални трошоци во износите утврдени со статутот или со друг општ акт на стопанската организација. Со статутот или со друг општ акт на стопанската организација се определува: што во поглед на надоместувањето на овие издатоци на работниците се подразбира како службено патување, работа на терен, преместување и доделување на работа во друго место, одвоен живот на работникот од семејството и превоз на работникот на работа и од работа; условите под кои издатоците од ставот 1 на оваа одредба им се признаваат и исплатуваат на работниците, како и начинот на утврдување и пресметување на тие издатоци.

Паричните примања на име дневници и трошоци за превоз исплатени поради упатување на работник на стопанската организација во друго место заради усовршување, на стопанската организација ѝ се признаваат како материјални трошоци во смисла на точката 14 од оваа наредба;“.

По одредбата под 1 се додава нова одредба под 1а, која гласи:

„1а) надоместокот на трошоците за превоз за доаѓање во Југославија и за враќање во странска земја во местото на запослувањето на работникот — југословенски државјанин што е во работен однос со деловна единица на југословенска стопанска организација што врши работи во странски земји со тешки климатски услови за живот, како и на чле-

новите на неговото потесно семејство што се наоѓаат со него во странска земја, ако таквиот работник, сам или со членовите на своето потесно семејство допатува во Југославија заради користење подолг платен годишен одмор во смисла на одредбите од Правилникот за подолгиот платен годишен одмор на работниците на работните организации на работа во определени странски земји („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64). Овие издатоци се признаваат во материјални трошоци во износите и под условите утврдени со статутот или со друг општ акт на стопанската организација;“.

На крајот на одредбата под 2 точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „и издатоците за други напивки што, како средства на хигиенско-техничката заштита при работата, врз основа на посебни прописи за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата или по налог односно препорака од надлежниот орган на инспекцијата на трудот, бесплатно им се даваат на работниците од определени категории односно на работниците на работни места предвидени со статутот или со друг општ акт на стопанската организација;“.

На крајот на одредбата под 4 точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „како и издатоците за храна и топли напивки и што стопанските организации за време или по елементарни непогоди бесплатно им ги даваат на работниците запослени на вршење итни работи заради отстранување на последиците настанати поради тие непогоди;“.

Одредбата под 6 се менува и гласи:

„6) издатоците за превоз на работници на работа и од работа со превозни средства на стопанската организација. Ако со статутот или со друг општ акт на стопанската организација е определено работниците сами да ги поднесуваат овие издатоци делумно или во целина, како материјален трошок, во смисла на оваа одредба, се признава износот што го поднесува стопанската организација;“.

Одредбата под 10 се брише.

Одредбата под 12 се менува и гласи:

„12) износите на странска валута што му се исплатуваат на укрцаниот персонал во речниот и поморскиот сообраќај за време на престојување на бродот или друг пловен објект надвор од границите на Југославија односно надвор од крајбрежното море на Југославија, како и на линискиот персонал на речниот сообраќај стационарни во странство — во височината што ја пропишал сојузниот секретар за финансии во смисла на членот 44 од Основниот закон за придонеси и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64);“.

Одредбата под 15 се брише.

4. Во точката 7а зборовите: „чистиот приход наменет“ се заменуваат со зборовите: „доходот издвоен“.

5. Во точката 9 во одредбата под 5 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и се додава нов став 2, кој гласи:

„До донесувањето на прописите од ставот 1 на оваа одредба надоместоците на штети сторени на други лица при вршење на редовната дејност на стопанската организација се признаваат како материјални трошоци на стопанската организација во височината на износот утврден со правносилна судска одлука односно со судско или вонсудско порамнување;“.

Во одредбата под 6 зборовите: „во износот определен со судска пресуда или во износот утврден со вонсудско порамнување потврдено од страна на надлежниот суд“ се заменуваат со зборовите: „во височината на износот утврден со правносилна судска одлука односно со судско или вонсудско порамнување“.

Во одредбата под 13 зборовите: „според одлуките на судот“ се бришат, а на крајот од таа од-

редба точката и запирката се заменуваат со точка и се додаваат овие зборови: „овие надоместоци на штета се признаваат во материјални трошоци на стопанската организација во височината на износот утврден со правосилна судска одлука односно со судско или вонсудско порамнување;“.

По одредбата под 15 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако височината на надоместокот на штета според одредбите под 5, 6 и 13 на ставот 1 од оваа точка се утврдува со судско или вонсудско порамнување, таквото порамнување од името на стопанската организација го склучува со оштетеникот органот определен со статутот или со друг општ акт на стопанската организација.“.

6. Во точката 11 ставот 1 се менува и гласи:

„11. Во смисла на одредбите од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации, како трошок на работењето на стопанската организација се признава и амортизацијата на вредноста на предметите и правата што ги сочинуваат нејзините основни средства, и тоа во износите пресметани со примена на стопите определени со Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 22/64, 52/64 и 20/65), врз основницата утврдена според одредбите од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 56/65) и прописите за применување на тие одредби.“

7. Во точката 12 ставот 1 се менува и гласи:

„12. Интересот на деловниот фонд стопанската организација го плаќа како трошок на работењето во износите и на начинот што се предвидени со одредбите од Законот за устанувањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 35/65 и 56/65) и Правилникот за пресметувањето и плаќањето на интересот на фондовите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/61 и 38/61), а по стопите определени со Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 56/65).“.

8. Точката 13 се менува и гласи:

„13. Покрај трошоците на работењето од точ. 4 до 13 на оваа наредба, како трошоци на работењето на стопанската организација, во смисла га одредбите од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации, се сметаат и:

1) членарините на коморите до височината определена според одредбите од Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) и прописите донесени врз основа на тој закон;

2) придонесот на Заедницата на Југословенските железници — во износите пресметани врз основницата и по стопата што ќе ги определи Собранието на таа заедница врз основа на членот 73 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63, 17/64 и 16/65);

3) придонесот на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — во износите пресметани врз основницата и по стопата што ќе ги определи Собранието на таа Заедница врз основа на членот 48 став 1 точка 8 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65);

4) придонесот на Заедницата на југословенското електростопанство — во височина на износот определен според членот 39 од Основниот закон за електростопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65);

5) членарината што стопанската организација има плаќа на меѓународни организации во кои членство е задолжително врз основа на меѓународни спогодби;

6) другите членарини и придонеси предвидени со сојузни прописи.“

9. Точката 14 се менува и гласи:

„14. Издатоците за финансирање на училишта и други форми за образование на стручни кадри, вклучувајќи ја тука и нивната изградба и опремање и стипендиите, се признаваат како материјални трошоци, во смисла на членот 12 ст. 2 и 3 од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации, во вкупен износ што ќе го утврди работничкиот совет на стопанската организација, а најмногу до височина од 2,5% од исплатените лични доходи на работниците. Како исплатени лични доходи на работниците се подразбираат сите лични примања на работниците исплатени во текот на годината, на кои се плаќа придонес од личниот доход од работен однос, заедно со придонесите што се плаќаат на тие лични примања и од тие лични примања.“

10. Точката 15 се менува и гласи:

„15. Како други трошоци на работењето на стопанските организации се признаваат:

1) додатните придонеси за здравствено, инвалидско и пензиско осигурување, што ги плаќаат стопанските организации во смисла на членот 185 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување;

2) водниот придонес што го плаќаат стопанските организации според одредбите од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65);

3) интересот што Поштенската штедилница го плаќа на штедните влогови на граѓаните.“

11. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Бр. 1/2-15274/1
22 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

969.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за определување на електростопанските претпријатија што имаат право на надоместок на разликата помеѓу калкулативната цена и пропишаната највисока продажна цена на електричната енергија за периодот од 1 август до 31 декември 1965 година, како и за определување на аконтаците на тој надоместок („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/65), во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА АКОНТАЦИТЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ИМААТ ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ КАЛКУЛАТИВНАТА ЦЕНА И ПРОПИШАНАТА НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 АВГУСТ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА, КАКО И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКОНТАЦИТЕ НА ТОЈ НАДОМЕСТОК

1. Електростопанските претпријатија (во понатамошниот текст: корисниците на надоместокот) определени со точката 1 од Одлуката за определување на електростопанските претпријатија што имаат право на надоместок на разликата помеѓу калкулативната цена и пропишаната највисока продажна цена на електричната енергија за периодот од 1 август до 31 декември 1965 година, како и за

определување на аконтациите на тој надоместок (во понатамошниот текст: Одлуката) го остваруваат правото на аконтација на надоместокот на разликата помеѓу калкулативната цена и пропишаната највисока продажна цена за електричната енергија испорачана од 1 август до 31 декември 1965 година, со поднесување барање за надоместок до Службата на општественото книговодство — филијала 603 во Белград.

2. Кон барањето за одобрување аконтација од надоместокот според точката 2 од Одлуката корисниците на надоместокот прилагаат:

1) месечен извод од фактурите за сите купувачи за испорачаните количини електрична енергија на пратот на преносната мрежа од 1 август до 31 декември 1965 година, односно од 1 август 1965 година до денот на кој се однесува барањето за одобрување аконтација од надоместокот;

2) пресметка на аконтацијата на надоместокот.

3. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека е барањето за надоместок во поглед на испорачаните количини електрична енергија и пресметката исправно, таа го одобрува износот на надоместокот во корист на жиро-сметката на корисникот на надоместокот, а на товар на сметката бр 603-810 — Стопански резерви на федерацијата.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2-15309/1

23 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

970.

Врз основа на членот 16 став 3 и членот 38 став 2 од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ И РАБОТНИ ОБЛЕКИ И ОБУВКИ ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за издатоците за службени и работни облеки и обувки што се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61 и 24/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во точката 1 зборовите: „и во износите“ се бришат.

2. Во точката 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Издатоците за службени и работни облеки и обувки се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации од точката 2 на оваа наредба определени со правилникот за службените и работните облеки и обувки.

Ст. 3 и 4 се бришат.

3. Во точката 5 став 1 по зборовите: „определени со правилникот за службените и работните облеки и обувки“ записката и текстот до крајот се бришат.

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Бр. 1/2-15276/1

22 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

971.

Врз основа на членот 182 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА КНИЖЕЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во Наредбата за сметковниот план за книжење на придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) во точката 1 класа 0 сметката 0111 се менува и гласи:

„0111 — Даноци што се плаќаат во други (различни) рокови:

01110 — Данок на наследство и подарок

01111 — Данок на приход од згради што се плаќа во паушален износ

01112 — Данок на приход од имот и имотни права што се плаќа во паушален износ и од случај до случај

01113 — Општински данок на промет на недвижности и права

01114 — Општински данок на промет на природно вино и ракија од производство на индивидуални производителите“.

Сметката 0116 се менува и гласи:

„0116 — Воден придонес и надоместок за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки“.

Во класата 1 по сметката 1101 се додава нова сметка, која гласи:

„1102 — Данок на приход од згради што се плаќа во паушален износ“.

Сметката 111 се менува и гласи:

„111 — Данок на приход од имот и имотни права:

1110 — Данок на приход од имот и имотни права

1111 — Данок на приход од имот и имотни права што се плаќа во паушален износ и од случај до случај“.

Сметката 13 се менува и гласи:

„13 — Данок на промет на стоки на мало и на надоместоци за услуги:

130 — Сојузен данок на промет на стоки на мало:

1300 — Сојузен данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење занаетчиски дејности

1301 — Сојузен данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските

131 — Републички данок на промет на стоки на мало и на надоместоци за услуги:

1310 — Републички данок на промет на стоки на мало:

13100 — Републички данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење занаетчиски дејности

- 13101 — Републички данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските
- 13102 — Републички додатен данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење занаетчиски дејности
- 13103 — Републички додатен данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските
- 1311 — Републички данок на надоместоци за услуги:
- 13110 — Републички данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење на занаетчиски дејности
- 13111 — Републички данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските
- 132 — Општински данок на промет на стоки на мало и на надоместоци за услуги:
- 1320 — Општински данок на промет на стоки на мало:
- 13200 — Општински данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење занаетчиски дејности
- 13201 — Општински данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските
- 1321 — Општински данок на надоместоци за услуги:
- 13210 — Општински данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење занаетчиски дејности
- 13211 — Општински данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските
- 1322 — Општински данок на промет на природно вино и ракија од производството на индивидуални производители
- 1323 — Општински данок на промет на недвижности и права“.
- Сметката 152 се менува и гласи:
- „152 — Воден придонес и надоместок за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки:
- 1520 — Воден придонес
- 1521 — Надоместок за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки“.
- Во класата 2 по сметката 207 се додаваат две нови сметки, кои гласат:
- „208 — Обврзници на данокот на приход од згради што се плаќа во паушален износ
- 209 — Обврзници на данокот на приход од имот и имотни права што се плаќа во паушален износ и од случај до случај“.
- Сметката 22 се менува и гласи:
- „22 — Обврзници на данокот на промет:
- 220 — Обврзници на општинскиот данок на промет на недвижности и права
- 221 — Обврзници на општинскиот данок на промет на природно вино и ракија од производството на индивидуални производители“.
- Сметката 242 се менува и гласи:
- „242 — Обврзници на водниот придонес и на надоместокот за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки“.
- По сметката 242 се додава нова сметка, која гласи:
- „243 — Обврзници на месниот самопридонес“.
- Ставот 2 се менува и гласи:
- „Сметките 0112, 0115 и 0116 во класата 0, како и сметките 241, 242 и 243 во класата 2, ќе се отворат ако месниот самопридонес во пари, придонесот за здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители, водниот придонес и надоместокот за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки, не се уплатуваат на збирна-продна сметка кај Службата на општественото книговодство туку на посебни уплатни сметки (точка 12 ст. 7 и 8 од Наредбата за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).“
2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1966 година.
- Бр. 4-15235/1
21 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

972.

Врз основа на членот 16 став 3 и членот 38 став 2 од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 33/63, 3/64 и 31/64) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Бр. 1/2-15275
22 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

973.

Врз основа на членот 95 став 3 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СТАНИЦИ, ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ, ПРИСТАНИШТАТА НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА И ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА — ЗА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И ИСТОВАР НА ДОБИТОК

1. Натоваар, претоваар или истоваар на добиток е дозволен во оние железнички станици, поморски луки и пристаништа на внатрешната пловидба (во понатамошниот текст: луки и пристаништа) и воздухопловни пристаништа што имаат потребни рампи (постојани и подвижни), котари и штали, прибор и уреди за натоваар, претоваар или истоваар на добиток, како и прибор за чистење и дезинфицирање на овие средства, и потребни санитарни уреди определени со оваа наредба.

2. На годно место во близината на посебна постојана рампа во железничките станици односно на оперативните површини во луците и пристаништата, што служат за натоваар, претоваар или истоваар на добиток, мораат да постојат потребни уреди за врзување крупен добиток.

Во непосредна близина на железничките станици и оперативните површини во луците и пристаништата што служат за натоваар, претоваар или истоваар на добиток, мора да се предвиди посебно место за сместување доволна количина песок за посипување по подот на железничките вагони односно бродот.

3. Во близината на рампата во железничките станици и на оперативните површини во луците и пристаништата што служат за натоваар, претоваар или истоваар на добиток, на годно место мораат да се наоѓаат губришта, канти и други направи за сместување на губре и други отпадоци од добиток.

Губриштето мора да биде изработено од непропустлив материјал и мора да биде покриено.

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка се однесуваат само на железничките станици што според именикот на железничките станици на Југославија се отворени за неограничен сообраќај на живи животни, и на луците и пристаништата со голем обем на натоваар, претоваар или истоваар на добиток. Во другите железнички станици и луки и во пристаништата губрето и другите отпадоци од добиток ќе се загрупнуваат на определено место.

4. Рампите, котарите, шталите, приборите и уредите што служат за натоваар, претоваар или истоваар на добиток, мораат да се одржуваат во исправна и чиста состојба.

Чистењето и дезинфицирањето на рампите, котарите, шталите, приборот и уредите за натоваар, претоваар или истоваар на добиток се врши според важечкиот пропис за начинот на дезинфицирање на превозните средства со кои се превезуваат пратки на добиток, производи, суровини и отпадоци од добиток.

5. Натоваар, претоваар или истоваар на крупен добиток (копитари и говеда) во железнички станици се врши со помош на рампи (магајински, товарни и постојани рампи за добиток) и преносници, а натоваарот, претоваарот или истоваарот на ситен добиток (овци, кози, свињи) — со помош на постојани и подвижни рампи за добиток.

6. Магајинските, товарните и постојаните рампи за добиток се изградуваат во кругот на железничката станица на место пристапно за добитокот, а кое место не е во непосредна близина на населби или згради што служат за потребите на патниците.

Постојаните рампи за добиток се градат од цврст материјал и мораат да бидат пригодени така што натоваарот, претоваарот или истоваарот на ситен добиток да може да се врши во железнички вагони односно од железнички вагони на два ката, а покрај тоа мораат да имаат и заграден простор (котар) за прифаќање ситен добиток.

Котарот мора да биде толку голем што да може во него да се смести онолку добиток колку што може да собере еден двокатен железнички вагон. Пристапот на горниот кат на железничкиот вагон мора да биде со благ наклон така што да овозможува несмеќаван натоваар, претоваар или истоваар на ситен добиток.

Котарот и пристапот од котарот до железничкиот вагон мораат да бидат заградени со сид висок 1,2 m. Котарот и пристапот од котарот мораат да бидат одвоени со врати што се отвораат во двата правца.

Подот на котарот мора да биде бетонизиран и обложен со бетонска глазура или направен од друг погоден материјал, снабден со сливници покриени со железни решетки. Отворите на железните решетки на сливниците мораат да бидат изработени така што да не можат низ нив да пројдат нозете на ситен добиток.

Сидовите на котарот и на пристапот од котарот мораат да бидат обложени со бетонска глазура.

Во близина на рампите и котарите за добиток мора да се наоѓа чешма или бунар со чиста вода за пиење. — за напојување добиток и за миеење на котарите и рампите за добиток.

7. Подвижните рампи за добиток во железничките станици мораат да бидат толку широки што да овозможуваат лесно и несмеќавано влегување и излегување на добиток. Подот на овие рампи мора да има напречни летви на погодни растојанија, а надолжните страни мораат да имаат заштитни огради.

8. Луците и пристаништата во кои се врши натоваар, претоваар или истоваар на добиток мораат да имаат соодветни подвижни рампи (мостови) или други соодветни уреди и прибор за натоваар, претоваар или истоваар на добиток.

Подвижните рампи и други уреди за натоваар, претоваар или истоваар на добиток мораат да бидат доволно широки и мораат да имаат напречни летви и заштитна ограда отстрана, заради овозможување полесно влегување и излегување на добиток.

9. Во луците и пристаништата со голем обем на натоваар, претоваар или истоваар на добиток мораат да се наоѓаат потребни штали и котари за привремено сместување добиток што чека на натоваар или на натамошно отпремање по истоваарот.

По исклучок, одредбите од ставот 1 на оваа точка не се однесуваат на луците и пристаништата во кои се врши натоваар или истоваар на добиток непосредно од брод во друго превозно средство и обратно.

Шталите и котарите мораат да имаат сливници покриени со железни решетки и собирања јама за осока.

Шталите мораат да имаат чешма или во близина бунар со чиста питка вода за напојување добиток и миеење на шталите.

10. Натоваар и истоваар на добиток на воздухопловните пристаништа ќе се врши, по правило, непосредно од воздухопловот во друго превозно средство, и обратно.

Воздухопловните пристаништа во кои се врши натоваар или истоваар на добиток мораат да имаат соодветни подвижни рампи (мостови) или други соодветни уреди и прибор за натоваар и истоваар на добиток.

Во близина на местото на пристанишна платформа што е определено за натоваар и истоваар на добиток мора да постои хидрант или друг соодветен

уред за напојување добиток и за миене на платформата по натоварот или истоварот на добиток.

11. Постојните рампи, котари, штали, прибор и уреди што служат за натовар, претовар или истовар на добиток мораат да се преуредат и изградат односно опремаат со соодветни уреди, во согласност со одредбите од оваа наредба.

12. Изградбата на нови рампи за натовар, претовар или истовар на добиток на железничките станици ќе се врши според годишните планови на железничките транспортни претпријатија.

Постојните рампи за добиток, котарите, шталите, како и уредите за натовар, претовар или истовар на добиток, на железничките станици можат да се користат до нивното преуредување според одредбите од оваа наредба, но најмногу три години од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 бр. 323-24/65

16 декември 1965 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

974.

Врз основа на членот 38 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Наредбата за објектите во областа на сообраќајот при чие финансирање нема да се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) во точката 1 став 1 на крајот на одредбата под 6 точката се заменува со точка и запирака и по тоа се додава нова одредба под 7, која гласи:

„7) според одредбата од членот 35 став 1 точка 22 на Законот — довршувањето на изградбата на аеродромите во Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје, Титоград, Дубровник и Сплит и неопходната опрема за искористување на тие аеродроми, како и изградбата и реконструкцијата на објекти (автобуски станици, гаражи, пумпни и сервисни станици и паркиралишта) и неопходната опрема за тие објекти на патиштата од I ред и на пристапните патишта од гланите сообраќајници до туристичките објекти, со кои се унапредува туристичкиот промет на странци.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1452/4

16 декември 1965 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

975.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југослованските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕДИЦИНСКО СТАКЛО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Медицинско стакло:	
Медицински шишиња со затки од плута — — — — —	JUS B.E4.205
Медицински шишиња овални со навој, од 75 ml — — — — —	JUS B.E4.206
Медицински шишиња овални со навој, од 110 ml — — — — —	JUS B.E4.207
Медицински шишиња овални со навој, од 200 ml — — — — —	JUS B.E4.208

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение ќе се применуваат од 1 април 1966 година.

Бр. 19-7552/1

6 декември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

976.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63, 6/64 и 5/65) во точката 3 зборовите: „1 јануари 1966 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 1967 година“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-6975

9 ноември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

977.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ОД ОБЛАСТА НА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ПОВРШИНСКАТА РАПАВОСТ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Класификација на површинската рапавост на индустриски производи.

Корелација на површинската рапавост и на начинот на формирање на површината — — — — — JUS M.A.1.026

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение ќе се применува од 1 март 1966 година.

Бр. 11-7555/1

6 декември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с.р.

978.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ДОМАКИНСТВА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Производи од нафта. Масло за горене за домаќинства. Екстра лесно (LD-EL) — — — — — JUS B.H.2.432

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1966 година.

Бр. 08-7553/1

6 декември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с.р.

979.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНИ АЛАТКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Тилизација на машините алатки. Т-жлебви... JUS M.GO.060

Вијци со четвртаеста глава за Т-жлебви... JUS M.B1.093

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1966 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Обработени Т-жлебви — — JUS M.CO.060

Вијци за Т-жлебви. Изработка 2 JUS M.B1.093 донесени со Решението за југословенските стандарди за резни плочички, глодала, вијци, клинови и жлебви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1966 година.

Бр. 11-7554/1

6 декември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с.р.

980.

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК РК-Е4

1. Во Прописите за квалитетот на храната за добиток РК-Е4 објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од Решението за Прописите за квалитетот на храната за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64) се вршат измени и дополненија во чл. 53, 74, 75, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 106, 115, 119, 120, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, и 150.

2. Измените и дополненијата на Прописите за квалитетот на храната за добиток РК-Е3 се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од тие Прописи.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-7424/1

1 декември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с.р.

981.

Врз основа на членот 43 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со државниот секретар за народна одбрана, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ И ДРУГИ БАНКАРСКИ РАБОТИ ШТО ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВОЕНИ ПОТРЕБИ МОЖАТ ДА ГИ ВРШАТ И ДРУГИ БАНКИ

1. Претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби можат да користат и кај други банки:

- 1) кредит за основни и трајни обртни средства со кој обезбедуваат производство на стоки за пазар;
- 2) кредит по основот на увоз и извоз на кредит;
- 3) кредит во странски средства за плаќање;
- 4) кредит за продажба на опрема на кредит;
- 5) кредит за изградба на станови за пазар;
- 6) инвестиционен кредит за вложувања во општествениот стандард.

2. При поднесувањето на барањето за кредит од точката 1 на оваа одлука претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби им даваат на други банки потребни податоци и документација за работата што се обезбедува со кредитот.

Податоци за кредитната способност на претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби обезбедува, на барање од заинтересираната банка, Народната банка на Југославија — посебно организациона единица односно посебен организационен дел на Службата на општественото книговодство во смисла на 121 став 4 од Законот за бан-

ките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 29/65).

3. Претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби можат во својство на основач на банка да ги вложуваат во кредитниот фонд на банката и да ги депонираат со отказан рок кај банката слободните парични средства од своите фондови согласно со чл. 22, 47 и 48 од Законот за банките и кредитните работи и точката 2 став 2 од Одлуката за определување на прописите што ќе се применуваат врз работењето на посебната организациона единица на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65), под условите предвидени со закон и со други сојузни прописи.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 124
14 декември 1965 година
Белград

Гувернер,
Народна банка на Југославија
др Никола Миљаниќ, с. р.

982.

Врз основа на членот 3 став 2 на Законот за издавање нови банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) и членот 35 на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НОВИ БАНКНОТИ ОД 50, 10 И 5 ДИНАРИ И КОВАНИ ПАРИ ОД 1 ДИНАР И 5 ПАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе пушти на 31 декември 1965 година во промет нови банкноти од 50, 10 и 5 динари и ковани пари од 1 динар и 5 пари со обележјата што се утврдени со Одлуката за обележјата на новите банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 56/65).

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 131
23 декември 1965 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер
др Никола Миљаниќ, с. р.

Во извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за прекршоците (пречистен текст), објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ (пречистен текст)

Во чл. 168 и 169 и во членот 170 став 1 наместо зборовите: „18 март“ треба да стојат зборовите: „8 април“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 20 декември 1965 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ („СЛУЖБЕН ГЛАСНИК ОПКИНЕ СПЛИТ“, бр. 11/63)

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за деловните простории,

што ја донесе Собранието на општина Сплит под бр. 01-14116/1-1963 од 28 септември 1963 година, врз основа на јавната расправа одржана на 20 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат одредбите од Одлуката за деловните простории, што ја донесе Собранието на општина Сплит под бр. 01-14116/1-1963 од 28 септември 1963 година („Службени гласник опкине Сплит“, бр. 11/63 — во понатамошниот текст: Одлуката), и тоа:

— одредбата на членот 2 став 1 од Одлуката во делот кој гласи: „Деловните простории можат да се користат за вршење оние деловни дејности што се определени за таа деловна просторија... со решение на надлежниот орган...“;

— одредбата на членот 3 став 1 од Одлуката, која гласи: „До донесување на Одлуката за општиот распоред односно на прописите според членот 7 став 2 од Законот за деловните простории, наемопримателот не може да ги користи деловните простории, ако претходно не добие решение од Одделението за комунални работи на Општината, дека просториите можат да се користат за вршење определена деловна или општествена дејност.“;

— одредбата на членот 3 став 5 од Одлуката, која гласи: „Одделението за станбени работи ќе донесе решение со кое деловните простории во станбена зграда се приведуваат кон својата намена во согласност со ставот 1 на овој член, ако сопственикот не ги даде во наем во рок од 30 дена од денот кога се испразнети.“;

— одредбата на членот 6 од Одлуката, која гласи: „Договорот за наем на деловни простории го склучуваат давателите на деловни простории на користење и корисниците, а врз основа на одобрената локација во смисла на чл. 2 и 3 од оваа одлука, и решението на Одделението за станбени работи за давање на деловна просторија на користење.“;

— одредбата на членот 31 став 1 од Одлуката, која гласи: „Од наемниците за деловните простории во станбена зграда под општествено управување, во фондот на зградата се распоредува износот кој се пресметува на тој начин, што како основица за преместување да се земе една половина од износот на највисоката станарина по 1 m² во таа зграда, со тоа тој износ да се множи со корисната површина на деловната просторија.“;

— одредбата на членот 32 од Одлуката, која гласи: „Делот од наемнината, според предниот став, а кој се уплатува во фондот на зградата, се наголемува за 100% кај зградите што не се сметаат нови.“;

— одредбата на членот 32 од Одлуката, која гласи: „На станбената заедница ѝ припаѓа придонес од 4% кој се одбива од вкупната наемнина пред распределбата на фондот на зградата, делот за Општинскиот фонд за станбена изградба, делот што му припаѓа на инвеститорот, а без оглед на сопственоста на деловната просторија.“;

— одредбата на членот 36 став 1 од Одлуката, која гласи: „Сопствениците на деловните простории, доколку не ги издадат во наем во рок од 30 дена од денот на приемот на решението за определување намената во смисла на членот 3 став 5 од оваа Одлука, должни се да уплатуваат 40% во Општинскиот фонд за станбена изградба во височина на минималната тарифа за таа деловна просторија.“

2. Од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“ нема да се преминуваат укинатите одредби на Одлуката.

3. Судот и другите надлежни органи, по барање на лица чии права се повредени со посиднични акти донесени врз основа на укинатите одредби на Одлуката, должни се да ги изменат тие акти, ако

тие им се доставени на странките по 1 јануари 1965 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени гласник опшине Сплит“.

5. Разлозите поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука се следните:

Уставниот суд, по повод претставката од Призмиќ Фране од Сплит, со решение У бр. 126/65 од 27 октомври 1965 година по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување согласноста на одделни одредби од Одлуката со Законот за деловните згради и простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65).

Во претходната постапка е постапено според членот 57 став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија и решението на овој суд за поведување постапка доставено му е на Собранието на општина Сплит со предупредување дека во рок од 30 дена од денот на примеот на решението може да даде одговор на наводите што ги содржи решението. Меѓутоа, Собранието на општина Сплит не го искористи тоа свое право и во уставниот рок не му достави одговор на Судот. На јавната расправа, преку својот правобранител, тоа истакна дека разлозите на Судот за поведување постапка се оправдани и дека во општината Сплит се готови Одлуката да ја усогласат со законите.

Оценувајќи ја законитоста на одредбите од Одлуката, Уставниот суд утврди:

а) дека одредбите на членот 2 став 1 и членот 3 став 1 од Одлуката не се согласни со одредбата на членот 5 од Законот, зашто овластувањето да се определува со општ распоред кои деловни простории, особено кои локали, можат да служат само за определени потреби, му е дадено само на општинското собрание а не и на неговите органи. Затоа пропишувањето да се определува со решение на одделението за комунални работи кои деловни простории можат да се користат за вршење определена деловна или општествена дејност — е во спротивност со Законот;

б) дека одредбата на членот 3 став 5 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 2 став 2 од Законот, зашто тргнува од концепцијата на задолжителност деловните простории во станбени згради да се даваат во закуп ако нив сопственикот не ги користи сам, а Законот тоа прашање го регулира така што пропишува деловните простории во граѓанска сопственост да може сопственикот на зградата да ги издава во закуп под условите определени во Законот. Уставниот суд во своите поранешни одлуки заведе становиште дека станобениот орган на општинското собрание не може да ги издава деловните простории што се наоѓаат во сопственост на граѓани од кои и да било причини;

в) дека одредбата на членот 6 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 8 став 1 од Законот, која предвидува закупот на деловните простории да се заснова со спогодба на закуподавецот и закупувачот. Законот не им дава овластување на општинските собранија да определуваат со свои прописи посебни услови за склучување договори за закуп на деловна просторија. Од тие причини пропишувањето во Одлуката договорот за закуп да го склучуваат странките врз основа на одбрана локација и решение на одделението за станбени работи за давање деловна просторија на користење, не е во согласност со Законот;

г) дека одредбите на членот 31 ст. 1 и 2 од Одлуката не се согласни со одредбата на членот 56 став 3 од Законот за станбените односи, во која е пропишано дека е давачот на користење деловна просторија во станбена зграда должен да го подмири сразмерниот дел од трошоците за управување на зградата, за одржување и поправки на заедничките делови од зградата, кој отпаѓа на деловната просторија, чија височина се утврдува со договорот склучен помеѓу давачот на деловните простории на ко-

ристење и кукниот совет. Овој закон пропишува и обврска и начинот за утврдување височината на таа обврска, та затоа Одлуката не може поинаку да ја регулира височината на таа обврска;

д) дека одредбата на членот 32 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 4 од Законот за престанок на важењето на Општиот закон за станбените заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), која предвидува приходите на станбените заедници од станарина и закупнина, утврдени со одлуките на општинските собранија односно градските собори, да сочинуваат приходи на станбените односно месните заедници до 31 декември 1964 година;

е) дека одредбата на членот 36 став 1 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 10 од Законот за деловните згради и простории и со одредбата на членот 120 од Законот за станбените односи, кои одредби го овластуваат собранието на општината да може да донесе пропис за определување дел од закупнината за деловните простории во деловна зграда односно за деловните простории во станбена зграда, кој се уплатува во општинскиот фонд за станбена изградба. Значи дека општинските собранија не се овластени да пропишуваат и други обврски за сопствениците на деловни простории што не се засноваат врз закуп и закупнина, т.е. кога овие своите деловни простории не ќе ги издадат во закуп во определениот рок. Затоа наведеното пропишување во Одлуката е противзаконито.

Откако врз основа на изложеното ја утврди несогласноста на одделни одредби од Одлуката со споменатите сојузни закони, Уставниот суд врз основа на членот 26 став 1 од Законот за Уставниот суд на Југославија ги укине овие одредби. При тоа Уставниот суд го користеше овластувањето од членот 31 став 1 точка 4 на Законот за Уставниот суд на Југославија и им даде можност на лицата чии права се повредени со поединечни акти донесени врз основа на укинатите одредби на Одлуката, кај суд и други надлежни органи да бараат измена на тие акти ако тие им се доставени по 1 јануари 1965 година.

6. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 20 декември 1965 година.

У бр. 126/65

20 декември 1965 година

Белград

Претседател

на Уставниот Суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЕЗА СРЕМСКА МИТРОВИЦА“, БР. 15/64)

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за деловните простории на територијата на општина Сремска Митровица, што ја донесе Собранието на општина Сремска Митровица под бр. 01-5831/64 од 31 март 1964 година, врз основа на јавната расправа одржана на 23 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат одредбите од Одлуката на Собранието на општина Сремска Митровица за деловните простории на територијата на општина Сремска Митровица, под бр. 01-5831/64 од 31 март 1964 година („Службени лист среза Сремска Митровица“,

бр. 15/64 — во понатамошниот текст: Одлуката), и тоа:

— одредбата на членот 16 од Одлуката, која гласи: „Закуподавецот и закупувачот се должни на станбениот орган на Собранието на општината да му достават три примерка од договорот за закуп на деловните простории заради регистрација.

Општинскиот орган надлежен за станбените работи ќе изврши регистрација на договорот кога ќе установи дека истиот е составен во согласност со прописите на оваа одлука.“;

— одредбата на членот 20 од Одлуката, во делот кој гласи: „Отказ на договорот за закуп може да им се даде... на станбените заедници и нивните сервиси, рестораните за општествена исхрана, како и на организациите што користат деловни простории за продажба на прехранбени и други производи што се од важност за животниот стандард на работните луѓе, само со претходна согласност од Советот за станбени работи на Собранието на општината.“;

— одредбата на членот 23 од Одлуката, која гласи: „Деловните простории што на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се користат како станбени можат и по нивното испрадување да се користат како станбени ако ги исполнуваат минималните хигиенски услови за живеење, а кои ги утврдува органот на управата надлежен за станбените работи.“;

— одредбата на членот 31 од Одлуката, која гласи: „Од закупнината за деловните простории во станбените згради под општествено управување на органите на општественото управување им се остава за потребите на управувањето и одржувањето оној дел од закупнината за тие простории кој ѝ одговара на највисоката станарина во таа зграда која се уплатува во фондот на зградата наголемена за 100% со тоа што како основица за пресметување се зема цената по 1 м² станарина, па тој износ се применува врз корисната површина на деловната просторија.“

2. Од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“, нема да се применуваат укинатите одредби на Одлуката.

3. Судот и другите надлежни органи, по барање на лица чии права се повредени со поединечни акти донесени врз основа на укинатите одредби на Одлуката, должни се да ги изменат тие акти, ако тие им се доставени на странките по 1 јануари 1965 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службен лист среза Сремска Митровица“.

5. Разлозите поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука се следните:

Уставниот суд, по повод претставката од Росиќ Стеван од Сремска Митровица, со решение У бр. 41/65 од 27 октомври 1965 година по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување согласноста на одделни одредби од Одлуката со Законот за деловните згради и простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/65) и со Законот за станбените односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65).

Собранието на општина Сремска Митровица на јавната расправа го извести Судот дека, усвојувајќи ги разлозите наведени во решението на Судот за поведување постапка, на својата седница од 20 декември 1965 година донесе нова одлука. Во таа одлука е пропишано дека со денот на нејзиното влегување во сила престанува да важи Одлуката.

Бидејќи Одлуката од 20 декември 1965 година, според одредбата на нејзиниот член 18 влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Сремске новине — Службени део“, а таа не е објавена, Уставниот суд, оценувајќи ја законитоста на одредбите од Одлуката, утврди:

а) Одредбата на членот 16 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 22 став 4 од Законот за деловните згради и простории, која пропишува дека закуподавецот и закупувачот се должни на станбениот орган на општинското собрание да му го покажат на негово барање писмениот договор за закуп. Законската обврска за договорните страни во закупен однос се состои во покажување на станбениот орган, на негово барање, договорот за закуп на деловна просторија а не и во обврска да му се достават на станбениот орган три примерка од договорот за закуп на деловна просторија заради регистрација на тој договор. Собранието на општина Сремска Митровица, пропишувајќи регистрација на договорите за закуп на деловна просторија, ги пречекорило границите на своите овластувања предвидени во наведениот закон.

б) Одредбата на членот 20 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 46 став 4 од Законот за деловните згради и простории, која предвидува дека општинското собрание со свои прописи може да предвиди на определени категории закупувачи на деловни простории што вршат здравствена, социјална, просветна или друга јавна служба, како и на определени општествено-политички организации, да може да им се даде отказ на договорот за закуп само со претходна согласност од општинското собрание. Во оваа одредба законот изречно пропишува дека потребната согласност за отказ на договорот за закуп на деловна просторија може да ја даде само општинското собрание, а не и советот за станбени работи, како што е тоа предвидено во наведената одредба на Одлуката.

Собранието на општина Сремска Митровица во наведената одредба на Одлуката има предвидено и тоа дека е, како услов за отказ на договорот за закуп на деловна просторија, потребна согласност и тогаш кога закупувачи на тие простории се станбени заедници и нејзини сервиси, ресторани за општествена исхрана, како и организации што користат деловни простории за продажба на прехранбени и други производи што се од важност за животниот стандард на работните луѓе. Меѓутоа, законот содржи овластување општинското собрание да може со свои прописи да предвиди согласност како услов за отказ на договорот за закуп на деловна просторија само за определени категории закупувачи на деловни простории, што вршат здравствена, социјална, просветна или друга јавна служба, или за определени општествено-политички организации. Категориите закупувачи на деловни простории што се наведени во цитираниот дел од одредбата на Одлуката не спаѓаат во категориите закупувачи на деловни простории што ги определил законот, па Собранието на општина Сремска Митровица и во овој дел од Одлуката ги пречекорило границите на законското овластување.

в) Одредбата на членот 23 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 65 став 1 од Законот за деловните згради и простории, која пропишува дека деловните простории што на 23 јули 1959 година, како ден на влегувањето во сила на тој закон, се користеле како станбени, можат по нивното испрадување да се користат само како деловни. Овластувањето на општинските собранија да можат да донесуваат пропис за условите под кои деловните простории во вакви ситуации можат да се користат како станбени, не може да се разбере неограничено, и со пропис на општинското собрание да се предвиди деловните простории што се користеле како станбени, по нивното испрадување, да можат и понатаму да се користат како станбени ако исполнуваат минимални хигиенски услови за живеење. Врз основа на оваа законска одредба може

да се заклучи дека деловните простории треба да ѝ служат на својата намена, та населените деловни простории по нивното испразнување, по правило, треба да се користат, само како деловни, а само по исклучок, под определени услови што ќе ги пропише општинското собрание, тие можат да се користат како станбени.

г) Одредбата на членот 31 од Одлуката не е согласна со одредбата на членот 56 став 3 од Законот за станбените односи, во која е пропишано дека е давачот на користење деловна просторија во станбена зграда должен да го подмири сразмерниот дел од трошоците за управување на зградата, за одржување и поправки на заедничките делови на зградата кој отпаѓа на деловната просторија, а чија височина се утврдува со договорот склучен помеѓу давачот на деловните простории на користење и кукниот совет. Овој закон пропишува и обврска и начинот на утврдување височината на таа обврска, па со одлука на општинското собрание не може поинаку да се регулира височината на таа обврска.

Откако врз основа на изложеното ја утврди несогласноста на одделни одредби од Одлуката со споменатите сојузни закони, Уставниот суд врз основа на членот 26 став 1 од Законот за Уставниот суд на Југославија ги укина овие одредби. При тоа Уставниот суд го користеше овластувањето од членот 31 став 1 точка 4 на Законот за Уставниот суд на Југославија и им даде можност на граѓаните чии права се повредени со поединечни акти донесени врз основа на укинатите одредби на Одлуката, кај суд и други надлежни органи да бараат измена на тие акти, ако такви акти им се доставени по 1 јануари 1965 година.

6. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 23 декември 1965 година.

У бр. 41/65

23 декември 1965 година

Белград

Претседател

на Уставниот суд на Југославија,

Блажо Јовановиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 тачка 3 од Уставот а на предлот од државниот секретар за надворшени работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТАЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН

I

Се назначува

Мидхат Мусадбеговиќ, амбасадор на СФРЈ во Конго Бразавил, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федерална Република Камерун, со седиште во Бразавил.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 33

15 декември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОЈУЗЕН САНИТАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Врз основа на членот 23 од Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот санитарен инспекторат донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се повлекува од промет на целата територија на Југославија препаратот во форма на маст и лосион под назив „Келсок“, чиј производител е Самостојниот занаетчиски дуќан на Миленко Михајловиќ од Инѓија, улица Новосадска бр. 42.

2. Здравствените установи и други работни организации што се занимаваат со промет на лекови се должни сите количини на препаратот „Келсок“ со кои располагаат да му ги вратат на производителот во рок од 7 дена од денот на влегувањето во сила на ова решение.

3. Трошоците на повлекувањето на препаратот ги донесува производителот.

4. Ова решение е конечно во управна постапка и влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 53-366

24 декември 1965 година

Белград

Главен
сојузен санитарен инспектор,
др Радомир Гериќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

928. Закон за сојузниот буџет за 1966 година	1877
929. Закон за измени и дополненија на Законот за Југословенската народна армија	1881
930. Закон за дополненија на Основниот закон за средствата за работа на органите на управата — — — — —	1884
931. Закон за измена на Законот за издавање нови банкноти и ковани пари — — — — —	1884
932. Закон за мерките на кредитната политика во 1966 година — — — — —	1884
933. Закон за дополнение на Законот за општествената контрола на цените — — — — —	1887
934. Закон за задолжителна испорака на суровини, репродукциони материјали и други стоки заради обезбедување определени потреби од интерес за целата земја (контингентирање во производството) — — — — —	1887
935. Закон за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година — — — — —	1887
936. Закон за употребата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1966 година — — — — —	1890
937. Закон за дополненија на Законот за установувањето на интересот на фондовите во стопанството — — — — —	1891
938. Закон за дополнение на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации — — — — —	1892
939. Закон за измени и дополненија на Законот за формирање дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации — — — — —	1892
940. Закон за измени на Законот за општественото книговодство — — — — —	1893
941. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за данокот на промет — — — — —	1893
942. Закон за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — — — — —	1894
943. Закон за утврдување на височината на придонесите и даноците на граѓаните за 1966 година — — — — —	1895

	Страна		Страна
944. Закон за дополнително на Законот за највисоката граница до која републиките и општините можат да ја утврдуваат височината на придонесот од личниот доход од работен однос — — — — —	1896	968. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации — — — — —	1932
945. Закон за измени на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните	1896	969. Наредба, за начинот на пресметување и исплатување на аконтациите на надоместоците според Одлуката за определување на електростопанските претпријатија што имаат право на надоместок на разликата помеѓу калкулативната цена и пропишаната највисока продажна цена на електричната енергија за периодот од 1 август до 31 декември 1965 година, како и за определување на аконтациите на тој надоместок — — — — —	1934
946. Закон за дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување — — — — —	1897	970. Наредба за измени на Наредбата за издатоците за службени и работни облека и обувки што се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации	1935
947. Закон за највисоката граница до која можат да се определат стопите на придонесот за сите гранки на социјалното осигурување во 1966 година — — — — —	1897	971. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметковниот план за книжење на придонесите и даноците на граѓаните	1935
948. Закон за измени и дополненија на Законот за станбените односи — — — — —	1898	972. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за издатоците за службени патувања, работа на терен и одвоен живот од фамилијата што на стопанските организации им се признаваат како материјални трошоци — — — — —	1936
949. Закон за измени и дополненија на Законот за сопственоста на делови од згради	1902	973. Наредба за условите што мораат да ги исполнуваат железничките станици, поморските луки, пристаништата на внатрешната пловидба и воздухопловните пристаништа — за натовар, претовар и истовар на добиток — — — — —	1937
950. Закон за измена на Законот за прометот со земјишта и згради — — — — —	1902	974. Наредба за дополнително на Наредбата за објектите во областа на сообраќајот при чие финансирање нема да се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство	1938
951. Закон за измени и дополненија на Законот за деловните згради и простории — — — — —	1903	975. Решение за југословенските стандарди за медицинско стакло — — — — —	1938
952. Закон за повластиците во патничкиот сообраќај за младината и децата — — — — —	1903	976. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	1938
953. Закон за измени и дополненија на Законот за додатниот интерес на штедните влогови — — — — —	1904	977. Решение за југословенскиот стандард од областа на класификацијата на површинската рапавост на индустриски производи	1938
954. Закон за престанок на важењето на Уредбата за пропишувањето, печатењето и издавањето на обрасци — — — — —	1904	978. Решение за југословенскиот стандард за масло за горење за домаќинства — — — — —	1939
955. Одлука за распишување дополнителни избори за Сојузниот собор на Сојузната скупштина — — — — —	1904	979. Решение за југословенските стандарди за машини алатки — — — — —	1939
956. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	1904	980. Решение за измени и дополненија на Прописите за квалитетот на храната за добиток РК-Е4 — — — — —	1939
957. Одлука за кредитот кај Народната банка на Југославија за покривање на распоредените средства во сојузниот буџет за 1966 година — — — — —	1905	981. Одлука за определување на кредитните и други банкарски работи што за претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби можат да ги вршат и други банки — — — — —	1939
958. Одлука за измена на Одлуката за кредитот кај Народната банка на Југославија за покривање на распоредените средства во сојузниот буџет за 1965 година — — — — —	1905	982. Решение за пуштање во оптек на новите банкноти од 50, 10 и 5 динари и ковани пари од 1 динар и 5 пари — — — — —	1940
959. Одлука за највисоките износи на надоместоците за услугите на Службата на општественото книговодство — — — — —	1905	Исправка на Основниот закон за прекршоците (пречистен текст) — — — — —	1940
960. Правилник за регистрација на стопанските организации — — — — —	1906	Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на одделни одредби од Одлуката за деловните простории („Службен гласник опкине Сплит“, бр. 11/63) — — — — —	1940
961. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации — — — — —	1913	Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на одделни одредби од Одлуката за деловните простории на територијата на општина Сремска Митровица („Службени лист среза Сремска Митровица“, бр. 15/64) — — — — —	1941
962. Правилник за начинот на пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за запослување — — — — —	1921		
963. Правилник за пресметување и плаќање на средствата за заедничките резерви на стопанските организации — — — — —	1923		
964. Правилник за дополнително на Правилникот за содржината и начинот на водење на бродските исправи и книги на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба — — — — —	1924		
965. Правилник за траењето на работното време, времето на летањето, бројот на полетувањата и слетувањата во текот на работното време и за должината на дневниот одмор на летачкиот персонал — — — — —	1924		
966. Наредба за издавање и заверување на здравствените легитимации на осигурениците во работен однос — — — — —	1926		
967. Наредба за уплатата на приходите на општествено-политичките заедници — — — — —	1926		